

ПРЕГЛЕД НА ИЗДАНИЈАТА
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
1988-1997

MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

**SURVEY OF EDITIONS
1988–1997**

SKOPJE 1997

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

**ПРЕГЛЕД НА ИЗДАНИЈАТА
1988-1997**

СКОПЈЕ 1997

УРЕДУВАЧКИ ОДБОР:

акад. Ташко Георгиевски (претседател)
акад. Крум Томовски
Васил Панов

ПРЕГЛЕДОТ ГО ПОДГОТВИ:

Роберта Николовска

ПРЕДГОВОР

Македонската академија на науките и уметностите во 1997 година ја одбележува 30-годишнината од своето постоење. Во периодот од своето основање до денес, особено во последните десет години, Академијата разви широка дејност и постигна значајни резултати на полето на науката и уметноста. Резултатите од научната и уметничката дејност која се одвива непосредно во Академијата или во нејзина организација надвор од неа наоѓа свој одраз во нејзината издавачка дејност.

Издавачката дејност на Академијата почнува да се развива веднаш по основањето на Академијата во 1968 година. Во издание на Академијата континуирано излегува од печат периодичното списание „Прилози“, кое го објавуваат четири одделенија на Академијата: Одделението за лингвистика и литературна наука, Одделението за општествени науки, Одделението за математичко-технички науки и Одделението за биолошки и медицински науки. Во овие периодични изданија што излегуваат два пати годишно се објавуваат научни трудови на членовите и соработниците на Академијата.

Академијата го издава и периодичното списание „Билтен на Одборот за изработување на македонска научна и стручна терминологија“, кое излегува од 1971 година до 1980 година повремено, а од 1981 година 4 пати годишно. Ова списание од 1992 година излегува под наслов „Македонска терминологија“.

Освен периодичните изданија Академијата објавува зборници на трудови од научни собири и свечени собири, одржани во нејзина организација. Монографските изданија кои се резултат на научноистражувачка работа и индивидуалните научни трудови на членовите и соработниците на Академијата се од посебно значење за македонската научна мисла. Академијата ги објавува и пристапните предавања на своите нови членови, потоа фототипски изданија и музички изданија.

Освен споменатите изданија Академијата објавува и публикации со јубилеен и пригоден карактер, а својата дејност детално ја претставува во „Летописот на Македонската академија на науките и уметностите“, што излегува еднаш годишно, и во информативното списание „Билтен на Македонската академија на науките и уметностите“, што излегува два пати годишно.

Вкупниот број на објавените публикации во последните десет години изнесува 98 наслови на книги и зборници и 112 свески на списанија и други периодични изданија, како и 16 каталогози.

*

Прегледоӣ на изданијаӣ на Академијата, што му се презентира на читателот, ги опфаќа сите публикации на Академијата објавени во изминатиот десетгодишен период и се надоврзува на *Прегледоӣ на изданијаӣ на Академијата* што излезе од печат во 1987 година.

Публикациите во Прегледот, поради својата хетерогеност, се средени според формалниот принцип во 4 главни групи и 17 подгрупи. Во рамките на секоја група редоследот е хронолошки, а во рамките на една година – азбучен.

Публикациите се распоредени во следните групи: посебни издањија, серии публикации, периодични изданија и каталогози.

Библиографскиот опис на одделните изданија ги опфаќа: авторот односно авторите, насловот на изданието, паралелниот наслов на изданието на еден или повеќе странски јазици, уредникот односно уредувачкиот одбор, местото на изданието, годината, бројот на страниците и прилозите и форматот. Библиографскиот опис е изработен според меѓународните библиотечни правила за изработка на библиографија.

Насловите на резимеата на трудовите објавени во зборниците или прилозите при испишувањето на содржината се дадени во заграда како напореден наслов.

Кај сите изданија, со исклучок на Летописот и Билтенот, е дадена целосна содржина.

Во Прегледот се вклучени изданијата што се излезени од печат до месец септември 1997 година.

Прегледот е дополнет со азбучниот регистар на насловите на објавените книги и периодичните изданија, како и со азбучен односно абецеден регистар на имињата на авторите чии трудови се печатени во изданијата на Академијата. Имињата се дадени по правило во онаа фор-

ма во која се сретнуваат во публикацијата со ознака на бројот на страницата на која се наоѓаат. За имињата на странските автори кои се среќаваат во изданијата транскрибирани на македонски јазик, во азбучниот регистар се дава упатување на нивната оригинална форма, додека имињата на домашните автори се дадени само во оригиналната форма, иако некои од нив во изданијата се среќаваат транскрибирани на странски јазик или, поради јазикот на трудот, се пишувани со латиница.

ПОСЕБНИ ИЗДАНИЈА

I

ЗБОРНИЦИ НА ТРУДОВИ ОД НАУЧНИ СОБИРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

1988

1. **Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото** : реферати од научниот собир одржан од 7 до 9 септември 1984 г. во Битола = Linguistic phenomena in the Bitola region today and in the past : papers from the conference held on September 7th-9th in Bitola / уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (одговорен уредник), Трајко Стаматоски, Ѓорѓи Лумбровски. – Скопје, 1988. – 326 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Поздравни говори:

Уводен збор на акад. Божидар Видоески, 9–10.

Поздравен говор на претседателот на МАНУ акад. Јордан Поп Јорданов, 11–12.

Поздравен говор на претседателот на Собранието на општината Битола Борис Андоновски, 13–14.

Поздравен говор на ректорот на Универзитетот во Битола проф. д-р Глигор Поповски, 15–16.

Поздравен говор на претседателот на Друштвото за наука и уметност во Битола Ѓорѓи Танковски, 17–18.

I. Историја на јазикот:

Мошин, Владимир: Надредни знаци старословенских рукописа архаичног раздобља (Надстрочные знаки старославянских рукописей архаичного периода), 21–29.

Мареш, Франтишишек Вацлав: Јанковското кирилско ливче (Das kyrilische Blatt von Jankovec), 31–40.

Moszyński, Leszek: Wymowa głagolskich wstawek Triodu Bitolskiego (The significance of the glagolitic insertions into the Bitolski triod), 41–46.

Илиевски, Пејтар Хр.: Од јазикот на Григориј Пелагониски (From the language of Gregorius Pelagoniski), 47–56.

Стојчевска-Анишќ, Вера: Поглед на ракописното наследство од Битола и Битолско (A consideration of the manuscript heritage of Bitola and the Bitola region), 57–66.

Славеска, Лидија: Уште една грамота за манастирот Трескавец најдена во Битола (Another charter of the Treskavec Monastery found in Bitola), 67–74.

Десилодова, Вангелија: Листовите од Битолскиот октоих (The Bitola octoechos fragment), 75–84.

II. Дијалектологија:

Видоески, Божидар: Југозападните македонски дијалекти со посебен осврт на битолското говорно подрачје (Югозападные македонские диалекты), 87–97.

Тойолиньска, Зузана: Перифрастични предикатски изрази како средство на јазичната интерференција (Periphrastic predicates and the linguistic interference), 99–108.

Димитровски, Тодор: Глаголски именки на -ње и -тје од свршени глаголи во југозападните македонски говори (Gerunds in -nje and -tje among the perfective verbs in south-western Macedonian dialects), 109–112.

Пеев, Косија: За заменскиот систем во јужните македонски говори (On the pronoun system of the south Macedonian dialects), 113–126.

Миндак, Јоланија: Прекажаност и перфективност. За формите на plusquamperfectum кај Марко Цепенков (Imperceptivus i perfektywność. O formach plusquamperfecti u M. Cepenkova), 127–133.

Спасов, Људмил: Категоријата преодност во југозападните македонски говори (The category of transitivity in the south-western Macedonian dialects), 135–141.

Brozović, Dalibor: O fonemu /ʒ/ u balkanskim jezicima, 143–150 : илустр.

Јашар-Насиљева, Оливера: Поглед врз туѓата лексика во македонските говори од костурско-корчанското дијалектно подрачје (A consideration of foreign words in the Macedonian dialects of the Kostur and Korçë dialect area), 151–169.

Цветковски, Владимир: Туѓите зборови во битолскиот говор (Foreign words in the Macedonian speech of Bitola), 171–192.

- Фридман, Виктор А.:* За сложените минати времиња во диховскиот говор во споредба со македонскиот литературен јазик и со другите дијалекти (The compound past tense forms of the Dihovo dialect in comparison with the Macedonian literary language and with other dialects), 193–200.
- Гоѓоловски, Станислав:* За граматичките системи во ароманските и мегленороманските говори во јужниот дел на Вардарска Македонија (On grammatical structures in Aromanian and Meglenoromanian dialects in southern Macedonia), 201–204.
- Стаматоски, Трајко:* Јазикот и погледите за македонскиот литературен јазик во затворскиот весник „Наш пат“ (The language and attitude towards the Macedonian literary language of the prison newspaper “Naš pat”), 205–211.
- Кии, Маријана:* Лексички преплетувања и контакти во Битолско (Lexical mingling and contacts in the Bitola region), 213–220 : илустр.
- Миовски, Михо:* Одразот на македонското дијалектно подрачје во оформувањето на македонскиот писмен јазик (Отражение македонского диалектного ареала в оформлении македонского письменного языка), 221–231.
- Косиков, Владимир:* Некои синтаксички одлики на битолскиот градски говор (Some syntactic features of the Bitola town dialect), 233–252.
- Дрвошанов, Васил:* Кон разграничувањето на кајларско-костурските говори (Towards the delimitation of the Kajlar and Kostur dialects), 253–260 : илустр.
- Трајковски, Кирил:* Некои градинарски култури и нивните покарактеристични називи во Битола (Market gardening and its characteristic terms in Bitola), 261–274.
- III. Ономастика:**
- Пешикан, Михаил:* О антропонимији битољске области у XV веку (О антропонимии битолской области в XV веке), 277–288 : илустр.
- Марков, Борис:* Некои особености на презимињата од Битола и Битолско (О некоторых особенностях фамилий г. Битоли и его окрестностей), 289–296.
- Иванова, Олга:* Ојконимите со суфиксот *-иште/-ишта* во Битолско (Place-names with the suffix *-ište/-išta* in the Bitola region), 297–304.
- Станковска, Љубица:* Родовско-фамилните имиња во ојконимијата од Слепченскиот кодик (Clan and family names in the place-names of the Slepče Manuscript), 305–309.
- Стерјовски, Александар:* Топонимот Крк-Кардаш во Битола (The Krk-Kardaš toponym in Bitola), 311–321.

2. **Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методиевската традиција во Македонија** : прилози од научниот собир одржан по повод 1100-годишнината од смртта на Методиј Солунски, Скопје, 1–3 октомври 1985 година = The period of Cyril and Methodius (Old Slavic) and Cyril and Methodius tradition in Macedonia : papers from the scientific meeting held on the occasion of 1100th anniversary from the death of Methodius of Salonica, Skopje, October 1st–3rd, 1985 / уредувачки одбор: акад. Блаже Конески (претседател), акад. Божидар Видоески, акад. Петар Хр. Илиевски. – Скопје, 1988. – 322 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Уводен збор, 5.

Поздравни говори:

Реч на акад. Блаже Конески при отворањето на научниот собир посветен на Методиј Солунски, 9–10.

Поздравен говор на акад. Сурја Пуповци, претседател на Советот на академиите на СФРЈ, 11.

Поздравен говор на акад. Јордан Пол-Јорданов, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 12–13.

Поздравен говор на Антониј Дамјановски, претседател на Републичкиот комитет за образование и наука, 14–15.

Поздравен говор на проф. д-р Христо Андонов-Полјански, ректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, 16–17.

I. **Јазични и книжевно-историски теми:**

Георѓиевски, Георѓи: Употребата на инфинитивот во Панонските легенди (The use of the infinitive in the Pannonian legends), 21–27.

Георѓиевски, Михајло: Новооткриен зборник од XVI век со творба од Климент Охридски (A newly-discovered Struga codex of the 16th century, containing a work by St. Clement of Ohrid), 29–34 : илустр.

Десилдова, Вангелија: Архаизмите и неологизмите во лексиката на Карпинското евангелие (Archaisms and neologisms in the vocabulary of the Carpinian Gospel), 35–42.

Илиевска, Красимира: По трагите на Методиевиот Номоканон (По следам Номоканона Мефодија), 43–49.

Конески, Блаже: Јазични контакти меѓу старата македонска и руска писменост (Linguistic contacts between Old Macedonian and Russian texts), 51–56.

Јовановић-Сишичевић, Биљана: Структура, историчност и поетика Грчко-словенског паримејника. Преднацрт (The structure, historicity and poetics of the Greek-Slavonian parimejnik), 57–70.

Мареш, Франтишиек Вацлав: Јазикот на словенскиот првоучител Методиј (Die Sprache des Slavenlehrers Method), 71–76.

Миовски, Митио: Лексиката на „Панонските легенди“ и нејзиниот одраз во современиот словенски лингвистички ареал (Lexical variation in the “Pannonian Legends” and its reflection in the modern Slavic area), 77–84.

Мошин, Владимир: Мысли о начале славянского письма и об архаическом периоде южнославянской письменности в X веке (Considerations of the beginnings of Slavic literacy and of the archaic period of the Cyrillic alphabet in the 10th century), 85–97.

Moszyński, Leszek: Tytuły ewangelijne w staro-cerkiewno-słowiańskich tetraewangeliah (Inscriptions in the Old Church Slavonic Gospels), 99–103.

Pogačnik, Jože: Kulturološke premise u cirilo-metodskoj tradiciji (Culturological premises in the tradition of Cyril and Methodius), 105–112.

Пой-Айанасов, Гоѓе: Белополскиот препис на „Солунската легенда“ (An unpublished manuscript of the “Salonica Legend” from the end of the 15th century), 113–117.

Рибарова, Зденка: Јазичните особености на Лобковскиот (Хлудов) паремејник (Linguistic features of the Lobkov Paremenik), 119–126.

Саздов, Томе: Народните преданија за Климент и Наум Охридски, продолжуващи на делото на солунските браќа (The folk legends of Naum of Ohrid), 127–132.

Славеска, Лидија: Старословенски фрагмент на Посен триод од X век (An old Slavic fragment of the Posen triodion of the X century), 133–140 : илустр.

Стаматоски, Трајко: Еден мал административно-правен документ од 1859 година на беровски говор (A short administrative document of 1859 in the Berovo dialect), 141–145.

Стојчевска-Антиќ, Вера: Библијата и апокрифната книжевност (The Bible and apocryphal literature), 147–152.

Тојолињска, Зузана: Дативниот однос и кирилометодиевското јазично наследство (The dative relationship in the Slavic languages), 153–158.

Угринова-Скаловска, Радмила: Заемните врски помеѓу македонската и срpsката варијанта на црковнословенскиот јазик (Connections between the Macedonian and Serbian variants of Old Church Slavonic), 159–165.

Hamm, Josip: Pojava i razvitak cirilometodskog pisma na hrvatskom tlu i njegove veze s Makedonijom (The appearance and development of Cyril and Methodius's alphabet in Croatia and its connection with Macedonia), 167–175.

II. Други културно-историски теми:

Алексова, Блага: Првите словенски цркви по Брегалница (The first Slavic churches on the Bregalnica), 179–198 : илустр.

Antoljak, Stjepan: Pravci kretanja Ćirila i Metodija za vrijeme njihove moravske misije (The movements of Cyril and Methodius at the time of their mission to Moravia), 199–211.

Балабанов, Косиा: Ширењето на култот на словенските просветители Кирил и Методиј во периодот од XIX век (The spreading of cult of the Slavic educators Cyril and Methodius during the period of 19th century), 213–217.

Бошковски, Борис Кр.: Свети Методиј – образец за свети Климент (St. Methodius – a model for St. Clement), 219–224.

Васиљев, Љубка: Орнаментика Болоњског псалтира (The decoration of the Bologna Psalter), 225–231 : илустр.

Голабовски, Сојмир: Кирило-методиевската традиција во македонската средновековна музика (The Cyril and Methodius tradition in mediaeval Macedonian music), 233–240.

Грозданов, Цвейтан: Требино (Trebino), 241–248 : илустр.

Илиевски, Пејтар Хр.: Просветителската мисија на св. Методија (St. Methodius's mission of enlightenment), 249–258.

Коцо, Димче: Причините за непостоење на ликовите на Кирил и Методија во нашата средновековна уметност до турскиот период (The reasons for absence of the figures of Cyril and Methodius in our Mediaeval art up to the Turkish period), 259–263.

Меловски, Христо: Дали треба да се менува 6 април денот на смртта на Методиј? (Is it necessary to change the anniversary of Methodius's death from April 6th?), 265–268.

Мильковиќ, Пејтар – Пејек: Христијанската архитектура кај Македонските Словени од пред средината на IX в. до 1018 година (Ecclesiastical architecture in Macedonia during the first wave of Christianity among the Macedonian Slavs), 269–277 : илустр.

Миноски, Михајло: Македонската историографија за делото на Методиј Солунски (Macedonian historiography on the work of Methodius of Salonica), 279–288.

Панов, Бранко: За Методиевото словенско кнежевство и создавањето на „Закон судный людем“ (Methodius's Slavic principality and the promulgation of the law for the Judging of People), 289–303.

Ристовски, Блајче: Кон кирило-методиевската традиција во македонскиот културно-национален развиток во втората половина на XIX и првата половина на XX век (The tradition of Cyril and Methodius in the

development of Macedonian national culture in the second half of the 19th century and the first half of the 20th), 305–318.

1989

3. **Даме Груев во македонското националноослободително движење :** тркалезна маса по повод 80-годишнината од загинувањето (Битола–Демир Хисар, 9 и 10 ноември 1986) = Dame Gruev in the Macedonian national liberation movement : conference held on the occasion of the eightieth anniversary from his death (Bitola–Demir Hisar, November 9 and 10, 1986) / уредувачки одбор: акад. Манол Пандевски (одговорен уредник), д-р Крсте Битоски, проф. Ѓорѓи Танковски. – Скопје, 1989. – 191 стр.; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–7.

Поздравни говори:

Поздравен говор на акад. Манол Пандевски, претседател на Организационоот одбор, 11–13.

Поздравен говор на акад. Јордан Поп Јорданов, претседател на МАНУ, 14.

Поздравен говор на Ацо Талевски, претседател на Собранието на Општина Битола, 15–16.

Реферати:

Зоѓрафски, Данчо: За революционерната определба и дејност на Даме Груев (О революционном определении и деятельности Даме Груева), 19–31.

Рисоловски, Блаже: Идејно-политичката подготовка на Даме Груев (1887–1892) (Идейно-политическая подготовка Даме Груева (1887–1892)), 33–55.

Цамбазовски, Клименій: Влијанието на престојот на Даме Груев во Белград врз неговото национално формирање и революционерен развиток (Влияние пребывания Даме Груева в Белграде на его национальное формирование и революционное развитие), 57–68.

Кайтарциев, Иван: Даме Груев и некои прашања за уставите на ВМОРО до Илинденското востание (Даме Груев и некоторые вопросы конституции ВМОРО до Илинденского восстания), 69–78.

Димески, Димитар: Даме Груев – основоположник и организатор на Македонското революционерно движење (1893–1903) (Даме Груев –

основоположник и организатор Македонского революционного движения (1893–1903)), 79–107.

Бишоски, Крстје: Даме Груев меѓу „левицата“ и „десницата“ во Организацијата по прашањето за востание во 1903 година (Даме Груев между „левыми“ и „правыми“ в Революционной организации по вопросам восстания), 109–117.

Пандевски, Манол: Даме Груев пред дилемите за востание и во Илинденското востание (Даме Груев перед дилеммой о восстании и в Илинденском восстании), 119–127.

Карпov, Владимиp: Придонесот на Даме Груев во организационото оформување и омасовување на македонското националноослободително движење (1893–1898) (Вклад Даме Груев в организационное оформление и распространение национально-освободительного движения (1893–1898)), 129–142.

Христиов, Александар: Даме Груев во македонското революционерно движење помеѓу 1904 и 1906 година (Даме Груев в македонском революционном движении в период 1904 и 1906 годов), 143–153.

Тодоровски, Глигор: Становиштето на Внатрешната организација и на Дамјан Груев спрема воведувањето на реформи во Македонија (Точка зрения Внутренней организации и Даме Груева по отношению введения реформ в Македонии), 155–167.

Трајановски, Александар: Даме Груев како учител во Битола (Даме Груев – учитель в Битоле), 169–177.

Мицрески, Павле: Сведоштва за борбата на Даме Груев за одбрана на националниот и територијалниот интегритет на Македонија (Свидетельства о борьбе Даме Груева и защите национальной и территорииальной независимости Македонии), 179–184.

Койчев, Иван: Дамјан Груев во народната песна од Струмичко (Даме Груев в народных песнях Струмичкой области), 185–191.

4. **Етничките традиции и современоста :** меѓународен научен собир, Охрид, 14–15 септември 1981 г. = The ethnic traditions and the contemporaneity : international scientific meeting, Ohrid, September 14th and 15th 1981 / уредувачки одбор: Крум Томовски (претседател), Галаба Паликрушева, Кирил Пенушлиски. – Скопје, 1989. – 154 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Уводен збор, 5.

Отворање и поздравни говори:

Реч на акад. Михаило Апостолски, претседател на Организациониот одбор, одржана при отворањето на научниот собир, 9–10.

Поздравен говор на Никола Крлески, претседател на Собранието на Општина Охрид, 11.

Поздравен говор на Живко Василевски, член на Претседателството на РК ССРНМ, 13–14.

Реферати:

Недељковић, Душан: Етничке традициије и савременост, 17–19.

Бромлей, Юлиан Владимирович: К характеристике современных этнических процессов (To characteristic features of modern ethnic processes), 21–27.

Бромлей, Наталия Яковлевна: Образование как фактор современных этнических процессов (Education as a factor of modern ethnic processes), 29–35.

Kiss, Mária: Tradicionalni elementi kulture Južnih Slovena u Mađarskoj (Traditional elements in the folk culture of the Southern Slavs living in Hungary), 37–42.

Вукмановић, Јован: Традиционалне и савремене етничке одлике Староцрногораца (Modern and traditional ethnic characteristics of the old Montenegrins), 43–48.

Антонијевић, Драгослав: Етничка традиција и савременост на примеру овчепольских Цинцара (Ethnic traditions and contemporaneity on the example of the Vlachs from Ovče Pole), 49–56 : илустр.

Паликрушиева, Галаба: Тенденции на группното единство кај некои етнички групи во Македонија, 57–62.

Rihtman, Cvjetko: „Popularno“ i „narodno“ u oblasti ispitivanja tradicionalnog umjetničkog stvaralaštva najširih slojeva naroda ruralne i urbane sredine (“Popular” (songs) and “folk” (songs) in the field of investigation of the traditional artistic-creative work of the widest layers of urban and rural population), 63–67.

Пенушилиски, Кирил: Современата состојба на македонската фолклорна традиција, 69–75.

Матијевић, Лайош: Елементи варијација једног мотива у мађарској балади „Девојка принуђена да плеши до смрти“ (Variation elements of a motive in the Hungarian ballad “A girl forced to dance until death”), 77–85.

Marković, Mirko: Planinsko stočarstvo na Dinarskim planinama некој и данас (Sažetak), 87.

Bezić, Jerko: Postojanost i promjene u narodnoј пјесми i svirci Dalmatinske Zagore sredinom 20. stoljeća (Sažetak), 88.

Јаќоски, Воислав: Верувањата и обичаите и нивната трансформација во македонските драмски творби со современа тематика, 89–100.

Бицевски, Трико: Кон формите на континуитетот помеѓу традиционалното и современото во музичкото мислење, 101–104.

Дискусији, 107–152.

Список на учесниците на меѓународниот научен собир „Етничките традиции и современоста“, 153–154.

5. **Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета :** материјали од научен собир одржан во Охрид од 25 до 27 септември 1986 година = Clement of Ohrid and the role of the Ohrid literary school in the development of the Slavic literacy : materials from the scientific meeting held in Ohrid on September 25–27, 1986 / уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски (претседател), акад. Блаже Конески, акад. Димче Коцо. – Скопје, 1989. – 393 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5.

Поздравни говори:

Беседа на акад. Матеја Матевски при отворањето на собирот, 9–11.

Поздравен говор на акад. Јордан Поп-Јорданов, претседател на МАНУ, 13–14.

Поздравен говор на м-р Глигорие Гоговски, претседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 15–16.

Поздравен говор на Димитар Зарчев, претседател на Општината Охрид, 17–18.

I. Филолошки прилози:

Басойлова, Љубинка: Pro magistro suo. За прометодиевската активност на Климент Охридски (Pro magistro suo), 21–24.

Бицевска, Кийса: Од правописните особености во ракописите од северна Македонија. Правопис на еровите (Из орфографических особенностей рукописей северной Македонии. Правописание ъ и ѿ), 25–31.

Васиљев, Љубица: Један нови податак о времену настанка Асеманијевог јеванђела (A new fact about the period of Asseman's gospel origin), 33–36.

Георгиевски, Георги: Застапеноста на инфинитивот во записите и натписите до 18 век (The frequency of the infinitive in the superscriptions and inscriptions up to the 18th century), 37–43.

Георгиевски, Михајло: Судбината на словенските ракописи од Македонија (What happened to the Slavic manuscripts in Macedonia), 45–51.

- Десподова, Ванѓелија:* Зборови со ретка употреба во македонските библииски ракописи (Редкоупотребляемые лексемы и гапаксы в македонских библейских рукописях), 53–61.
- Доровски, Иван:* Солунските браќа и Климент Охридски во чешката и словачката литература (Солунские братья и Климент Охридский в чешской и словацкой литературе), 63–72.
- Илиевска, Красимира:* За некои јазични карактеристики во словата на Климент Охридски (Some characteristics in the Clement of Ohrid's sermons), 73–80.
- Јашар-Насиљева, Оливера:* Од проблематиката на македонските дамаскини и инновационите процеси во нивната лексика од аспект на меѓудијалектни и меѓујазични контакти (On Macedonian damasquins and the innovational processes in their lexis through interdialectal and interlanguage contacts), 81–90.
- Колева, Елена:* Семиофоричноста на Теофилактовиот Логос (Semio-phoricity of the Theophilact Logos), 91–95.
- Конески, Блајче:* Света Гора и старословенските ракописи (Athos and the Old Slavic manuscripts), 97–100.
- Мареш, Франтишиек Вацлав:* „Седумте светители“ во старословенската и грчката книжевност (Die „Sieben Heiligen“ in der altkirchenslavischen und griechischen Literatur), 101–110.
- Moszyński, Leszek:* O języku „Pochwały Klemensa Rzymskiego“ Klemensa Ochrydzkiego (Über die Sprache der Lobrede auf den Papst Clemens den Ersten von Klemens aus Ochrid), 111–117.
- Nazor, Anica:* Još jedan glagoljski fragment legende o mučenju sv. Georgija (A newly discovered glagolitic fragment of the legend about martyrdom of St. George), 119–122 : илустр.
- Наневски, Душко:* Климент Охридски како граматичар, толкувач, поет (Clement of Ohrid as a grammarian, interpreter and a poet), 123–126.
- Пой-Айанасов, Ѓорѓи:* Жанрот „Поучно слово“ во литературното дело на Климент Охридски (The genre “Morals” in the literary work of Clement of Ohrid), 127–131.
- Пойовски, Антие:* Климент Охридски и филозофско-хуманистичките аспекти на кирило-методиевската традиција и иницијативи, 133–142.
- Рибарова, Зденка:* Дечанскиот псалтир во споредба со Болонскиот (The Psalter of Dečani compared to the Bologna one), 143–150.
- Саздов, Томе:* Народните преданија и легенди за Климент Охридски (Les contes historiques populaires macédoniens sur Clement d’Ohrid), 151–156.

Славева, Лидија: Обид за реконструкција на Климентовиот превод на Цветниот триод (Попытка на реконструкцию Климентового перевода Цветной триоди), 157–164.

Стојчевска-Антиќ, Вера: Кон прашањето за појавата на кирилицата (Toward the question of the appearance of the Cyrillic alphabet), 165–173.

Целакоски, Наум: Општословенскиот јазик на Г. Прличев и традициите на Охридската книжевна школа (Gemeinslawische Sprache von G. Prlichev und Traditionen der Ochrider Literaturschule), 175–178.

Миловска, Добрila; Велев, Илија: Кон кирилометодиевската библиографија во Македонија (Toward the bibliography of Cyril and Method in Macedonia), 179–185.

II. Историја и други прилози:

Алексова, Блаѓа: Брегалница – словенски црковен просветно-културен центар на Балканот (Bregalnitsa, a great religious and cultural centre on the Balkans), 189–202 : илустр.

Antoljak, Stjepan: Kliment Ohridski osnivač prvoga našega slavenskoga skriptorija i biblioteke na Balkanu (Ilirskome poluotoku) (Clement of Ohrid, the founder of our first Slavic scriptorium and library in the Balkans (Illyric Peninsula)), 203–214.

Балабанов, Косіма: Климент Охридски и св. Наум во делата на зографите од периодот на XVIII до крајот на XIX век во Македонија, 215–218 : илустр.

Бошале, Никола: Охрид во времето на Климент Охридски, 219–222.

Голубовски, Сојир: Стихирата „Страданија спасителни“ од св. Климент Охридски и методологијата на нејзината дешифрација (The passion “Salvation sufferings” by St. Clement of Ohrid and the methodology for its interpretation), 223–237 : илустр.

Грозданов, Џвейтан: Непознати и малку познати портрети на словенските учители во уметноста на XIX век (Unknown and less known portraits of the Slavic enlighteners in XIX century art), 239–249 : илустр.

Драгојловић, Драгољуб: Житија Климента Охридског у светlostи политike грчког клера (Clement of Ohrid’s hagiography in the light of the policy of the Greek clergy), 251–259.

Zaradija, Antonija: Sedam učenika sv. Klementa Rimskog i Sedmočislenici (Les sept disciples de St. Clément de Rome et les Sedmotchisleniks), 261–266 : илустр.

Илиевски, Петар Хр.: Просветната програма на св. Климент Охридски (The enlightening programme of St. Clement of Ohrid), 267–277.

Коцо, Димче: Надгробната плоча на Климент Охридски (Clement of Ohrid grave plate), 279–284 : илустр.

Миљковиќ, Пејтар – Пејек: Генезата на раскажувачкиот, еспликативниот и едукативниот ликовен супстрат врз фреските кај Македонските Словени (The genesis of the narrative, explicative and educational, artistic substrate of the frescoes of the Macedonian Slavs), 285–292 : илустр.

Оријаков, Драѓослав: Црковното пеење во Климентовата школа (The spiritual singing in the Clement's school), 293–298.

Панов, Бранко: Мисионерската дејност на Климент Охридски во Македонија (Clement of Ohrid's missionary work in Macedonia), 299–322.

Расолкоска-Николовска, Зајорка: Топличкиот манастир во светлината на новите истражувања (The Toplica Monastery in the light of the latest research), 323–333 : илустр.

Ристовски, Блаже: Кон прашањето за причините за враќањето на Климент Охридски од бугарската престолнина во Македонија (Toward the question about the reasons for Clement of Ohrid's return to Macedonia from Bulgarian capital), 335–351.

Томоски, Томо: Записи за средновековниот Девол (Notes for the medieval Devol), 353–370 : илустр.

Трајановски, Александар: Одбележувањето на празникот на словенските просветители Кирил и Методиј и нивните ученици Климент и Наум Охридски во Македонија, особено од 60-тите години на XIX век (Celebration of the holiday dedicated to the Slavic enlighteners Cyril and Method and to their disciples Clement and Naum, especially since 60s of the XIX century in Macedonia), 371–388.

6. **Примарен приодробен канцер :** научен собир одржан на 10–11 декември 1987 година во Скопје = Primary hepatocellular carcinoma : symposium held in Skopje on Dec. 10th–11th, 1987 / уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски, акад. Пенчо Давчев (одговорен уредник), проф. д-р Владислав Бидиков. – Скопје, 1989. – 176 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Воведен збор (Пенчо Давчев), 5–7.

Davčev, P.; Stavrić, G.; Bidikov, V.; Trajanovski, D.; Serafimovski, V.; Neškovski, M.; Dejanov, I.; Ivanovski, D.; Zografski, G.: Discrimination of patients with high risk for hepatocellular carcinoma in a population with HBV infection (Можност за одредување на пациенти со зголемен ризик за развој на примарен хепатоцелуларен карцином во популација со HBV инфекција со посебен осврт на СР Македонија), 9–23 : илустр.

Hadžijahić, H.; Gribajčević, M.; Numić, B.; Hadžijahić, Neven: Primarni karcinom jetre (PKJ) kod nas u toku 30 godišnjeg posmatranja (A 30 year follow up study of the primary liver cancer in Yugoslavia), 25–30.

Redžić, Bogoljub; Elaković, Mihajlo; Bjelić, Jovan; Petrović, Živka; Jovanović, Dragan; Lukačević, Stojan: Primarni karcinom jetre (Primary liver carcinoma), 31–39.

Ивановски, Димитар: Болнички морбидитет од примарен карцином на црниот дроб во СР Македонија и СР Словенија во 1969 и 1983 година (Hospital mortality rate from primary liver carcinoma in SR Macedonia and SR Slovenia in 1969 and 1983), 41–48.

Андрејевић, Милан; Милутиновић, Светлана: Наша петогодишња искуства са карциномима јетре (Our five-year experiences with liver cancer), 49–53.

Вановски, Бојан: Алкохолот и карциногенезата на црниот дроб (Alcohol and carcinogenesis), 55–61.

Трајановски, Драгољуб; Давчев, Пенчо; Бидиков, Владислав; Серафимоски, Владимир; Василевски, Васко; Нешковски, Меѓудија; Пойова, Розалинда; Мишевска, Петранка; Илиевска, Милена: Клиничка опсервација на болни со Б вирус асоциран хепатоцелуларен карцином (HCC), 63–67.

Нешковски, М.; Серафимоски, В.; Давчев, П.; Бидиков, В.; Пойова, Р.; Трајановски, Д.; Мишевски, Ј.: Морфолошки карактеристики на примарниот хепатоцелуларен карцином од аспект на real-time соно-графијата (Morphological characteristics of the primary hepatocellular cancer from the aspect of real-time sonography), 69–76 : илустр.

Pandey, Lalji; Теодоровић, Јован; Вученовић, Милана; Стјајић, Михајло; Голубовић, Градимир; Бурђ, Лидија: Могућност ултразвучне дијагностике у примарном карциному јетре (Possibility of ultrasonic diagnosis of primary liver carcinoma), 77–81.

Серафимоски, В.; Нешковски, М.; Бидиков, В.; Давчев, П.; Пойова-Јовановска, Р.; Трајановски, Д.; Мишевски, Ј.: Насочена биопсија на фокални лезии на црниот дроб со посебен осврт на примарниот црнодробен канцер (Ultrasonically quided biopsy of focal liver lesions), 83–88 : илустр.

Стјавриќ, Ѓ.; Зографски, Ѓ.: Хистолошка и цитолошка дијагностика на црнодробниот канцер на материјал добиен со аспирациона тенк-иглена биопсија (Histopathological and cytological diagnosis of liver cancer based on a tissue obtained by FNAB), 89–93.

Zografski, G.; Stavrić, G.; Trajanovski, D.; Serafimoski, V.; Neškovski, M.; Davčev, P.: Demonstration of the markers of hepatitis B virus infection in hepatocytes of patients with chronic liver disease and hepatocellular carcinoma (Испитување на маркерите на хепатитис Б-вирус инфекцијата кај пациенти со хронични црнодробни заболувања и хепатоцелуларен карцином), 95–103 : илустр.

Дејанов, И.; Димовска, Н.; Ивановски, Д.; Стапарова, А.; Сошировска, Ј.; Грубовиќ, М.; Тодоровска, Е.; Каламарац, Р.: Преваленцијата на HBsAg кај доброволните дарители на крв во СРМ (Prevalence of HBsAg in voluntary blood donors in SR Macedonia), 105–110.

Сошировска, Ј.; Дејанов, И.; Ивановски, Д.; Костоповска, С.; Димовска, Н.; Стапарова, А.; Тодоровска, Е.; Велјановски, Н.; Каламарац, Р.: Контрола на здравствената состојба на HBsAg позитивните дарители на крв во СР Македонија (Health control of HBsAg positive blood donors in SR Macedonia), 111–118.

Глишић, Љубиша; Новаковић, Радослав; Лембергер, Јанош; Пашић-Иракуљић, Надежда; Першић, Вера; Першић-Савић, Мирјана; Јелић, Рада: Дијагностичка вредност одређивања туморских маркера у малигним оболењима хепатобилијарног тракта (Diagnostic value of the determination tumor markers in the malignant diseases of hepatobiliary tract), 119–125 : илустр.

Колевски, Перко; Мишевска, Пејтранка; Благоевска, Милена; Мишевски, Јане; Бидиков, Владислав: Фреквенција на HLA антитела кај хепатоцелуларен карцином (La fréquence des antigènes HLA chez carcinoma hépatocellulaire), 127–131.

Polenaković, Momir; Masin, Gjorgi; Šikole, Aleksandar; Džikova, Sonja; Ivanovski, Ninoslav: Long-term follow up of patients with hepatitis B on maintenance dialysis (Долгорочно следење на пациенти со Б хепатитис подложени на дијализа), 133–140.

Доцевски, Б.; Трајковски, С.; Пановски, М.; Шикова, В.; Шолјакова, М.; Карадзозов, А.; Јанкуловски, Н.: Хируршки пристап во третманот на примарниот карцином на црниот дроб (A surgical treatment of primary liver carcinoma. A case study), 141–148.

Илиевска-Арсова, Милена: Современа терапија на туморите на црниот дроб (The latest in the therapy of liver tumors), 149–170 : илустр.

Gadžijev, Eldar; Pegan, Vladislav: Naše izkušnje z zdravljenjem hepatocellularnega karcinoma (Our experience in the treatment of HCC), 171–176.

1990

7. **Долгорочниот развој на енергетиката во СР Македонија : (1986–2005) :** материјали од советувањето одржано на 27 јуни 1987 г. во Скопје = The long-term development of the energetics in SR Macedonia : (1986–2005) : proceedings of a conference, Skopje, June 27, 1987 / уредувачки одбор: акад. Јордан Поп-Јорданов (претседател), акад. Никола

Узунов, проф. д-р Благоја Андрејевски. – Скопје, 1990. – 192 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5.

Поздравни говори:

Поздравен говор на м-р Глигорие Гоговски, претседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 9–11.

Поздравен говор на акад. Александар Деспиќ, претседател на Меѓуакадемискиот одбор за енергетика, 13.

Реферати:

Поїт-Јорданов, Јордан: За некои отворени прашања во енергетиката на СРМ. Уводно излагање (On some open questions in the energetics of SRM. Introductory presentation), 17–20.

Блажев, Благоја: Осврт врз резултатите од Студијата за развој на енергетиката во СР Македонија за периодот 1986–2005 година (A review of the results from the Study for the development of the electric power industry in SR Macedonia), 21–52 : илустр.

Соопштенија:

Бундалевски, Томислав: Некои отворени прашања за развој на енергетиката во СРМ, 55–64.

Орѓанциев, Анѓел: За хидроенергетскиот потенцијал на СР Македонија, 65–70.

Михајловски, Драган: Вреднувањето на хидропотенцијалот во СР Македонија, 71–73.

Серафимовски, Михаил: Можности и проблеми за искористување на хидроенергетскиот потенцијал во Републиката, 75–84.

Дамјановски, Драган: Некои аспекти на можноста за користење на јагленот во СР Македонија, 85–87.

Шишковски, Михаило: Значењето на лигнитот во СР Македонија и неговото искористување, 89–92.

Анѓеловски, Пејтар: Планирана и остварена потрошувачка и производство на електрична енергија во СРМ во изминатиот период, 93–96 : илустр.

Арсенов, Арсен: Осврт на резултатите од Студијата за развој на енергетиката во СРМ до 2005 година кои се однесуваат на планирање на развојот на електроенергетскиот систем, 97–99.

Димитров, Константин: За идното производство на топлинска енергија, 101–104.

Бошевски, Томе: Документациона поддршка за оправданоста на изградбата на електроенергетските објекти анализирани во Студијата, 105–107.

Костовски, Михајло: Потрошувачка на природниот гас во СРМ, 109–115 : илустр.

Димировски, Георѓи М.: Управување на енергијата и конзервација на енергија со управување, 117–122.

Маликоски, Џане: Економска оценка за развојот на енергетиката во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 2005 година, 123–126.

Узунов, Никола: Некои економски аспекти на долгочиниот развој на енергетиката во СР Македонија, 127–133.

Дискусија:

Tomšić, Miha: Neke sličnosti i razlike u razvoju energetike u Sloveniji i Makedoniji, 137–138.

Бајић, Ненад: Потреба за рационалним штедењем енергије у склопу планирања развоја енергетике, 139–141.

Požar, Hrvoje: Neke napomene o studiji „Dugoročni razvoj energetike u SR Makedoniji“, 141–143.

Чоловиќ, Милош: Користење на катлановскиот јаглен за производство на топлинска енергија за потребите на градот Скопје, 143–145.

Udovičić, Božo: Energetska situacija i naše energetske mogućnosti, 145–146.

Продановић, Милош: Осврт на стручне анализе и сагледавања развоја енергетике Македоније дате у Студији са сугестијама за додатна проучавања и евентуалне измене предложених решења, 147–149.

Каранфилов, Илија: Оправданоста за побрза изградба на хидроелектрани, 149–151.

Jovanović, Predrag: Osnovna opredjeljenja u nacrtu programa razvoja energetike Jugoslavije do 2000. godine, 151–154.

Стојановски, Мирко: Сегашна состојба и можни правци на развојот на производството на енергија во вид на пареа, жешка и топла вода, 154–157.

Андрејевски, Благоје: Штедење на енергија по пат на рационална употреба, 158–159.

Димитров, Благој: Некои аспекти во примената на алтернативните видови на енергија, 159–160.

Косевски, Владомир: Просторно детерминирање на развојот на територијата на СР Македонија, 160–162.

Зарезанкова-Пойневска, Марија: Осврт на некои актуелни прашања во енергетскиот развој на СР Македонија, 162–164.

Мицајков, Глигор: Некои аспекти на планирање на потрошувачката на електрична енергија и нејзино покривање, 165–167.

Пешев, Јујчо: Со порационално користење на енергија до подобра енергетска состојба, 168–169.

Параћанин, Јубиши: О Студији дугорочног развоја енергетике СР Македоније, 169–171.

Толевски, Михајло: Рационално користење на енергијата во РЖС, 171–175.

Горѓевиќ, Недељко: Улога на геолошките истражувања во откривањето на сопствените енергетски ресурси, 175–177.

Ноштар, Александар: Некои видувања на технолошкиот развој во енергетиката, 177–178.

Андоноски, Илија – Ченито: Степенот на изученоста и нивото на студиската и инвестиционо-техничката документација за енергетските објекти, неопходни за правилно програмирање на долгочиниот развој на енергетиката, 178–179.

Стојковски, Мирослав: Усмерување на развојот на енергетиката во СР Македонија, 180–181.

Кљусев, Никола: Економските премиси во Студијата за развој на енергетиката во СРМ и нивната реалност, 181–185.

Завршно излагање:

Поп-Јорданов, Јордан: За реализмот и дисонантните периоди во енергетиката, 187–189.

Pop-Jordanov, Jordan: For the realism and the dissonant approaches in energetics, 191–192.

8. **Македонската литература меѓу двете светски војни и појавата на „Бели мугри“:** меѓународен научен собир, Скопје, 3–4 октомври 1989 г. = Macedonian literature between the two world wars and the appearance of “The White Dawns” : international scientific meeting, Skopje, October 3–4, 1989 / уредник: Александар Спасов. – Скопје, 1990. – 179 стр.; 24 см.

Содржина:

Уводен збор, 5.

Поздравни говори и отворање на изложбата:

Поздравен говор на акад. Јордан Поп-Јорданов, претседател на МАНУ, 9.

Поздравен говор на м-р Методи Петровски, претседател на РК ССРНМ, 11–12.

Поздравен говор на проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, проректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, 13–14.

Поздравен говор на Анте Поповски, претседател на Друштвото на писателите на Македонија, 15–16.

Реч на акад. Матеја Матевски по повод отворањето на изложбата посветена на Кочо Рачин, 17–18.

Реферати и прилози:

Спасов, Александар: Средба на традицијата и модерниот сензибилитет, 21–24.

Доровски, Иван: Иржи Волкер и Коста Рачин (коинциденции и разлики), 25–32.

Pogačnik, Jože: »Beli mugri« u literarnom kontekstu svoga vremena, 33–44.

Орѓанциева, Цвейтанка: Импулси од поетското народно творештво во творечките обликувања на Рачин – „Бели Мугри“ (Со оглед на идејниот тематско-мотивски свет од страна на руската социјална литература и револуционерна мисла), 45–67.

Зошрафски, Данчо: Рачин за македонската нација и историја, 69–74.

Ивановић, Радомир: Коста Рачин о односу националног и интернационалног, 75–82.

Ристовски, Блаже: Кочо Рачин и Македонскиот литературен кружок во Софија, 83–91.

Стојчевска-Антиќ, Вера: Интересот на Кочо Рачин кон историографите на богомилското движење, 93–99.

Урошевић, Влада: Сонот за златната епоха како митолошка основа на „Бели мугри“, 101–107.

Kramarić, Zlatko: Kulturološki aspekt Racinove književne djelatnosti, 109–116.

Вуковић, Чедо: Бијела пјесма, 117–118.

Конески, Блаже: Песната „Татунчо“ од Кочо Рачин, 119–126.

Јашар-Насиљева, Оливера: Импресии за стилизацијата на циклуси кај Јаворов, Рачин и Конески, 127–149.

Вуковић, Владеја: Идејно-естетски досези Рацинове збирке „Бели мугри“ (50 години од објавувања 1939–1989), 151–157.

Ѓурчинов, Милан: Звукот и значењето во „Бели мугри“. Кон прашањето за книжевно-естетските вредности на Рациновата стихозбирка, 159–166.

Саздов, Томе: Занаётчиските мотиви од циклусот песни „На Струга дуќан да имам“ од стихозбирката „Бели мугри“ на Кочо Рачин, 167–170.

Димитровски, Тодор: Правописот на Рациновите „Бели мугри“, 171–179.

9. **Слободата и стремежот за слобода во современата македонска литература** : научен собир, Скопје, 3 и 4 декември 1987 г. = The freedom and the aspirations towards freedom in the contemporary Macedonian literature : proceedings of a scientific meeting, Skopje, December 3–4, 1987 / уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски (претседател), акад. Александар Спасов, доп. член Георги Старделов. – Скопје, 1990. – 99 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Предговор, 5.

Матевски, Матеја: Слободата и стремежот кон слобода во современата македонска литература, 7–10.

Поздравен говор на акад. Јордан Поп-Јорданов, претседател на Академијата, при отворањето на собирот, 11–12.

Старделов, Георѓи: Есеј за слободата (An essay on freedom), 13–18.

Лукић, Светла: Слобода народа и слобода стваралаштва у македонској поезији, 19–24.

Ивановић, Радомир: Глобални симболи и проблеми генерирања књижевног текста у поезији Блајка Конеског (Global systems and problems in the generation of the literary text in Blaže Koneski's poetry), 25–38.

Вуковић, Владеја: Слобода и стремљења ка слободи у поезији С. Јаневског, А. Шопова и Б. Конеског (Aspirations towards freedom in the poetry of Slavko Janevski, A. Šopov and Blaže Koneski), 39–45.

Урошевић, Влада: Карневализацијата како отпор против доктиматската свест во делото на Живко Чинго (Карневализация как сопротивление догматическому сознанию в творчестве Живка Чинга), 47–55.

Коцевски, Данило: Интертекстуалноста и современиот македонски роман, 57–60.

Kramarić, Zlatko: О феномену слободе у послијератној македонској книжевности. Од монолога ка дијалогу (On the phenomenon of freedom in post-war Macedonian literature), 61–69.

Иванов, Блаѓоја: Литературата како еманципација на човечкиот дух, 71–76.

Pavlovski, Borislav: Apsurdna sloboda (Absurd freedom), 77–84.

Стефанчија, Драги: Македонската слободарска поезија на словенечки. Преводи (Macedonian freedom-loving poetry in Slovenian. Translations), 85–92.

Смилевски, Веле: Поетскиот чин како израз на стремежот за слобода (Poetic form as an expression of the aspiration towards freedom), 93–96.

Мицковић, Слободан: Драмата на слободата во прозата на Живко Чинго, 97–99.

1991

10. **Демографски, социјални и економски аспекти на работната сила и вработеноста** : материјали од научниот собир одржан на 2 и 3 ноември 1989 г. во Скопје = Demografski, socijalni i ekonomski aspekti radne snage i zaposlenosti : materijali sa naučnog skupa održanog 2. i 3. novembra 1989. u Skopju = Demographic, social and economic aspects of labour and employment : proceedings of a conference, Skopje, November 2–3, 1989 / уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Ксене Богоев, акад. Милош Маџура. – Скопје, 1991. – 284 стр.; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–6.

Поздравни говори:

Поздравен говор на акад. Јордан Поп-Јорданов, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, 9–10.

Поздравен говор на проф. д-р Радмила Кипријанова, претседател на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, 11–13.

Пораки од научниот собир:

Работната сила и невработеноста во сегашните услови на реформирањето на стопанскиот систем, 17–20.

Радна снага и незапосленост у садашњим условима реформирања привредног система, 21–24.

Manpower and unemployment in the context of the present reforms of our economic system, 25–28.

Реферати:

Маџура, Милош: Економско-социјалне и демографске функције модерног запошљавања у Југославији, 31–63.

Богоев, Ксеније: Техничкиот прогрес и проблемите на работната сила и вработеноста, 65–75.

Чобељић, Никола: Утицај економске политike и привредног система на запосленост, 77–90.

Шошките, Бранислав: Тржиште и цена радне снаге у привредном систему Југославије, 91–107.

Узунов, Никола: Претворувањето на руралната во урбана пренаселеност и проблемот на невработеноста, 109–118.

Курчиев, Александар: Прашањето на приоритет меѓу растот на вработеноста и растот на продуктивноста – конфликт на социјални и економски аспекти, 119–132.

- Wertheimer-Baletić, Alica; Rašević, Miroslav:* Uticaj demografskog faktora na formiranje radne snage u Jugoslaviji, 133–138.
- Mencinger, Jože:* Prekomerna zaposlenost u privrednim organizacijama, 139–151.
- Svetlik, Ivan:* Fenomen pune zaposlenosti u Sloveniji danas, 153–159.
- Јовановић, Божидар:* Феномен високог прираштаја становништва и проблем запослености у САП Косово, 161–176.
- Pushka, Asllan:* Промене у социјално-класној и социјално-националној структури становништва Косова, 177–191.
- Шуваков, Тихомир М.:* Образовна компонента у формирању радне снаге у савременим условима, 193–203.
- Мулина, Тријо:* Импликације старосне и квалификационе структуре незапослених на друштвени развој у Југославији, 205–215.
- Димићриева, Елка:* Движење на резервите на работна сила во услови на стопанска експанзија и стопанска стагнација, 217–232.
- Танић, Живан:* Економска емиграција после две деценије, 233–239.
- Прилози и дискусија:
- Јакимовски, Јордан:* Некои аспекти на вклучување на повратниците од странство во стопанските текови на земјата, 243–248.
- Смиљевски, Цвейко:* Професионалниот развој на кадрите како интегрален процес на формирање и ефектуирање на работната сила, 249–254.
- Пойновић, Бојан:* Економска активност становништва према школској спреми на подручју СР Србије ван САП, 255–266.
- Дамев, Огнен:* Демографските резерви на работната сила во селото на СР Македонија, 267–271.
- Šebić, Fahrudin:* Socijalizam pred problemom zaposlenosti, 273–275.
- Malačić, Janez:* Privredna reforma sredinom šezdesetih godina i tržišna privreda, 277–279.
- Ноштароска, Каїтарина:* Осврт на некои промени во економско-социјалната структура на населението во досегашниот стопански развој на Југославија, 281–284.
11. **Македонија во војните 1912–1918 :** прилози од научниот собир одржан во МАНУ на 16 и 17 ноември 1988 година = Macedonia in the wars between 1912 and 1918 : papers from the scientific meeting held in Skopje on November 16–17th, 1988 / уредувачки одбор: акад. Манол Пандевски (претседател), акад. Данчо Зографски, д-р Иван Катарциев. – Скопје, 1991. – 401 стр.; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5–6.

Поздравен говор на потпретседателот на МАНУ акад. Ѓорѓи Филиповски, 7–8.

Поздравен говор на акад. Манол Пандевски, претседател на Организациониот одбор, 9–10.

Реферати:

Пандевски, Манол: Македонското ослободително движење меѓу 1903 и 1918 година: Развојни фази, внатрешни диференциации, политички групации, појавни облици (Освободительное движение в Македонии в период с 1903 по 1918 гг.: Стадии развития, политические группировки, внутренние конфронтации, характерные черты), 13–37.

Чубриловић, Васа: Ослободилачки покрети и борбе македонског народа у XIX и XX столећу (Освободительные движения и борьба македонского народа в XIX и XX веках), 39–55.

Кайтарциев, Иван: Балканските војни во светлината на односите помеѓу македонското национално-револуционерно движење и политиката на соседните држави спрема Македонија (Les guerres balkaniques à la lumière des relations entre le mouvement révolutionnaire national macédonien et la politique des pays voisins à l'égard de la Macédoine), 57–76.

Кариков, Владимир: За карактерот на балканските војни во однос на Македонија (Les guerres balkaniques et la Macédoine), 77–86.

Христов, Александар Т.: Легитимно претставување на македонското ослободително движење за остварување на правото на самопределување на македонскиот народ (1912–1919) (Die legitime Darstellung der makedonischen Befreiungsbewegung für die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes des makedonischen Volkes (1912–1919)), 87–94.

Ристовски, Блаже: Напори на Македонците за афирмирање на националниот идентитет и за обезбедување на територијалниот интегритет на Македонија (1912–1913) (Die Bemühungen der Makedonier um die Affirmierung der nationalen Identität und die Sicherung der territorialen Integrität Makedoniens (1912–1913)), 95–113.

Зоографски, Данчо: Меѓународното социјалистичко биро и Втората интернационала за македонското прашање и за балканските настани (Das internationale sozialistische Büro und die Zweite Internationale für die makedonische Frage und die Ereignisse auf dem Balkan), 115–129.

Redžić, Enver: Austrijska socijalna demokratija i balkanski ratovi (Die österreichische Sozialdemokratie und die Balkankriege), 131–140.

Фишера, Владимир-Клод: Социјалистите и балканските војни (Les socialistes et les guerres balkaniques), 141–152.

Стојковић, Живан: Српски социјалисти и балкански ратови (Сербские социалисты и балканские войны), 153–162.

Иваноски, Орде: Балканските социјалисти и војните во Македонија 1912–1918 година (Balkan socialists and the wars in Macedonia from 1912 to 1918), 163–183.

Наумоски, Свейозар: Весникот „Радничке новине“ за положбата во Македонија по балканските војни до почетокот на Првата светска војна (1912–1914) (The “Radničke novine” (“Workers’ news”) newspaper on the situation in Macedonia from the Balkan wars to the outbreak of the First World War (1912–1914)), 185–195.

Stawowy-Kawka, Irena: Одгласи за балканските војни во полскиот печат (Meldungen über die Balkankriege in der polnischen Presse), 197–208.

Vranešević, Branislav: Vojvođanska štampa o balkanskim ratovima 1912/13. (Les guerres balkaniques (1912–1913) dans la presse de Voïvodine), 209–221.

Мокров, Боро: А. М. Селишчев за Македонија (1912–1915 година) (А. М. Селищев о Македонии в 1912–1915 годах), 223–227.

Кирјазовски, Рисуо: Оценки на Комунистичката партија на Грција за карактерот на балканските војни (Evaluations by the Communist Party of Greece of the character of the Balkan wars), 229–238.

Памбазовски, Климентий: Меѓународната положба на Македонија од Берлинскиот конгрес до балканските војни (La position internationale de la Macédoine entre le Congrès de Berlin (1878) et les guerres balkaniques (1912–1913)), 239–249.

Храбак, Бохумил: Македонија 1902–1915. у италијанско-бугарским суочењима (Makedonien 1902–1915 in der italienisch-bulgarischen Konfrontation), 251–266.

Dogo, Marco: Albansko i makedonsko pitanje u spoljnoj politici Italije uoči balkanskih ratova (Questione albanese e questione macedone nella politica estera italiana alla vigilia delle guerre balcaniche), 267–276.

Сидовски, Кочо: Италијанско-турската војна (1911–1912) и односот на Италија спрема Првата балканска војна (The Italo-Turkish war (1911–1912) and Italy’s attitude to the First Balkan War), 277–288.

Миноски, Михајло: Австро-Унгарија и меѓубалканските спогодувanja и конфронтации за Македонија (1912–1913) (Österreich-Ungarn und die Innerbalkanvereinbarungen und Konfrontationen in Bezug auf Makedonien (1912–1913)), 289–306.

Донев, Јован: Односот на Австро-Унгарија кон намерите на балканските сојузнички (The attitude of Austria-Hungary to the intentions of the Balkan allies), 307–317.

- Айосиолов, Александар:* Злетовската област во војните од 1912–1918 година (*La région de Zletovo pendant les guerres de 1912–1918*), 319–334.
- Димески, Димитар:* Прилепскиот регион во Првата балканска војна (*Прилепский регион во время Первой балканской войны*), 335–342.
- Едровски, Никола:* Штип во војните (1912–1918 г.) (*Штип в войнах с 1912 по 1918 год*), 343–356.
- Буниески, Ристо:* Економско-социјалните последици од војните од 1912 до 1918 година во Прилеп и Прилепско (*Les conséquences économiques et sociales des guerres de 1912–1918 à Prilep et dans sa région*), 357–366.
- Чукарски, Благој:* Економско-социјалните последици од војните од 1912–1918 со посебен осврт на Малешевско (*Economic and social results of the wars of 1912–1918 with particular reference to the Maleševo region*), 367–373.
- Трајановски, Александар:* Страници од црковната положба во Македонија во 1912–1918 година (*Заметки о положении церкви в Македонии в 1912–1918 годах*), 375–390.
- Димовски, Наум:* Третманот на карактерот на балканските војни во однос на Македонија во наставата по историја во СФРЈ, соседните земји и Турција (*The treatment and character of the Balkan wars in history teaching in Yugoslavia, the neighbouring countries and in Turkey*), 391–401.
12. **Македонскиот народ и 1 декември 1918 година** / уредник: акад. Евгени Димитров. – Скопје, 1991. – 24 стр.; 24 см.
- Содржина:
Собир на членовите на Македонската академија на науките и уметностите по повод иницијативата за прогласување на 1 декември 1918 година за државен празник на СФРЈ, 5.
Научно-историските аспекти на први декември 1918 година и последиците за македонскиот народ, 7–11.
Зоографски, Данчо: Пресвртните датуми во поновата македонска историја, 13–24.
13. **Современи аспекти на вирусните хепатити : II југословенски научен собир за вирусни хепатити**, Скопје, 4 и 5 ноември 1990 = Current issues of viral hepatitis : Second Yugoslav symposium of viral hepatitis, Skopje, 1990, November 4th–5th / уредувачки одбор: акад. Пенчо Давчев (претседател), акад. Исаак Таџер, проф. д-р Владислав Бидиков. – Скопје, 1991. – 231 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Поздравни говори:

Говор при отворањето на собирот на претседателот на Организацискиот одбор акад. Пенчо Давчев, 7–9.

Поздравен говор на акад. Јордан Поп-Јорданов, претседател на МАНУ, 11–12.

Реферати:

Грданоски, С.; Николовски, Б.; Соколовски, Б.; Милосављевиќ, А.: Епидемиолошки показатели на вирусните хепатити во Република Македонија, 15–20 : илустр.

Соколовски, Б.; Николовски, Б.; Грданоски, С.: Водоснабдување и епидемиско ширење на вирусниот хепатит А, 21–26 : илустр.

Цвейтанов, В.; Каракинска-Бислимовска, Ј.; Стникова, Е.: Професионален ризик при експозиција на вирусниот Б хепатит кај здравствени работници (Occupational risk to medical personnel exposed to the hepatitis B virus), 27–31.

Пойов, Т.; Димитров, И.; Димовски, Г.; Радојевиќ, П.; Тодоровски, П.; Кавариќ, Л.: Некои епидемиолошки карактеристики на вирусните хепатити на подрачјето на Скопје за период од 1975–1989 (Some epidemic characteristics of viral hepatitis in the Skopje area in the period 1975–1989), 33–39 : илустр.

Димитриев, Димитар; Ивановски, Ј.; Груневска, Виолета; Кондова, Ирена: Вертикална трансмисија на хепатитис Б вирусна инфекција (Vertical transmission of hepatitis B viral infection), 41–45.

Борјевић, Ж.; Борјевић, Г.; Борјевић, Ђ.; Борјевић, З.: Инфективни хепатитиси – место етиологије и значај епидемиологије у инфективној хомо-патологији (Нова схватања) (Infective hepatitis – place of etiology and meaning of epidemiology in infective homo-pathology (New opinions)), 47–51 : илустр.

Димитриев, Димитар; Ивановски, Ј.; Ѓуркова, Елена; Груневска, Виолета; Ефимовска, Цвейтанка; Босилковски, М.; Кондова, Ирена; Гашева, Мајданена: Вирусните хепатити низ нашиот клинички материјал во периодот 1985–1989 година (Viral hepatitis in our clinical material in the years 1985–1989), 53–59.

Евтимовска, К.; Ѓуркова, Е.; Димитриев, Д.; Ивановски, Ј.; Гашева, М.; Груневска, В.: Вирусни хепатити во доенечка возраст (Infants and viral hepatitis), 61–64.

Филииче, Мирјана; Кондова, И.; Ѓуркова-Треневска, Е.; Илиева, Ј.; Зисовски, Н.; Мурајловска, О.; Семенакова-Цвейковска, В.: Еволуција на вирусниот хепатитис Б кај болни со акутна леукоза (Evolution

of hepatitis B viral infection in patients with acute lymphatic leukemia), 65–69.

Серафимоски, В.: Промени на жолчното ќесе кај акутниот вирусен хепатитис (The changes of the gallbladder in the acute viral hepatitis), 71–74 : илустр.

Трајановски, Д.; Бидиков, В.; Давчев, П.: Хепатитис делта вирус (HDV) инфекција (Hepatitis delta virus infection), 75–79.

Бидиков, В.; Трајановски, Д.; Чаловска, В.; Серафимоски, В.; Нешковски, М.; Василевски В.: Хроничен „Б“ хепатитис (Clinical and immunological observation of patients with CAH-B), 81–88.

Hadžijahić, Neven; Hadžijahić, Hasan; Gribajčević, Mehmed: Kronični hepatitisa kao determinanta VHB infekcije (The chronic hepatitis as a determinant of HBV infection), 89–93.

Трајановски, Д.; Бидиков, В.; Давчев, П.: Имунолошки аспекти на хроничниот активен „Б“ хепатитис (Immunologic aspects of chronic active B hepatitis), 95–100 : илустр.

Тацер, И.; Мишевска, П.; Илиевска, М.; Бидиков, В.; Богданова, В.; Ангелеска, М.: Динамички и статички скенографски прнодробни параметри во испитувањето на постхепаталните секвели (Scintigraphic evaluation of postviral hepatitis), 101–110.

Gróza, Sándor; Николић, Предраг; Делић, Драган; Вукојић, Љубинка; Јеумовић, Љиљана: Терапија хроничног активног Б-хепатитиса (Therapy of chronic active hepatitis B), 111–117.

Илиева, Љубица; Гуркова-Треневска, Е.; Филиће, М.; Кондова, И.: Постхепатитисна цироза во детска возраст (Cirrhosis in childhood after viral hepatitis), 119–122.

Косићић, В.; Илић, М.; Николић, Ј.; Константиновић, Љ.; Јовановић, Б.; Крстић, М.; Глигоријевић, Ј.: Значај Fibronectina као маркера општењења јетре (The significance of Fibronectin as a marker of liver damage), 123–128.

Велковски, К.; Велковска, Ј.; Мирчевска, Л.; Велковски, Б.: Иктерус како диференцијално дијагностички проблем во хепатологијата (Icterus as a differential diagnostic problem in hepatology), 129–133.

Сотировска, Ј.; Дејанов, И.; Димовска, Н.; Каламарас, Р.: Здравствена заштита од HBV инфекција кај доброволните дарители на крв (Preventive health care of blood donors from HBV infection), 135–141.

Балова, Нада: Следењето на антигенските компоненти и нивните антитела како можност за дијагноза, инфективност, патогеност и прогноза на заболувањето hepatitis virosa (L'observation des antigènes et

des anticorps comme moyen de déterminer la diagnose, l'infection, la pathogénie et le pronostic de hépatitis virosa), 143–149.

Erceg, S.; Kočergin-Pavlović, A.; Jovanović, R.; Bošnjaković, P.; Rakić, J.; Belić, B.: HBsAg kao serološki pokazatelj HBV infekcije u davalaca krvi (HBsAg as a serologic marker of HBV infection in blood donors), 151–156 : илустр.

Вучков, Ф.; Вучкова, Н.; Хашиева, Р.; Хашиев, В.; Галовска, Д.; Пејковска, Р.; Продановска, Џ.: Едемоасцитна форма на HBV инфекција (Edemo-ascit form of HBV infection), 157–162.

Поленаковиќ, Момир X.: Хепатитис Б инфекцијата и бубрежните заболувања (Infection hepatitis B and renal disease), 163–169.

Давчев, П.; Бидиков, В.; Ставриќ, Ѓ.; Серафимоски, В.; Трајановски, Д.; Нешковски, М.; Дејанов, И.; Ивановски, Д.; Зографски, Ѓ.: HBV инфекција и хепатоцелуларен карцином (Со посебен осврт на СР Македонија) (Infective hepatitis B and hepatocellular carcinoma with particular reference to the Republic of Macedonia), 171–181 : илустр.

Redžić, B.; Elaković, M.; Petrović, M.; Petrović, Ž.; Šošić, M.; Lukačević, S.; Vićentijević, R.; Jovanović, D.; Rabrenović, Lj.: Hepatocelularni karcinom (HCK) (Naše dvadesetjednogodišnje iskustvo) (Hepatocellular carcinoma (Our experience over twenty years)), 183–191 : илустр.

Трајановски, Д.; Бидиков, В.; Давчев, П.; Серафимоски, В.; Василевски, В.; Нешковски, М.; Крстевски, М.: Феномени на хепатитис Б вирусна сероконверзија и реактивација кај болни со хроничен активен Б хепатитис (Les phénomènes du hépatitis B seroconversion à virus et réactivation des malades atteints par un hépatitis B chronique active), 193–197 : илустр.

Бошковски, Р.; Тофовски, Ј.; Дејанов, И.; Циков, З.; Димовска, И.; Тодоровска, Е.; Камчев, Н.: HBsAg кај мајката и плодот и неговото значење во превенцијата и профилаксата на ХБВ инфекцијата, 199–204.

Дејанов, Иван; Давчев, Пенчо; Димовска, Николина; Камчев, Никола: Вирусни хепатити : природа и социјално-медицинско значење (Viral hepatitides : nature and medico-social importance), 205–213.

Камчева, М.; Камчев, Н.; Балова, Н.; Дејанов, И.; Бошковски, Р.; Тодоровска, Е.: Ендемичноста на HBV-инфекцијата во Република Македонија (Endemicity of HBV infection in Macedonia), 215–219.

Дејанов, Иван; Сошировска, Ј.; Тодоровска, Е.; Велјановски, Н.; Димовска Н.: Влијание на инфективните заболувања врз трансфузиолошката практика (The influence of infectious diseases on blood transfusion practice), 221–226.

- 14. VI Меѓународен конгрес за проучување на Југоисточна Европа (Софija 1989)** : прилози на учесниците од Македонија = Sixième congrès international des études du Sud-est Européen (Sofia 1989) : contributions des participants de Macédoine / уредувачки одбор: акад. Данчо Зографски (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, доп. член Блаже Ристовки. – Скопје, 1991. – 184 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5.

I. Историја:

Vesković-Vangeli, Vera: Der Widerhall der Französischen Revolution auf die Arbeiterbewegung und die kommunistische Bewegung in Makedonien (Одгласот на Француската револуција во работничкото и комунистичкото движење во Македонија), 9–16.

Zografski, Dančo: Die progressiven Ideen und Bewegungen auf dem Balkan vom Beginn des XX. Jahrhunderts bis zum II. Weltkrieg (Прогресивните идеи и движења на Балканот од почетокот на XX век до Втората светска војна), 17–21.

Иваноски, Орде: Государственная концепция балканских и в частности македонских социалистов (Државната концепција на балканските и особено на македонските социјалисти), 23–29.

Карітов, Владимир: О характере балканских войни в отношении Македонии, 31–36.

Lazarov, Lazar: La Yougoslavie et la protection des droits nationaux des minorités à la fin et immédiatement après la Deuxième guerre mondiale (Југославија и заштитата на националните права на малцинствата кон крајот и непосредно по II светска војна), 37–45.

Matkovski, Aleksandar: Les relations entre l'Archevêché d'Ohrid et l'État ottoman (Односите меѓу Охридската архиепископија и турската држава), 47–51.

Рисіловски, Блаже: Национальное сознание в Македонии в начале XX века (В балканских и славянских реляциях) (Националната свест во Македонија во почетокот на XX век (Во балкански и во словенски реляции)), 53–60.

Stočovski, Blagoj: The post-Ilinden events in Macedonia during 1904 according to Norwegian reports (Постилинденските настани во Македонија во текот на 1904 според норвешки извештаи), 61–66 : илустр.

II. Јазик:

Atanasov, Petar: Les calques linguistiques dans le mégléno-roumain d'après les langues balkaniques voisines (Лингвистички калки во мегленороманскиот според соседните балкански јазици), 69–76.

Десюдова, Ванѓелија: Лингвистическая адаптация заимствований из греческого оригинала в македонских средневековых рукописях (Лингвистичката адаптација на заемките од грчкиот оригинал во македонските средновековни ракописи), 77–84.

Koneski, Blaže; Jašar-Nasteva, Olivera: Les formes linguistiques écrites en Macédoine au XIX^e siècle dans le contexte balkanique (Писмените јазични форми во Македонија во XIX век во балкански контекст), 85–92.

Марков, Борис: Именные суффиксы с элементом *-н-* в албанском и славянских языках (Именски суфиксии со елементот *-н-* во албанскиот и словенските јазици), 93–99.

Topolińska, Zuzanna: Quelle est l'interprétation la plus plausible du terme „syntaxe balkanique“? (Која е најадекватната интерпретација на терминот „балканска синтакса“?), 101–108.

III. Фолклор и етнографија:

Вражиновски, Танас: Исторический трагизам в фольклоре некоторых балканских народов (Историскиот трагизам во фолклорот на некои балкански народи), 111–117.

Паликрушеева, Галаба: Этнонимы исламизированных групп южнославянских народов, 119–127.

Petrovski, Blaže: L'histoire et les chants épiques macédoniens (Историјата и македонскиот јуначки епос), 129–133.

Popvasileva, Aleksandra: The Vlachian folk stories in Macedonia (Влашките народни приказни во Македонија), 135–141.

Svetieva, Aneta: Wood-carving in ceilings, recesses and doors in Macedonia (Дрворезбарството на таваните, долапите и вратите во Македонија), 143–147.

IV. Археологија и историја на уметноста:

Aleksova, Blaga: The Old Episcopal Basilica at Stobi, 1989. Archaeological excavations and researches, 1981–1989 (Старата епископска базилика во Стоби. Археолошки ископувања и истражувања 1981–1989 година), 151–158 : илустр.

Bitrakova Grozdanova, Vera: Le développement urbain de Lychnidos et ses rapports avec les villes du sud-ouest des Balkans (Урбаниот развој на Lychnidos и неговите врски со градовите од југозападниот Балкан), 159–166 : илустр.

Grozdanov, Cvetan: Les représentations des Sept saints slaves dans l'art des pays balkaniques (Претставите на Седумте словенски светци (Седмо-численици) во уметноста на балканските земји), 167–174 : илустр.

Petkovski, Boris: Les caractéristiques de l'art monumental du XX siècle en Macédoine (Карактеристиките на монументалната уметност во Македонија во XX век), 175–184.

1992

15. **Теоретски истражувања во природните и техничките науки во Република Македонија** : прилози од научен собир одржан во МАНУ на 22 и 23 ноември 1990 година = Theoretical research in the natural and technical sciences in the Republic of Macedonia : papers from the scientific meeting held at the Macedonian Academy of Sciences and Arts, 22nd–23rd November 1990 / уредувачки одбор: акад. Благој Попов (одговорен уредник), доп. член Томе Бошевски, проф. д-р Виктор Урумов. – Скопје, 1992. – 181 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Поздравен говор на акад. Благој Попов, претседател на Организациониот одбор на собирот, 5–8.

Пой-Јорданов, Јордан: Статистичност, фази системи и хаос, 9–10.

Јаничијевиќ, Љ.; Урумов, В.; Ивановски, Г.; Мијатовиќ, М.; Вељановски, Б.: Истражувања од теоретската физика, 11–23 : илустр.

Библиографија на објавените трудови од теоретските физички истражувања во периодот 1953–1989 година, 24–43.

Бошевски Т.; Рајичиќ, Д.: Истражувања во електроенергетиката, 45–53.

Библиографија на објавените трудови од истражувањата во електроенергетиката, 54–61.

Богданов, М.; Цеков Т.: Теоретски истражувања во електрониката и телекомуникациите, 63–67 : илустр.

Библиографија на трудови од областа на електрониката и телекомуникациите, 67–76.

Димировски, Георѓи М.: Теоретски истражувања во областа на интелигентни и роботизирани управувачки системи, 77–99 : илустр.

Библиографија на објавените научни трудови од теоретските истражувања на интелигентни и роботизирани управувачки системи, 100–110.

Брајовиќ, Миодраг; Пойовска-Павловска, Фредерика: Истражувања во технологии и хемиско инженерство, 111–119.

Библиографија на објавените научни трудови од теоретските истражувања во технологии и хемиско инженерство, 119–124.

Ивановски, Христио: Истражувања во механиката и примена во машинството, 125–128.

Библиографија на објавените научни трудови од истражувања во механиката и машинството, 128–142.

Чернанковски, Илија: Истражувања во термоенергетиката и термотехниката, 143–162.

Библиографија на објавените научни трудови од теоретските истражувања во областа на термоенергетиката и термотехниката, 162–167.

Трајковски, Сирезо: Истражувања во производственото машинство, 169–175.

Библиографија на објавените научни трудови од областа на теоретските истражувања во производственото машинство, 176–181.

16. **XII Yugoslav symposium on the physics of condensed matter** : papers from the symposium held at the Macedonian Academy of Sciences and Arts, 22nd–23rd September 1991 = XII Југословенски симпозиум по физика на кондензирана материја : прилози од симпозиум одржан во МАНУ на 22 и 23 септември 1991 година / Editorial Board: Acad. Milčo Ristov (editor in chief), Prof. Dr Ljubo Petkovski, Prof. Dr Viktor Urumov. – Skopje, 1992. – 169 str. : ilustr.; 24 sm.

Содржина:

Preface, 5.

I. Theoretical works:

Kapor, D.; Ivić, Z.; Škrinjar, M.; Stojanović, S.: Davydov's soliton in the light of polaron theories, 9–19 : ilustr.

Mašković, Lj.; Kapor, D.; Tošić, B.: The possibility of the transition of α -helix into the system of three planar parallel chains, 21–25 : ilustr.

Urumov, V.: Dilute spin-one ising model on a 3–12 lattice, 27–32 : ilustr.

Mirjanić, D. Lj.; Šetrajčić, J. P.; Tošić, B. S.: Broken symmetry and exciton states, 33–36.

Rajilić, Z.; Mirjanić, D. Lj.: Bigaussian breaking near critical temperature in cuprate superconductors, 37–42.

Mijatović, M.; Trenčevski, K.: Specific heat of linear chain, 43–52 : ilustr.

Milanović, V.; Ikonić, Z.; Tjapkin, D.: Levinson's theorem in a semiconductor inverse superatom, 53–60 : ilustr.

Busuladžić, M. M.; Mašović, D. R.: The chemical pseudopotential of the spin-orbit interaction: the case of CuI V, 61–68 : ilustr.

Ikonić, Z.; Milanović, V.; Tjapkin, D.: Quantizing of hole states in semiconductor quantum wells grown in [100], [110] and [111] directions, 69–75 : ilustr.

Tadić, M.; Milanović, V.; Ikonić, Z.: Self-consistent treatment of an effective-mass semiconductor quantum well, 77–84 : ilustr.

Mijatović, M.; Veljanoski, B.: Statistical mechanics and scattering theory for one dimensional gas, 85–90.

II. Experimental works:

Čajkovski, D.; Čajkovski, T.; Vrcelj, A.; Duvnjak, Z.: Effect of x-ray radiation on hall mobility of electrons in inversion layers of thermally oxidized silicon surface, 93–98 : ilustr.

Babić Stojić, B.; Šoškić, Z.: Conduction band properties of $Hg_{1-x}Mn_xSe$, 99–106 : ilustr.

Tanović, N.; Tanović, L.; Fine, J.; Gaković, B.; Panjan, P.; Popović, N.: Microtopography of sputtered region after ion sputter depth profiling of multilayered Cr/Ni thin film, 107–114 : ilustr.

Gučev, V.; Petkovski, Lj.: Electrical resistivity and thermoelectric power of $Bi_{1-x}Sb_x$ alloys, 115–120 : ilustr.

Girt, E.; Bikić, S.; Knežević, G.; Baltić, R.; Mihać, T.; Simeunović, R.: The measurements of magnetic susceptibility in samples with early metastable states, 121–125 : ilustr.

Mihać, T.; Nenadović, T.: Laser sputtering of thin Ti and TiN films, 127–133 : ilustr.

Stojanov, Z.; Stojanova, K.; Stoimenov, S.; Petkovski, Lj.; Nikolovski, A.: Extension strength of sintered alloys in the system Cu-Ni, estimated by ultrasonic measurements, 135–143 : ilustr.

Stoimenov, S.; Szytula, A.; Tomkowicz, Z.; Mavrodiev, G.; Stojanov, Z.; Micevski, V.; Milosavljević, Ž.: An ultrasonic study of superconducting and non-superconducting $YBa_2Cu_3O_{7-x}$, 145–152 : ilustr.

Micevski, V.; Milosavljević, Ž.; Stoimenov, S.; Mavrodiev, G.: The spectral reflectivity behaviour of bulk $YBa_2Cu_3O_{7-x}$, 153–156 : ilustr.

Mavrodiev, G.; Micevski, V.; Grozdanov, I.: Thin $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ and $YBa_2Cu_3O_{7-x}$: Ag films prepared by spray pyrolysis onto polycrystalline YSZ substrates, 157–162 : ilustr.

Andonovski, A.; Mitkovska, R.; Andonovska, N.; Menkovski, I.: Electrical and dielectrical parameters in polyvinylidene fluoride films, 163–169 : ilustr.

1993

17. **Економската наука и стопанскиот развој на Република Македонија :** трудови од научен собир одржан во чест на акад. Кирил Мильовски по повод осумдесетгодишнината од неговото раѓање = Economic science and the economic development of the Republic of Macedonia : papers from a scientific meeting in honour of Academician Kiril Miljovski / уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Ксените Богоев, доп. член Никола Кљусев. – Скопје, 1993. – 135 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Предговор, 5.

Узунов, Никола; Стойков, Методија: Придонесот на Кирил Мильовски за економската наука во Македонија (The contribution of Kiril Miljovski to the study of economics in Macedonia), 7–24.

Боѓоев, Ксените: Економските аспекти на современата фискална политика (Economic aspects of contemporary fiscal policy), 25–38.

Руиков, Тодор; Филип, Таки: Оценка на досегашниот стопански развој на Република Македонија (Assessment of the economic development to date in the Republic of Macedonia), 39–50.

Пејрески, Гоце: Пристап кон изборот на можна стратегија за натамошен развој на Република Македонија (An approach to the choice of a possible strategy for the further development of the Republic of Macedonia), 51–67.

Несторовски, Методија: За нова развојна стратегија – но и за нов пристап кон управување со развојот (On the new developmental strategy – and the new approach in development policy), 69–78.

Чешујноски, Ѓорѓи: Економската наука и регионалниот развој на Република Македонија (Economic science and regional development in the Republic of Macedonia), 79–92.

Тодоров, Тодор: Влијанието на економската наука врз економската политика и стопанската практика во Република Македонија, 93–96.

Спасов, Синиша: Влијанието на формите на управување и раково-дење врз стопанскиот развој на Република Македонија (The influence of forms of management and leadership on the economic development of Republic of Macedonia), 97–106.

Димитриева, Елка: Меѓусебното влијание на демографскиот и економскиот развој во Република Македонија (Mutual influences of demographic and economic development in the Republic of Macedonia), 107–122.

Петровски, Александар; Георгиев, Ангел: Услови за развој на економската наука во Република Македонија (Conditions for the development of the economic science in the Republic of Macedonia), 123–135.

18. **Реферати на македонските слависти за XI меѓународен славистички конгрес во Братислава / уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (одговорен уредник), д-р Олга Иванова. – Скопје, 1993. – 184 стр. : карта; 24 см.**

Содржина:

I. Лингвистика:

Конески, Блајче: Македонскиот литературен јазик (The Macedonian literary language), 9–32.

Видоески, Божидар: Меѓујазичниот контакт (на дијалектно рамниште) како фактор за дијалектната диференцијација на македонскиот јазик (Interlingual contact (at the dialect level) as a factor of the dialectal differentiation of the Macedonian language), 33–54 : карта.

Десиодова, Ванѓелија: Влијанието на великоморавската средина врз македонската средновековна писменост (The influence of the greater Moravian environment on medieval Macedonian literature), 55–62.

Марков, Борис: О проблеме выделения общей южнославянской лексики, 63–71.

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Текстот и реченицата (со примери од македонскиот јазик) (Text and sentence (with examples from Macedonian)), 73–80.

Пеев, Косија: Изместена семантика кај службените зборови во југоисточните македонски дијалекти во контекстот на меѓујазичните контакти (Semantic changes of function words in Southeastern Macedonian dialects in the context of interlinguistic contacts), 81–90.

Рибарова, Зденка: Кирилометодиевската традиција во паримејниот текст од триодите Орбелски и Хлудов (The Cyrilomethodian tradition in the parimeinic text from the Orbele and Hludov triodions), 91–98.

Славева, Лидија: Траги од предморавската писменост во Македонија (Les traces de la littérature pré-moravienne en Macédoine), 99–105.

*Спасов, Јудмил: Македонските *се* пасивни конструкции и нивните еквиваленти во полскиот, српскиот/хрватскиот, рускиот и словенечкиот јазик (The “se” passive constructions in Macedonian and their Polish, Serbian/Croatian, Russian and Slovenian equivalents), 107–116.*

Шокларова-Љоровска, Германija: Неутрализација на негацијата во македонскиот и во полскиот јазик (Нейтрализация отрицательных конструкций в македонском и польском языках), 117–124.

II. Литературна наука и фолклор:

Вражиновски, Танас: Демонски суштства – релација верување и волшебна приказна кај некои јужнословенски народи (Les êtres démoniaques dans les croyances et les contes de fées chez les Slaves du Sud), 127–133.

Ѓурчинов, Милан: Македонската литература во контекстот на балканското и југословенското меѓулитерарно заедништво, 135–140.

Пойвасилева, Александра: Зборникот „Lidové povídky jihomakedonské“ симбол на јужнословенската усна народна култура од аспект на изворноста, мотивите и елементите (Сборник „Lidové povídky jihomakedonské“ – символ южнославянской устной народной культуры с аспекта оригинальности, мотивов и элементов), 141–153.

Риситовски, Блаже: Периодизацијата на македонскиот литературно-културен развиток (во јужнословенскиот контекст) (Periodization of the Macedonian literary and cultural development (in South Slavic context)), 155–167.

Стојчевска-Антиќ, Вера: Средновековната традиција во современата македонска литература (The medieval tradition in contemporary Macedonian literature), 169–175.

Тушевски, Ванчо: Словенството, словенофилството и словенската заемност кај македонските преродбенски писатели (Slavism, Slavophilism and Slavic reciprocity in Macedonian revival literature), 177–184.

1994

19. Екологијата и економијата во условите на Република Македонија : материјали од научен собир одржан во МАНУ на 17–18 декември 1992 = Ecology and the economy in the circumstances of the Republic of Macedonia : papers from a symposium, Skopje, 17–18 December 1992 / уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Ксенте Богоев, проф. д-р Љупчо Групче. – Скопје, 1994. – 146 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Учесници на научното советување, 3.

Предговор, 5.

Селмани, Аслан: Поздравен говор, 7–8.

Узунов, Никола: Несовпаѓањето меѓу екологијата и економијата и можностите за негово релативизирање (Lack of accord between ecology and economics and possibilities of its relativisation), 9–20.

Груиче, Јуичо: Еколошки основи во рационалното користење на природните ресурси и заштита на животната средина во Македонија (Ecological bases in the rational use of natural resources and the protection of the environment in Macedonia), 21–33 : илустр.

Боѓоев, Ксеније: Екологијата и фискалните мерки (The environment and fiscal policies measures), 35–45.

Андреевски, А.; Орушев, Т.; Ивановски, Д.; Шукаров, П.; Марковиќ, Ј.: Влијание на штетните агенси од работната средина врз здравјето и работоспособноста на вработените (The influence of harmful agents from the workplace on the health and work capacity of employees), 47–58 : илустр.

Кљусев, Никола: Еколошките инвестиции во економско-технолошкиот развој (Ecological investments in the economic and technical development), 59–66.

Лозановски, Ристо: Зависност на земјоделските системи од усогласеноста на еколошките и економските фактори (The dependence of the agricultural systems from the harmonization between environmental and economic systems), 67–80 : илустр.

Чејујноски, Гоѓи: Еколошкиот период кон стратегијата на економскиот развој на Република Македонија (The environmental approach to the economic development strategy in the Republic of Macedonia), 81–96.

Брајовиќ, Миодраг: Значење на технолошката дисциплина и технолошките иновации за зголемување на економската оправданост на еколошката заштита (The importance of technological discipline and technological innovations in increasing economic justification of environmental protection), 97–113 : илустр.

Шукаров, Мирољуб: Економиите на концентрација и агломерација и екологијата (Concentration and agglomeration economies and ecology), 115–128.

Ановски, Тодор: Процена на влијанието на одделни индустриски капацитети врз квалитетот на подземните води (Appraisal of the influence of particular industrial enterprises on the quality of underground water), 129–136 : илустр.

Михаилов, Владимир: Еколошки аспекти на постојните ризици од природни и технолошки катастрофи. Осврт на состојбите во Скопје (Ecological aspects of the existent risks from natural and technological disasters. A view on the situation in Skopje), 137–146.

20. **Економска транзиција : состојби, проблеми, перспективи = Economic transition : situation, problems, prospects / уредувачки одбор: акад. Ксенте Богоев, акад. Никола Узунов, д-р Аритон Жиков. – Скопје, 1994. – 325 стр. : илустр.; 24 см.**

С о д р ж и н а:

Предговор, 5.

Концепцијски пристап:

Богоев, Ксените: Економска транзиција: концепции, резултати, проблеми (Economic transition: concepts, achievements, problems), 9–22.

Пейковски, Михаил: Стратегии на транзицијата: централни прашања (Strategies for transition: central issues), 23–34.

Славески, Трајко: Некои ограничувачки фактори на транзицијата во Македонија (Some limiting factors in the transition process in the Republic of Macedonia), 35–45.

Системска трансформација:

Узунов, Никола: Транзицијата на економскиот систем како комплексен процес (The transition of the economic system as a complex process), 49–62.

Шукаров, Миролуб: Феноменот на приватизацијата, очекувани ефекти и политика за нивно насочување (The phenomenon of privatization, expected effects, and policy for their direction), 63–82 : илустр.

Марковски, Слободан: Улогата на малото стопанство во процесот на транзиција (The role of small businesses in the transition process), 83–96.

Кралев, Тодор: Менаџментот и претприемништвото во услови на преобразба на економскиот систем (Management and entrepreneurship in terms of transformation of the economic system), 97–109 : илустр.

Јанчев, Мичо: Приспособеноста на претпријатијата за успешна трансформација (Readiness of enterprises for a successful transformation), 111–125.

Филиповски, Владимир: Пазарот на капитал во економиите во транзиција (The capital market in transition economies), 127–142.

Стабилизациони проблеми:

Бишиев, Глигор: Стабилизационите напори на земјите во транзиција (Efforts at stabilisation in countries in transition), 145–156.

Атанасовски, Живко: Даночните реформи во земјите во транзиција (Tax reforms in countries in transition), 157–170.

Динамички и развојни аспекти:

Чејкујноски, Ѓорѓи; Зохрафски, Евгени: Моделот на економскиот развој во услови на транзиција: опции, проблеми, дилеми (The eco-

nomic development model in terms of transition: options, problems, dilemmas), 173–195.

Дамев, Огнен; Димитриева, Елка; Наневски, Блаѓоја: Факторите на економскиот развој на Република Македонија во услови на транзиција (The economic development factor in the Republic of Macedonia in terms of transition), 197–213.

Недановски, Пеце: Еколошките импликации на развојот во услови на транзиција. Осврт на примерот на Македонија (Environmental implications of development in terms of transition. An essay on the Macedonian example), 215–230.

Чејујноска, Виолета; Чејујноски, Ѓорѓи: Квалитетот, реинженерингот и развојот во периодот на транзиција (Quality, re-engineering and development of the countries in transition), 231–245 : илустр.

Екстерна поддршка:

Жиков, Арийон: Конципирање на стратегија на меѓународните економски односи на Република Македонија во периодот на транзицијата (Designing the international economic relations strategy of the Republic of Macedonia during the transition period), 249–263.

Чакмакова-Манова, Каїмерина: Прилагодување на политиката на економските односи со странство на Република Македонија во условите на транзиција (Foreign trade relations policy of the Republic of Macedonia in the state of transition), 265–278.

Кандикјан, Владислав: Местото и улогата на странскиот капитал во транзицијата и во забрзувањето на економскиот развој (The role of foreign capital in the transition and in the acceleration of economic development), 279–286.

Улогата на државата:

Филип, Таки: Улогата на државата во стопанскиот живот (The government's role in the economy), 289–306.

Хаџи Василева-Марковска, Верица: Креирање амбиент поволен за развој во периодот на економската транзиција (The creation of an environment favourable to development during the period of economic transition), 307–325.

21. **Животот и делото на Григор Прличев :** реферати од научен собир одржан во Скопје на 21 и 22 април 1993 година = The life and work of Grigor Prlichev : papers of a symposium held on April 21–22, 1993 / уредувачки одбор: акад. Александар Спасов (претседател), акад. Матеја Матевски, акад. Георги Старделов. – Скопје, 1994. – 240 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Предговор, 5.

Боѓоев, Ксените: Григор Прличев, 7–8.

Спасов, Александар: Уметникот Григор Прличев (воведен реферат) (Grigor Prlichev the artist), 9-12.

Конески, Блаже: Григор Прличев за Европа (Grigor Prlichev and Europe), 13–18.

Јашар-Насићева, Оливера: Григор Прличев и еден апел на охридските Власи во врска со воведувањето на мајчиниот јазик во училиштата (Grigor Prličev and an appeal from the Ohrid Aromanians in connection with the introduction of the mother tongue into school), 19–37 : илустр.

Тојолињска, Зузана: Сврзнички лексеми што ги употребува Приличев во својата беседа од 1866 г. (Connective lexemes used by Prličev in his public lecture of 1866), 39–42.

Стиарделов, Георги: Совршенство или смрт. Сопоставеноста на две поетики во поезијата на Г. Прличев (Grigor Prlichev's "Perfection or death". A comparative differentiation of two poetics), 43–48.

Ивановић, Радомир: Елементи „живог говора“ и „живог писма“ у Аутобиографији Григора С. Пличева (Elements of living speech and living letters in Grigor Prlićev's Autobiography), 49–64.

Гурчинов, Милан: Делото на Григор Прличев на фонот од балканскиот културен плурализам (Grigor Prličev's work against the background of Balkan cultural pluralism), 65–71.

Ристовски, Блаже: Словата на Григор Прличев (Grigor Prličev's orations), 73–84.

Сијасов, Јудмил: Et moriemur – три посмртни говори на Прличев како текстови (Et moriemur – three funeral orations by Grigor Prličev), 85–98 : илустр.

Мийевски, Вицомир: Хомер и Прличев: неколку споредбени тематски паралели (Homer and Prličev: certain comparative thematic parallels), 99–103.

Кийевски, Марко: Кузман Капидан во „Сердарот“ и во народното предание (Kuzman Kapidan in “The Sirdar” and in folk tradition), 105–115.

Тушевски, Ванчо: За песната „В хилјада и седемстотин шездесет и второ лето“ од Григор Приличев (On the poem “V hiljada sedemstotin šezdeset i vtoro leto” (in the year 1762) by Grigor Prlichev), 117–128.

Георѓиевски, Михајло: Поглед кон словата и беседите на Григор Приличев (A survey of the orations and speeches of Grigor Prličev), 129–134.

Пейковска, Нада: Погледите на Григор Прличев за литературата (Grigor Prličev's views on literature), 135–144.

Колева, Елена: Топика на миметичка идеалност и хероизам во поетскиот облик Скендербеј (The topics of the mimetic ideal and heroism in the poetic form of *Skenderbey*), 145–150.

Пейроска, Елена: Експоненти на интензивноста на особините во еден говор на Прличев од 1866 (Exponents of intensiveness in qualitative adjectives in a speech by Grigor Prličev from 1866), 151–155.

Тофоска, Станислава–Сташа: Од семантиката на глаголите на зборување во беседата на Григор Прличев од 1866 година (The semantics of verbs denoting speech in the speech of Grigor Prličev from the year 1866), 157–161.

Мокров, Боро: Прличев во светлината на бугарската книжевна критика (Prličev in the light of Bulgarian literary criticism), 163–173.

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Кон јазикот на Григор Прличев: Говорот одржан на 28 мај 1867 година (On Grigor Prličev's language: The speech delivered on 28th May 1867), 175–180.

Тодорова-Јанешлиева, Љубица: Критички забелешки на Григор Прличев за Историјата на античка Грција од Оливер Голдсмит (Grigor Prličev's criticism of Oliver Goldsmith's *Grecian History*), 181–189.

Димитровски, Тодор: Белешки за ракописот *Кратка Славянска Грамматика* на Григор Прличев (Notes on the manuscript "A Short Slavonic Grammar" by Grigor Prličev), 191–200.

Стаматоски, Трајко: Од онимијата засведочена во Прличевата Автобиографија (Proper names in evidence in Prličev's Autobiography), 201–208.

Миовски, Михо: Кон проблематика на лексичкиот подбор во „Сердарот“ од Григор Прличев (The question of the choice of lexicon in Grigor Prličev's "The Sirdar"), 209–218.

Георѓиевски, Георѓи: Латентната синтаксичка карактеристика кај одглаголските придавки (The latent syntactical characteristics of verbal adjectives), 219–223.

Арѓировски, Михо: Кон грчкиот јазик на „Сердарот“ од Григор Прличев (The Greek of Grigor Prličev's "The Sirdar"), 225–228.

Миркуловска, Милица: Од проблематиката на номинализација во текстовите на Григор Прличев (The question of nominalisation in Grigor Prličev's texts), 229–234.

Пирузе-Тасевска, Виолета: Основните етички компоненти во „Автобиографијата“ на Григор Прличев (The basic ethic components of Grigor Prličev's *Autobiography*), 235–240.

22. **Македонските дијалекти во Егејска Македонија** : научен собир, Скопје, 23–24 декември 1991 = Macedonian dialects of Aegean Macedonia : symposium, Skopje, 23–24 December 1991 / уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески, д-р Олга Иванова. – Скопје, 1994. – 254 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Видоески, Божидар: Поздравен говор при отворањето на собирот, 5–7.

I. Граматика:

Арѓировски, Мишо: Околу редукцијата на *a*, *e*, *o* во јужните македонски говори (Concerning the reduction of *a*, *e*, *o* in the Southern Macedonian dialects), 11–14.

Велковска, Снежана: Сум- и има-конструкциите во светлината на балканскиот јазичен сојуз – со осврт на македонските дијалекти во Егејска Македонија (Sum and *ima* constructions in the light of the Balkan Lingual Union), 15–21.

Видоески, Божидар: Македонските дијалекти во Егејска Македонија (Обид за класификација) (Macedonian dialects in Aegean Macedonia 1: The Serres, Drama and Lagadin Group), 23–60 : илустр.

Дрвошанов, Васил: Кон разграничувањето на преспанско-костурските говори (Concerning the differentiation of the Prespa and Kostur regional dialects), 61–67.

Кии, Маријана: Придавките во јужните македонски говори од ареален и морфотактички аспект (Имена прилагательные в южных македонских говорах с ареального и морфотактического аспекта), 69–75.

Маленко, Билјана: Глаголскиот прилог во југозападните македонски дијалекти (Деепричастие в юго-западных македонских говорах), 77–80.

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Од проблематиката на сложената реченица во две македонски евангелија: оригиналниот исказ во други околности (On the syntax of complex sentences in two Macedonian gospels: the original utterance in other circumstances), 81–85.

Пеев, Косија: Од реконструкцијата на еден македонски говор од Солунско (A reconstruction of a Macedonian dialect from the Salonica district), 87–92.

Рибарова, Зденка: Основни правописни и фонетски особености на Григоровичевиот паримејник (The basic orthographic and phonologic characteristics in the Parimeinic of Grigorovich), 93–99.

Ристијчиќ, Петре: Акцентскиот систем на неретскиот говор (Акцент-наја система неретского говора), 101–110 : илустр.

Тодолињска, Зузана: Показатели на реченичната конјункција во јужномакедонските говори (Exponents of the sentential conjunction in South Macedonian dialects), 111–126.

Угринова-Скаловска, Радмила: Околу преведувачката постапка применета во евангелските текстови пишувани со грчко писмо (Переводческий поступок, применяемый в евангельских текстах писанных греческим алфавитом), 127–135.

Димиќрова-Шмиќер, Нина; Шмиќер, Роланд: Една битна разлика меѓу јужнокостурскиот и корчанскиот вокален систем, 137–144.

II. Лексика:

Десилодова, Ванѓелија: Лексиката на материјалната култура во јужните македонски говори. Според евангелијата од втората половина на XIX век, пишувани со грчка азбука (Лексика материальной культуры в южных македонских говорах. На основании евангелий из второй половины 19. века, написанных греческим алфавитом), 147–153.

Јашар-Насиќева, Оливера: Местото и улогата на турцизмите во Трлиското евангелие. Прилог кон проучувањето на турцизмите во македонските јужни говори (The place and role of Turkish loan-words in the Gospel of Trlis – A contribution to the study of Turkish loan-words in Southern Macedonian speech-forms), 155–173 : илустр.

Марков, Борис: За грцизмите во неполнозначните зборовни групи од аспект на јужномакедонските говори (О грецизмах в неполнозначных словах в южномакедонских говорах), 175–182.

Миовски, Мито: Поглед врз зборовниот фонд на Абецедарот (A view of the linguistic fund of the “Abecedar”), 183–188.

Миќева, Димка: За лексичката графа на народните песни од македонските јужни краишта (Concerning the lexical material of folk songs of the southern regions of Macedonia), 189–194.

Пандев, Димитар: Македонскиот речник од XVI век (Macedonian dictionary of the 16th century), 195–200.

Цвейковски, Владимири: За некои подзaborавени зборови во Битолско и во Леринско (On slightly forgotten words in the districts of Bitola and Lerin), 201–205.

III. Ономастика:

Коробар-Белчева, Марија: Антропонимските образувања во градот Костур во 1445 година (Антропонимы города Костур с 1445 года), 209–216.

Георѓиевски, Георѓи: Прекарите во говорот на с. Кронцелево (Воденско) (*Nicknames in the dialect of the village of Krongeleva*), 217–229.

Стамајоски, Трајко: Од онимијата на нахијата Ениџе Вардар (Според турски пописен дефтер од 1569 година) (*From the onymie of the Enidže Vardar region (According to the Turkish census notebook of 1569)*), 231–238.

Станковска, Јубица: Топонимиски варијации во костурско-леринската област (*Toponymic variations in the Kostur and Lerin regions*), 239–246.

IV. Книжевност:

Стојчевска-Антиќ, Вера: Кон одредени мотиви од народните умотворби забележани од Андре Мазон (*Concerning certain motif from the folk works recorded by Andre Mazon*), 249–254.

23. **Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц**: реферати од научен собир одржан во МАНУ на 29 мај 1992 година = Current aspects of virus hepatitis with particular attention to hepatitis C : papers from symposium held at the Macedonian Academy of Sciences and Arts on 29 May 1992 / уредувачки одбор: акад. Пенчо Давчев (одговорен уредник), акад. Исаак С. Тацер, проф. д-р Владислав Бидиков. – Скопје, 1994. – 180 стр.: илустр.; 24 см.

Содржина:

Учесници на научниот собир, 5–8.

Поздравен говор на акад. Пенчо Давчев, претседател на Организациониот одбор при отворањето на собирот, 9–10.

Дејанов, И.; Давчев, П.; Тацер, И. С.; Тодоровска, Е.; Камчев, Н.: НСВ-инфекција: актуелност и природа (HCV infection: presence and nature), 11–17.

Ивановски, Љ.; Димитриев, Д.; Груневска, В.; Гашева, М.; Евтиимовска, Џ.; Ѓуркова, Е.: НСВ-антитела кај болни со акутен и хроничен хепатитис (HCV antibodies among patients with acute and chronic hepatitis), 19–26.

Масин, Г.; Поленаковик, М.; Чакалароски, К.; Ивановски, Н.; Дејанов, И.: Антитела на хепатитис Ц вирус (HCV) кај пациенти што се лекуваат со хронична интермитентна хемодиализа (Hepatitis C virus (HCV) antibodies in patients on chronic intermittent haemodialysis), 27–32.

Бидиков, В.; Трајановски, Д.; Чаловска-Иванова, В.; Серафимоски, В.; Василевски, В.; Нешковски, М.; Давчев, П.: Клинички карактеристики на хроничните црнодробни заболувања причинети од виру-

низми? (Hepatitis C virus and hepatocarcinoma – Are there correlating mechanisms?), 85–91 : илустр.

Чаловска-Иванова, В.; Бидиков, В.; Трајановски, Д.; Серафимоски, В.; Мишевска, П.; Илиевска, М.; Милошевски, М.; Давчев, П.; Дејанов, И.: Значење на вирусната инфекција на хепатитис Б и Ц кај алкохолните лезии на црниот дроб (Alcoholic liver disease associated with hepatitis B and hepatitis C viral infection), 93–96.

Грданоски, С.; Шуманов, Г.; Милосављевиќ, А.; Атанасовски, А.; Хаци-Наумов, Ј.; Соколовски, Б.; Николовски, Б.; Шукриев, Ј.; Стојкоски, С.: Интензивна хидрична епидемија на вирусен хепатитис А во воен колектив (Acute hydric epidemic of viral hepatitis A in an army staff), 97–106 : илустр.

Груневска, В.; Ивановски, Ј.; Димитриев, Д.; Гашева, М.; Евтимовска, Ц.: Динамика на елиминација на HBsAg во тек на акутен вирусен хепатит тип Б (Dynamics of HBsAg elimination in type B acute viral hepatitis), 107–111.

Димитриев, Д.; Ивановски, Ј.; Босилковски, М.; Гашева, М.; Груневска, В.; Евтимовска, Ц.: Детекција на носителски статус на HBsAg во детска возраст (Detection of HBsAg carrier status in children), 113–118.

Груневска, В.; Димитриев, Д.; Ивановски, Ј.; Ефтиимовска, Ц.; Гашева, М.: Вирусен хепатит тип А кај возрасни (Type A viral hepatitis in adults), 119–123.

Гашева, М.; Ивановски, Ј.; Димитриев, Д.; Гуркова, Е.; Ефтиимовска, Ц.; Груневска, В.: Хепатитис Б вакцинација (Имуногеност и реактогеност) (Hepatitis B vaccination), 125–132.

Ивановски, Ј.; Димитриев, Д.; Гашева, М.; Груневска, В.; Ефтиимова, Ц.; Гуркова, Е.: Вакцинација против хепатитис Б – искуства и проблеми во примената на вакцината кај здравствените работници (Vaccination against hepatitis B – experience and problems in the use of vaccination among health workers), 133–139.

Босилковски, М.; Груневска, В.; Евтимовска, Ц.; Кондова, И.; Гашева, М.: Хепатитис А – три случаи асоциирани со заеднички алиментарен извор на инфекција (Hepatitis A – three cases associated with common alimentary source of infection), 141–146 : илустр.

Ан드리ќ, Б.; Илиева, Ј.; Анѓелова, Ј.; Анѓеловска, Л.; Стојковска, С.; Стојовска, П.; Стојковски, З.; Вељановски, В.; Филииче, М.; Пејковиќ, Е.: Движењето и практичната вредност на серумските трансаминази во изучувањето на клиничките карактеристики на lyme borreliosis (Distribution and practical value of serum transaminazis in the study of the clinical aspects of lyme borreliosis), 147–150.

Евтимовска, Ц.; Гашева, М.; Ѓуркова, Е.; Груневска, В.: Хепатитис А – и понатаму важен клиничко-епидемиолошки проблем кај нас (Hepatitis A – an importan clinical and epidemiological problem in the Republic of Macedonia), 151–158 : илустр.

Илиевска-Арсова, М.; Трајановски, Д.; Чаловска, В.; Мишевска, П.; Бидиков, В.: Хепатитис (HBV) инфекција кај болни со хепатални тумори: хемотерапија – да или не (Liver tumors associated with hepatitis B viral infection: chemotherapy – yes or no?), 159–168 : илустр.

Дејанов, И.; Колевски, П.; Ивановски, Д.; Трајковски, Б.; Сошировска, Ј.; Камчев, Н.; Тодоровска, Е.; Старова, А.: HCV-инфекцијата во трансфузиолошката служба: постапка и регулација (HCV infection in the transfusion service: approach and control), 169–173.

Кондов, Г.; Чоланчески, В.; Димитриев, Д.; Кондова, И.; Трајковска, Т.; Поленаковиќ, Б.; Сијровски, З.; Арсовски, А.; Јовев, С.; Антиевски, Б.: Нарушувања на функцијата на црниот дроб при операции на срце со примена на вонтелесен крвоток (Liver dysfunction in heart surgery with extracorporeal circulation), 175–180 : илустр.

24. **Сто години од основањето на ВМРО и 90 години од Илинденското востание** : прилози од научен собир одржан на 21–23 октомври 1993 г. = A hundred years on from the founding of I.M.R.O. (VMRO) and ninety years on from the Ilinden Uprising : symposium, 21–23 October 1993 / уредувачки одбор: акад. Ксенте Богоев (претседател), акад. Манол Пандевски, д-р Иван Катарциев, д-р Крсте Битовски. – Скопје, 1994. – 525 стр.; 24 см.

Содржина:

Свечена академија по повод едновековниот јубилеј на ВМРО:

Богоев, Ксените: ВМРО – низ стоте изминати години (The Macedonian Revolutionary Liberation Organization (VMRO) – in the past hundred years), 7–16.

Сто години од основањето на ВМРО и 90 години од Илинденското востание:

Поздравен говор на акад. Ксенте Богоев, претседател на Академијата, при отворањето на собирот, 19–20.

Пандевски, Манол: Македонската револуционерна организација меѓу 1893 и 1918 – формирање и развиток (Воведен реферат) (The Macedonian Revolutionary Organization between 1893 and 1918 – formation and development), 21–43.

Кайтарциев, Иван: ВМРО и Македонското ослободително движење од крајот на Првата светска војна до распаѓањето на монизмот

(1919–1990) (Воведен реферат) (IMRO and the Macedonian liberation movement after the First World War), 45–73.

Риситовски, Блаже: Културно-националните и револуционерно-ослободителните пројави на Македонците од основањето на Бугарската егзархија до појавата на македонската револуционерна организација (1870–1893) (The cultural, national, revolutionary and liberation phenomena among the Macedonians from the establishment of the Bulgarian Exarchate to the foundation of the Macedonian Revolutionary Organization (1870–1893)), 75–87.

Бийловски, Крстије: Политика на Врховниот македонски комитет спрема внатрешната организација и Македонија (1895–1903) (The policy of the Supreme Macedonian Committee on the internal organization and Macedonia (1895–1903)), 89–104.

Зошрафски, Данчо: Историската смисла на Илинденското востание во стратегијата на ВМРО (The historical meaning of the Ilinden Uprising within IMRO's strategy), 105–112.

Атанасовски, Тодор: Карактерот и примарните својства и белези на македонското војништво и военото наследство (The character, primary qualities and features of the Macedonian army and military inheritance), 113–126.

Дамјановски, Ристо: Основање, организирање, подготвување и функционирање на четите во Битолскиот револуционерен округ (Establishment, organization, operation and function of the troops in the region of Bitola), 127–142.

Константинов, Душан Хр.: Етосот на ТМОРО (ВМОРО) и на Илинденската револуција на македонскиот народ (1903) (The ethics of the IMRO and of the Ilinden Revolution of the Macedonian people (1903)), 143–155.

Димески, Димитар: Задграничното претставништво на ТМОРО (1896–1903) (IMRO's agency beyond the border (1896–1903)), 157–172.

Айосијолов, Александар: Револуционерната активност во Кратово и Кратовско од 1895 до 1908 година (The revolutionary activity in Kratovo and its surroundings from 1895 to 1908), 173–182.

Пандевска, Марија: Територијалниот опис на Струмичкиот револуционерен округ (1893–1908) (The territorial scope of the Strumica revolutionary circle (1893–1908)), 183–189.

Христов, Александар: Теоретско-правни основи во создавањето на македонската држава (1893–1919) (The theoretical and legal bases of the creation of the Macedonian state (1893–1919)), 191–203.

Габер, Сиеван: ВМРО и македонската државотворност (IMRO and the creation of the Macedonian state), 205–216.

Миноски, Михајло: Македонската државност во официјалните акти и погледите и ставовите на видни личности на ВМРО пред и непосредно по Илинденското востание (Macedonian state affairs in official acts, and the views and attitudes of significant members of IMRO before and immediately after the Ilinden Rebellion), 217–230.

Пойовска-Нейкова, Билјана: Начелото на револуционерната законитост во дејствувањето на револуционерните органи на власта во илинденскиот период (The revolutionary law principle in the activity of the revolutionary authority agencies in the Ilinden period), 231–240.

Иваноски, Орде: Единството на националното и социјалното во македонската ослободителна револуција (The unity of the national and the social in the Macedonian liberation revolution), 241–254.

Весковиќ-Ванѓели, Вера: Поглед врз борбата на Македонската револуционерна организација за самостојност на националноослободителното движење од основањето до Илинден (1893–1903) (A review of the Macedonian Revolutionary Organization's struggle for the independence of the national and liberation movement from its establishment to Ilinden (1893–1903)), 255–269.

Манѓова Поњавиќ, Кики: Македонска револуционерна организација – финансиска дејност и политика (Macedonian Revolutionary Organization – financial activity and policy), 271–280.

Ѓорѓиев, Драги; Блаѓадуша, Лили: Убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов во извештаите на турскиот претставник во Софија (The murder of Boris Sarafov and Ivan Garvanov in the reports of the Turkish representative in Sophia), 281–287.

Тодоровски, Гане: Можно ли е и нужно ли е датирање на раѓањето на македонската нација? (Уште еднаш над мемоарите на Иван Хаджи Николов) (Is it possible and necessary to date the birth of the Macedonian nation (or concerning Ivan Hadži Nikolov's memoirs once again)), 289–294.

Стојчевски, Ѓорѓи: Подготовките на февруарските реформи во 1903 година според документите од виенските архиви (The preparation of the Februar reforms in 1903 according to the Vienna archives records), 295–303.

Николиќ, Илија: Препишана и дешифрирана архива на македонскиот војвода Стефан Димитров (Les archives copiées et déchiffrées du voivode Stefan Dimitrov), 305–312.

Тодоровски, Глигор: Односот на балканските држави спрема македонското прашање и спрема Македонското национално-ослободи-

телно револуционерно движење при крајот на XIX и во почетокот на XX век (The attitude of the Balkans to the Macedonian question and the Macedonian national, liberation and revolutionary movement at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries), 313–325.

Цамбазовски, Климент: Србија и прашањето за автономија на Македонија пред Илинденското востание и по него (Погледите на Гл. Хаџиташковиќ за автономното уредување на Македонија) (Serbia and the question of the autonomy of Macedonia before and after the Ilinden Uprising (Gligorije Hadžitašković's view on the autonomous system in Macedonia)), 327–344.

Куманов, В. А.: Револуционерното движење во Македонија и руската јавност (The revolutionary movement in Macedonia and the Russian public), 345–350.

Терзиоски, Распислав: Извештаи на руското Министерство за надворешни работи за револуционерните состојби во Македонија и за начинот на нивното решавање (крај на XIX и почеток на XX столе-тие) (Reports of the Russian foreign office on the revolutionary climate in Macedonia and its solutions (the end of the 19th and beginning of the 20th centuries)), 351–359.

Дракул, Симон: Руските дипломатско-стратешки контроверзи околу македонското прашање во илинденските децении (Russian diplomatic and strategic controversies concerning the Macedonian question in the Ilinden decades), 361–376.

Стоановски, Џевелан: Руската јавна реч и македонската 1903 година (Некои аспекти на прашањето за националноста на Македонците) (The Russian press and Macedonia in 1903), 377–392.

Troebst, Stefan: Фашистичка Италија и ВМРО (1922–1925) (Das faschistische Italien und die IMRO 1922–1925), 393–411.

Тасев, Славчо: ВМРО(Обединета) во Петричкиот округ и процесите против неа (IMRO(United) in the Petrič circle and the processes in it), 413–425.

Кушевски, Војо Д.: За дејноста и улогата на ВМРО на Тодор Александров и Иван Михајлов во врска со поставувањето на македонското прашање во Друштвото на народите (1920–1934) (Concerning the activity and the role of Todor Alexandrov's and Ivan Mihajlov's IMRO in terms of posing the Macedonian question in the League of Nations), 427–443.

Милосавлевски, Славко: Тези за истражување на „ВМРО 1941–1944/45“ (The Internal Macedonian Revolutionary Organization (Ivan Mihailov) in the Second World War), 445–452.

Иваноски, Владо: ВМРО и Илинден низ документацијата на ПК на КПЈ за Македонија и ЦК на КПМ (1941–1945) (The treatment of IMRO in the records of the PC CPY for Macedonia and CC CPM, 1941–1945), 453–458.

Велjanовски, Новица: Револуционерните идеи на ВМРО и Илинден во НОВ на Македонија 1941–1944 година (Revolutionary ideals of IMRO in the NLW of Macedonia (1941–1944)), 459–472.

Кочанковски, Јован Д.: Илинден 1903 – поттикнувачки мотив во Народноослободителната војна (1941–1944) (Ilinden 1903 – a stimulating motivation in the National and Liberation War (1941–1944)), 473–484.

Фиданова, Славка: Прогресивната македонска емиграција и нејзината активност во реализацирањето на програмските цели на ВМРО (1944–1948) (The progressive Macedonian emigre community and its activity in the realization of the aims of IMRO's programme (1944–1948)), 485–496.

Кирјазовски, Ристо: Манипулација со името и идеите на ВМРО и Илинденското восстание во егејскиот дел на Македонија по Втората светска војна (Manipulation with the name and ideas of IMRO and the Ilinden Rebels in the Aegean part of Macedonia after the Second World War), 497–506.

Куцуловска, Галена: Илинден – традиција и инспирација (Ilinden – tradition and inspiration), 507–516.

Плейтерски, Јанко: Националната историографија и историјата на бивша Југославија како проблем на современоста (The relation of national histories and the history of former Yugoslavia as a contemporary problem), 517–525.

1995

25. АСНОМ – педесет години македонска држава (1944–1994) : прилози од научен собир одржан на 17–18 ноември 1994 = ASNOM – fifty years of the Macedonian state (1944–1994) : proceedings of the scientific meeting held on November 17–18, 1994 / уредувачки одбор: акад. Евгени Димитров (претседател), проф. д-р Ѓорѓи Ј. Џаца, д-р Владимир Иваноски. – Скопје : МАНУ : Институт за национална историја, 1995. – 571 стр.; 24 см.

С о д р ж и на:

Предговор, 9–10.

Поздравна реч на акад. Ксенте Богоев, претседател на МАНУ, 11–13.

Реферати:

Димитров, Евгени: Педесет години современа македонска држава (Воведен реферат) (Fifty years of the contemporary Macedonian state), 17–36.

Зографски, Данчо: Концепти, програми и проекти за државно конституирање на Македонија (Concepts, programmes and projects for the constitution of the Macedonian state), 37–51.

Кашарциев, Иван: Обединувањето на Македонија како програмско-политичка и акциона цели на национално-револуционерното движење на македонскиот народ (The unification of Macedonia as a programmatic, political and actional objective of the national and revolutionary movement of the Macedonian people), 53–69.

Киселиновски, Стојан: Националното и државното во македонското револуционерно движење (1893–1944) (The national and state question in the Macedonian revolutionary movement (1893–1944)), 71–77.

Ристовски, Блаже: Државносни концепции на Македонците во триесеттите години (State concepts of the Macedonians in the 30's), 79–99.

Иваноски, Владимир: Манифестот на Главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија и Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (The Manifesto of the headquarters of PLA and PCM and the Anti-fascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia (ASNOM)), 101–108.

Фиданова, Славка: Некои аспекти на прашањето за проширување на политичката основа на ACHOM (Some aspects concerning the expanding of the political basis of ASNOM), 109–124.

Михајлов, Миле: Погледите на Кузман Јосифовски–Питу за ACHOM (Kuzman Josifovski–Pitu's opinions about the Anti-fascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia (ASNOM)), 125–137.

Христов, Александар: Државниот субјективитет на Македонија и нејзината меѓународноправна положба во периодот АВНОЈ–ACHOM (Macedonia as a state subject and its position in international law in the period between AVNOJ and ASNOM), 139–148.

Цаца, Ѓорѓи Ј.: Уставотворниот карактер на Првото заседание на ACHOM (The constitutional character of the First Session of ASNOM), 149–162.

Габер, Стивен: Некои аспекти на асномската државотворност (Some aspects of the ASNOM constitution of the state), 163–170.

Бајковски, Томе: Одлуките на ACHOM – основа за изградување на национална (државна) стратегија на Република Македонија (The de-

cisions of ASNOM – the foundation of the national (state) strategy of the Republic of Macedonia), 171–181.

Велjanовски, Новица: Степенот на реализацијата на решенијата на АCHOM (The degree of realization of the ASNOM decisions), 183–193.

Пойовска Нейкова, Билјана: Судската функција во процесот на создавањето на македонската држава (The function of the judiciary in the creation of the Macedonian state), 195–203.

Галев, Гале: Имотно-правните односи во асномските акти и во повоениот правен систем на Република Македонија (Property-rights relations in the ASNOM documents and the post-war legal system of the Republic of Macedonia), 205–218.

Ачкоска, Виолета: АCHOM и проблемот на бившите колонисти во Федерална Македонија (ASNOM and the problem of the former colonists in Federal Yugoslavia), 219–234.

Миноски, Михајло: Македонското прашање во меѓународните односи во времето на одржувањето на Првото заседание на АCHOM (1943–1944) (The Macedonian question in international relations at the time of the holding of the First Congress of ASNOM (1943–1944)), 235–255.

Кирјазовски, Ристо: Односот на големите сили од антихитлеровската коалиција спрема Грција во текот на Втората светска војна и проблемот на обединувањето на Македонија (The attitude of the Great Powers of the Anti-fascist Coalition towards Greece during the Second World War and the problem of united Macedonia), 257–269.

Лазаров, Лазар: Обединувањето на Македонија и третманот на Македонците во соседните земји низ извештаите на француските дипломатски претставници (1945–1955) (The unification of Macedonia and the treatment of the Macedonians in the neighbouring countries in the reports of French diplomatic representatives), 271–281.

Чеиреганов, Тодор: Ставот на Велика Британија кон прашањето за обединување на Македонија и југословенско-бугарската федерација (British position regarding the question of the unification of Macedonia and the question of the Yugoslav-Bulgarian federation), 283–290.

Весковиќ-Ванџели, Вера: Асномските начела за човекови права – фактор за меѓунационално сожителство во Македонија (1944–1994) (The ASNOM principles on human rights – a factor in the inter-ethnic co-existence in Macedonia (1944–1994)), 291–302.

Стоев, Фиданчо: Национално-граѓанска основа на македонската држава (The national and civil foundation of the Macedonian state), 303–316.

Миќиков, Владомир: АСНОМ и развојот на политичкиот систем во Република Македонија (ASNOM and the development of the political system of the Republic of Macedonia), 317–328.

Шкариќ, Светомир: Суверенитетот во документите на АСНОМ (Sovereignty in the ASNOM documents), 329–341.

Милосавлевски, Славко: АСНОМ 1944 и независна Република Македонија 1991 (ASNOM 1944 – an independent Republic of Macedonia 1991), 343–354.

Узунов, Никола: Стопанскиот развој во Република Македонија во периодот 1945–1994 година (The economic development of the Republic of Macedonia between 1945 and 1994), 355–373.

Стаматоски, Трајко: Мисли за македонскиот литературен јазик (Opinions concerning the Macedonian literary language), 375–386.

Стајарделов, Георги: Асномските начела на македонската култура во последното половина столетие (1944–1994) (The principles of ASNOM in Macedonian culture in the past half century (1944–1994)), 387–395.

Георѓиевски, Петре: Асномското конституирање на државноста и промените во образованието (The ASNOM constitution of the state and changes in education), 397–409.

Јурукова, Нада: Просветната политика на АСНОМ (The educational policy of ASNOM), 411–421.

Ѓурчинов, Милан: Подемот на македонската уметничка литература во годините по АСНОМ (The rise of Macedonian literature in the years following ASNOM), 423–431.

Грозданов, Цвейтан: Откривање на спомениците на живописот во Република Македонија и нивното влијание врз сознанијата за средновековната уметност (The discovery of the frescoes in the Republic of Macedonia and their influence of the knowledge of Mediaeval art), 433–443.

Атанасовски, Тодор: Воено-стратегиските импликации по Првото заседание на АСНОМ 1944 година (The military and strategic implications of the First Congress of the Anti-fascist Assembly of the People's Liberation of Macedonia (ASNOM)), 445–457.

Дамјановски, Ристо: Народноослободителната војска – конститутивен елемент на македонската држава и темел на нејзините вооружени сили (The People's Liberation Army – a constitutive part of the Macedonian state and the base of its military forces), 459–472.

Димитријевски, Марjan: Развојот на воената организација во Македонија во 1944–1945 година (The development of the Macedonian military organization between 1944 and 1945), 473–484.

Гоцевски, Трајан: Првите чекори кон автономен одбранбено-заштитен систем на Република Македонија (First steps towards an autonomous Macedonian defence system), 485–502.

Ристески, Темелко: Армијата на Република Македонија во политичкиот систем на Републиката (The army of the Republic of Macedonia in the political system of the republic), 503–511.

Дискусија:

Вражалски, Никола, 515–516.

Тодоровски, Глигор, 517–518.

Димитров, Евгени, 519–521.

Ристовски, Блаже, 522–524.

Кайтарциев, Иван, 524–527.

Манчова-Поњавиќ, Кики, 527–530.

Цунов, Тодор, 530–535.

Мукоска-Чинѓо, Весела, 536–539.

Видоески, Божидар, 539–542.

Стојчев, Ванче, 543–546.

Шутилиоски, Ристо, 546–550.

Тодоровски, Глигор, 550–551.

Бубевски, Душан, 551–553.

Стаматоски, Трајко, 553–554.

Ристовски, Блаже, 554–555.

Завршен збор на претседателот на Организацисиот одбор акад.

Евгени Димитров, 557–560.

Регистар на лични имиња, 561–571.

26. **Геотермална енергија: состојба и перспективи во Република Македонија** : зборник на рефератите од научниот собир одржан на 8.12.1995 година во Скопје / едитор: проф. др. Кирил Поповски. – Скопје : МАНУ – Одделение за математичко-технички науки, 1995. – 120 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Avtori (Authors), 3–4.

Рецензенти (Review of papers), 5–6.

Програма на научниот собир Геотермална енергија: состојби и перспективи во Република Македонија – Скопје, 8 декември 1995 год. (Programme of the scientific meeting Geothermal energy: state-of-the-art and perspectives in the Republic of Macedonia – Skopje, 8 December 1995), 11–14.

Реферати:

Андрејевски, Блаѓоје: Користење на геотермалната енергија во светот на крајот на XX век и во почетокот на XXI век (Using of geothermal energy in the world at the end of 20th century and at the beginning of the 21st century)), 17–22.

Арсовски, Милан; Стойанов, Ристо: Геотермалните појави поврзани на неотектониката и магматизмот на територијата на Македонија (Geothermal appearances in connection with the neo-tectonics and magmatism at the territory of Macedonia), 23–36 : илустр.

Јанчевски, Јане: Корелативни односи помеѓу сеизмичката активност и геотермалната енергија на територијата на Македонија (Correlation between the seismic activities and geothermal energy in the territory of Macedonia), 37–45 : илустр.

Мицевски, Ефим; Георѓиева, Мирјана; Пејровски, Киро; Лончар, Илија: Геотермални ресурси во Република Македонија (Geothermal resources in the Republic of Macedonia), 46–55 : илустр.

Кошевски, Георѓи; Сушинова, Јагода; Донев, С.; Новковски, Тодор: Геотермијата, значаен енергетски извор во Република Македонија (Geothermy, a significant energy source in the Republic of Macedonia), 56–69.

Ракиќ, Стево; Ѓорѓевиќ, Недељко; Стоглиќ, Новица: Геотермална потенцијалност на Кратовско-злетовската област (Geothermal potential of the Kratovo-Zletovo region), 70–79 : илустр.

Пойовски, Кирил: Енергетска валоризација на геотермалните ресурси во Република Македонија (Energetical valorisation of the geothermal resources in the Republic of Macedonia), 81–88.

Димииров, Константин: Директна апликација на геотермалната енергија во Република Македонија (Direct application of geothermal energy in the Republic of Macedonia), 89–101 : илустр.

Георѓиева, Мирјана; Георѓиев, Душко; Мицевски, Ефим; Новковски, Тодор; Пејровски, Киро: Прелиминарна оценка на геотермалните ресурси во Република Македонија (Preliminary evaluation of geothermal resources in the Republic of Macedonia), 102–107.

Пойовски, Кирил: Оценка на моменталните состојби и можности за развој на геотермалниот енергетски ресурс во Република Македонија (Estimation of the state-of-the-art and possibilities for development of the geothermal resources in the Republic of Macedonia), 108–118.

27. **Зборник на трудови посветени на академик Блајче Конески = A collection of studies dedicated to academician Blaže Koneski / уредувачки колегиум: акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Александар Спасов, акад.**

Оливера Јашар-Настева, акад. Милан Ѓурчинов. – Скопје, 1995. – 254 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Боѓоев, Ксените: Пред великанот на писаната реч, 5–7.

Видоески, Божидар: Белешки за говорот на селото Балевец (Лагадинско) (Notes on the speech of the village of Balevec (the Lagadin region)), 9–27 : илустр.

Спасов, Александар: Огледот на Константин Петкович, „Преглед на Светогорските стариини“ (Constantine Pešković's essay, “A review of the antiquities of Sveta Gora”), 29–42.

Спасов, Александар: Константин и Андреја Петкович (Constantine and Andreja Pešković), 43–46.

Илиевски, Пејтар Хр.: Интерпретација на неколку профилактични микенски лични имиња (Interpretation of some prophylactic Mycenaean personal names), 47–59.

Тойолињска, Зузана: Изразување на надежните односи во дијалектите на македонскиот јазик (Ways of expressing case relations in Macedonian dialects), 61–77.

Ристовски, Блајче: Последните месеци на Крсте Мисирков во Копрившица и неговата прерана смрт (The last months of Krste Misirkov in Koprivštica and his premature death), 79–123.

Ѓурчинов, Милан: Конески и Пастернак (Blaže Koneski and Boris Pasternak), 125–132.

Јашар-Насиќева, Оливера: Интересот и придонесот на Блајче Конески за македонската лексикографија (Blaže Koneski's interest in and contribution to the Macedonian lexicography), 133–191 : илустр.

Марков, Борис: Nomina nationalia et regalia од аспект на македонскиот јазик (Nomina nationalia et regalia в аспекте македонского языка), 193–212.

Пеев, Косија: Скица на родниот говор на Мисирков (A draft concerning Misirkov's native dialect), 213–228.

Спасов, Људмил: Дистрибуција на клитиките/фонетскиот збор во современиот македонски стандарден јазик (The distribution of clitics/the phonetic word in the contemporary standard Macedonian language), 229–240.

Burns, Yvonne: Alleluias in early Macedonian manuscripts, 241–252.

28. **Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социјалниот реализам :** зборник на трудови од меѓународниот научен собир, Скопје, 28–29 мај, 1993 = Macedonian literature and art in the con-

text of the poetics of social realism : papers from international symposium, Skopje, 28–29 May 1993 / уредувачки одбор: акад. Милан Ѓурчинов (претседател), акад. Данчо Зографски, д-р Борис Петковски. – Скопје, 1995. – 378 стр. : илустр.; 24 см. – (Компаративно проучување на македонската литература и уметност во XX век; Том 1)

С о д р ж и н а:

Воведен збор на претседателот на Организацисиот одбор, доп. член Милан Ѓурчинов, 5–6.

Поздравна реч на акад. Ксенте Богоев, претседател на МАНУ, 7–8.

Конески, Блаже: Литературни теории и литературни ситуации (Literary theories and literary situations), 9–14 : илустр.

Ѓурчинов, Милан: Социјалниот реализам во македонската литература и уметност (Теоретско-компаративен пристап) (Social realism in Macedonian literature and art (Theoretical-comparative approach)), 15–27 : илустр.

I. Историја – јазик:

Зографски, Данчо: Главните карактеристики на социјално-политичките прилики во Македонија во 30-тите години (The main characteristics of the social and political climate in Macedonia in the thirties), 31–38.

Димитровски, Тодор: За нашиот писмен јазик во триесеттите години на веков (Concerning the Macedonian written language in the thirties of the 20th century), 39–45.

II. Литература:

I сесија

Палавесира, Предраг: Социјална книжевност и народни реализам (The social literature and the “peoples realism”), 49–54.

Доровски, Иван: Дводомните творци во европскиот и светскиот литературен процес (Authors with two homelands in European and world literature), 55–72.

Стаарделов, Георѓи: За еден нов пристап кон поетиката на социјалниот реализам (Concerning a new approach to the poetics of the social realism), 73–78.

Тодорова, Лилјана: Од компаративната поетика на социјалниот реализам: јужнословенските/македонските компаративни книжевни проучувања (From the comparative poetics of social realism: Southern Slavonic/Macedonian comparative literary studies), 79–85.

Стаарова, Луан: Социјалистичкиот реализам и балканските литератури (Socialist realism and the Balkan literature's), 87–102.

II сесија

Ивановић, Радомир: Елементи интимизма, експресионизма и неосимболизма у Рациновим песмама писаним на српскохрватском језику (У контексту покрета поетике социјалне литературе) (Elements of intimism, expressionism and neosymbolism in Racin's poems written in Serbo-Croatian (In the context of the poetics of the social literary movement)), 103–119.

Риситовски, Блатце: Литературниот профил на Џеко Стефанов Попиванов среде неговата генерација (The literary profile of Ceko Stefanov Popivanov within his generation), 121–146.

Сидалев, Георги: Метафората на Рациновите „Бели мугри“ (Metaphor in Racin's poetic collection “White Dawns”), 147–158.

Јанева-Стојановиќ, Вера: Јиржи Волкер и Адо Караманов (Jiří Wolker et Aco Karamanov), 159–163 : илустр.

Урошевиќ, Влада: Експресионизмот како појдовна точка на еден вид литература кај нас и во светот (Expressionism as beginning of a literary kind in our country and worldwide), 165–169.

Саздов, Томе: Фолклорните елементи како признаци на социјалниот реализам во песните на Коле Неделковски и Мите Богоевски (Folklore elements as distinctive features of social realism in the poems of Kole Nedelkovski and Mite Bogoevski), 171–177.

Тоциновски, Васил: Македонскиот литературен кружок во Софија мост меѓу две литератури (Cercle littéraire Macédonien de Sofia, pont entre les deux littératures), 179–188.

Лужина, Јелена: Никола Јонков Вапцаров и Џеко Стефанов (и) како драмски писатели (Nicola Jonkov Vapcarov and Ceko Stefanov as playwrights), 189–196.

Николовска-Нејашмиќ, Искра: Фолклорните елементи во раното творештво на Венко Марковски (The folklore elements in the early works of Venko Markovski), 197–202.

III сесија

Алексиев, Александар: Одгласот и метаморфозите на социјалниот реализам во македонската драма и театар меѓу двете светски војни (Responses to and metamorphoses of social realism in Macedonian drama and theater between the two world wars), 203–214.

Гега, Цевай: Посебните обележја на социјалниот реализам во албанската книжевност (The distinctive features of social realism in Albanian literature), 215–224.

Азот, Ариф: Социјалната тематика во делата на писателите од турска националност во Република Македонија (Social themes in works by authors of Turkish nationality in the Republic of Macedonia), 225–232.

Кулавкова, Катија: Референцијалност, прагматичност, поетичност (Модификации на реализмот во македонската книжевност) (Referentiality, pragmatics, poetry (Modifications of realism in Macedonian literature)), 233–247.

Шелева, Елизабета: Поетиката на социјалниот реализам и почетоците на македонската книжевна критика (The poetics of social realism and the beginnings of the Macedonian literary criticism), 249–254.

Цветановски, Саве: За поетиката на социјалниот реализам во Македонија и во САД (Сличности и разлики) (On the poetics of social realism in Macedonia and USA (Similarities and differences)), 255–270.

Гурчинова, Анастасија: Поетиката на социјалниот реализам и почетоците на македонскиот расказ (The poetics of social realism and the beginnings of the Macedonian short story), 271–277.

Стојменска-Елзесер, Соња: Контактите со руската книжевност во развојните процеси на македонската социјална литература (Contacts with Russian literature during the development of Macedonian social literature), 279–286.

III. Уметност – култура:

Николовски, Власимијир: Социјалната мотивика во македонското музичко творештво (Social themes in Macedonian works of music), 289–293.

Томовски, Крум: Социјалната компонента во македонската архитектура од 1918 до почетокот на шеесеттата деценија (The social component in Macedonian architecture from 1918 to the beginning of the sixties), 295–301 : илустр.

Пейковски, Борис: Аспекти на социјалниот феномен во македонското сликарство од 1918 до 1945 година (Aspects of social realism in Macedonian painting from 1918 to 1945), 303–317 : илустр.

Арсовски, Тихомир; Дејанов, Иван: Урбаните артефакти – одраз на многуслойноста во македонската култура (Urban artifacts – expressions of multilayers in Macedonian culture), 319–330 : илустр.

Пейковска, Антоанела: Социолошки аспекти на социјалната уметност во Македонија во XX век (Sociological aspects of social art in Macedonia in the 20th century), 321–337.

Иванов, Бојан: Пројави на социјалниот реализам во современата македонска скулптура (The occurrences of social realism within the contemporary Macedonian sculpture), 339–346.

Величковски, Владомир: Социјалните мотиви во македонската карикатура од 1945–1950 година (Social themes in Macedonian cartoons in the period of 1945–1950), 347–353 : илустр.

Чейинчиќ, Мирослав: Книжевните мотиви во сценариски облик како релации во интегралната структура на еден авторски поетолошки простор – врз примерите од сценаристичкиот опус на Славко Јаневски (Literary motifs as scenarios and relations within the integral structure of the poetic spectrum of one author – on the basis of Slavko Janevski's scripts), 355–360.

IV. Библиографија:

Ѓурчинова, Анастасија; Стојменска-Елзесер, Соња: Македонската литература во контекст на поетиката на социјалниот реализам, 363–371.

Иванов, Бојан; Пејковска, Анѓоанела: Социјалниот реализам во современата македонска ликовна уметност, 373–378.

29. **Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура** : прилози од научен собир одржан на 13–15 септември 1993 = Saints Clement and Naum of Ohrid and the contribution of the Ohrid spiritual centre to Slavonic literacy and culture : papers from the conference held on 13–15 September 1993 / уредувачки одбор: акад. Петар Хр. Илиевски (претседател), акад. Цветан Грозданов, доп. член Блајче Ристовски. – Скопје, 1995. – 344 стр. : илустр.; 24 см.

С од р ж и на:

Поздравни говори:

Илиевски, Пејтар Хр.: Отворање на научниот собир Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на охридскиот духовен и книжевен центар кон словенската присменост и култура, 7–8.

Поздравна реч на претседателот на МАНУ, акад. Ксенте Богоев, 9–10.

Поздравен збор на митрополитот Тимотеј, 11–12.

Поздравен збор на Благоја Силјаноски, претседател на Собранието на Општина Охрид, 13.

Воведни реферати:

Илиевски, Пејтар Хр.: Свв. Климент и Наум Охридски (Просветителство со удвоени сили) (Ss. Clement and Naum of Ohrid (Enlightenment with doubled strength)), 17–29.

Грозданов, Цветан: Св. Климент и св. Наум во уметноста на Македонија и на Охридската архиепископија (Ss. Clement and Naum in the art of Macedonia and the Ohrid Archbishopric), 31–43.

Литература, јазик и ракописна традиција:

Голомб, Збигњев: Прашањето за старословенскиот превод на ‘Отче Наш’ и неговите теолошки импликации (The question of the Old Slavonic translation of ‘Отче наш’ and its theological implications), 47–51.

Десилдова, Ванѓелија: Германизмите во старите словенски ракописи (German loan words in the Old Slavonic manuscripts), 53–62.

Джурова, Аксиния; Станчев, Красимир: Преписи от произведения на Климент Охридски в славянската ръкописна сбирка на Папския източен институт в Рим (Œuvres de Clément d’Ochrid faisant partie de la collection de manuscrits slaves à l’Institut Pontifical Oriental de Rome), 63–73.

Zaradija Kiš, Antonija: Hrvatskoglagoljska verzija Klimentove Pohvale Svetom Ćirilu (The Croatian glagolitic version of Clement of Ohrid’s in Praise of St. Cyril), 75–86 : илустру.

Luszczyska, Ewa: Porównanie języka „Żywotu Metodego“ z językiem „Pochwały Cytyla i Metodego“ Klemensa z Ochrydy (Споредба на јазикот на „Методиевото житие“ со „Пофалбите на св. Константин и Методиј“ од Климент Охридски), 87–91.

Мареш, Франтишек Вацлав: Оче Наш во Синајскиот псалтир (Otčenáš v Sinajském žaltáři), 93–97.

Moszyński, Leszek: Dwie starosłowiańskie „Pochwały 40 męczenników“: Oryginalny utwór św. Klemensa z Ochrydy I scs. przekład greckiego tekstu św. bazylego włączony do tzw. Kodeksu Supraskiego (Две старословенски „Пофалби на 40 маченици“: Оригинално дело на св. Климент Охридски и старословенски превод на грчкиот текст од св. Василиј којшто е вклучен во Супраскиот кодик), 99–113.

Пой-Атанасов, Гоѓа: Охридската химнографска школа во IX–X век (Ohrid Hymnographic School in the period between 9th and 10th centuries), 115–119.

Рибарова, Зденка: Архаизми и иновации во глаголскиот систем на Григоровичевиот паримејник (Archaisms and innovations in the verbal system of Grigorović's parimeinik), 121–127.

Стојчевска-Антиќ, Вера: Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за нашата култура, традиција и култ (Saints Clement and Naum of Ohrid and the contribution of the Ohrid spiritual centre to Macedonian literature, culture, tradition and cults), 129–139.

Археологија, историја на уметноста и културата и теологија:

Алексова, Блаѓа: Св. Климент – организатор на првата словенска епископија во Македонија (St. Clement, organizer of the first Slav episcopy in Macedonia), 143–152 : илустр.

Бицевска, Китка: Традиционални особености во ракописите од Кратовско-Лесновскиот книжевен центар (Традиционные особенности в рукоописях Кратовско-Лесновского центра письменности), 153–157.

Василевски, Тадеуш: Славянско-романският комитат Охрид и Скопие и Българският тарканат Кутмичевица – области, в които Климент и Наум провеждали учителската си дейност (Словенскиот комитат Охрид и бугарскиот тарканат Кутмичевица – области на учителската дейност на Климент и Наум), 159–162.

Велев, Илија: Светите Климент и Наум Охридски и нивната улога врз развитокот на словенската цивилизациска свест во Македонија (Saints Clement and Naum and their role in the development of the Slavonic civilizational awareness in Macedonia), 163–168.

Вражиновски, Танас: Културолошкиот аспект во проучувањето на преданијата и легендите за светите Климент и Наум Охридски (The cultural aspect in the studies of traditions and legends about Saints Clement and Naum of Ohrid), 169–174.

Георѓиевски, Михајло: Службата, Акатистот и Молитвата на св. Наум Охридски во новооткриените словенски ракописи од Македонија (The Service, the Akatist and the Prayer of St. Naum of Ohrid in newly discovered Slavonic manuscripts in Macedonia), 175–202 : илустр.

Илиевска, Красимира: Презвитер Наум (од монашката терминологија) (Presbyter Naum: from the monastic terminology), 203–211.

Личеноска, Зое: Релјефната икона на свети Климент Охридски (L'icone de bois en relief de Saint Clément d'Ohrid), 213–221 : илустр.

Манева, Елица: Гробот бр. 4 од некрополата „Крстеви“ кај Демир Капија (Tomb No 4 at the Krstevi site near Demir Kapija), 223–243 : илустр.

Меловски, Хрисијо: Св. Наум во Мосхополскиот зборник (1741/2 год.) (St. Naum in the Moshopole collectanea (1741–1742)), 245–254.

Миловска, Добрила: За две словенски житија на св. Наум Охридски (Concerning two Slavonic lives of St. Naum of Ohrid), 255–259.

Николова, Светлина: Охрид като център на богослужебната прослава на св. Наум Охридски (Ohrid as a centre of liturgical glorification of St. Naum of Ohrid), 261–271.

Пандев, Димитар: Охридската писмена традиција и меѓуредакциските контакти (The Ohrid written tradition and the contacts between the variants), 273–277.

Панов, Бранко: Климент Охридски и развојот на струмичко-брегалничките црковни и книжевни средишта (Clement of Ohrid and the development of the ecclesiastical and literary centres of Strumica and Bregalnica), 279–292.

Ристовски, Блајче: Кога е хиротонисан св. Климент Охридски? (When was St. Clement of Ohrid ordained bishop?), 293–304.

Саздов, Томе: Светите Климент и Наум Охридски, како и нивните учители Кирил и Методиј во македонските народни легенди и преданија (Saints Clement and Naum of Ohrid and their teachers Cyril and Methodius in Macedonian folk legends and traditions), 305–310.

Тимофеј, Михаил: За свети Климент и местоположбата на неговата дејност (St. Clement and the area of his activities), 311–316.

Трајановски, Александар: Чествувањето во традициите и култот на светите Климент и Наум Охридски во македонскиот XIX век (The celebration of the traditions and cult of Ss. Clement and Naum of Ohrid in Macedonia during the 19th and 20th centuries), 317–335.

Трајковски, Кирил: Брегалничката епископија во светлината на најновите археолошки истражувања, 337–344 : илустр.

30. **Содржински и методолошки прашања во истражувањето на историјата на културата на Македонија** / редакциски одбор: акад. Георги Старделов, акад. Матеја Матевски, акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1995. – 334 стр. : илустр.; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“; кн. 1)

Содржина:

Старделов, Георги: Вовед во макропроектот „Историја на културата на Македонија“ (Introduction to the macroproject “A History of the Culture of Macedonia”), 7–14.

Историја на културата на Македонија. Содржински прашања:

Макропроект „Историја на културата на Македонија“, 17–21.

Илиевски, Петар Хр.: Антички и современ македонски јазик (The ancient and contemporary Macedonian language), 23–30.

Кузман, Паско: Македонија во светлоста на археолошките откритија (Macedonia in the light of archaeological discoveries), 31–36.

Соколовска, Викиторија: Материјална и духовна култура на Пајонциите (The material and spiritual culture of the Paionii), 37–44 : илустр.

- Алексова, Блаѓа: Антички театар и култот на мъртвите (Antique theatre and the cult of martyrs), 45–61 : илустр.*
- Манева, Елица: Средновековни некрополи од Македонија (Medieval necropolises in Macedonia), 63–71 : илустр.*
- Санџакоски, Стјефан: Пролегомена за истражувањето на православната византиско-словенска култура на Македонија (Methodological questions and questions of the subject matter of research into the Orthodox Byzantine-Slavonic culture in Macedonia), 73–82.*
- Панов, Бранко: Богомилството во Македонија (Bogomilism in Macedonia), 83–95.*
- Грозданов, Цвейтан: Претставите на локалните култови и тематските особености на живописот во Македонија (Thematic features of fresco-painting in Macedonia from the 9th to the 19th centuries), 97–108.*
- Корнаков, Димитар: Македонска средновековна резба (Medieval Macedonian wood-carving), 109–118 : илустр.*
- Томовски, Крум: Прилог кон историјата на архитектурата на Македонија (A supplement to the history of architecture in Macedonia), 119–128.*
- Хациева-Алексиевска, Јасмина: Македонските градители, градилските школи и нивната улога во создавањето на новата архитектонска естетика во преродбенската сакрална архитектура (Macedonian builders and civil engineering schools and their role in the creation of the new architectural aesthetics in the sacral architecture of the revival), 129–135.*
- Шојлевски, Драган: Обликување на просторот и просторната синтеза (Shaping of space and spatial synthesis), 137–144.*
- Оршаков, Драгослав: Столетија на македонската музика. Прилог кон една историја на музичката култура во Македонија (Centuries of Macedonian music. A contribution to a history of Macedonian musical culture), 145–152.*
- Стојчевска-Антиќ, Вера: Аспекти на средновековната македонска книжевна историја (Some aspects of medieval Macedonian literary history), 153–157.*
- Сталев, Георѓи: Македонската литература во XIX век (Македонская литература в XIX веке), 159–168.*
- Пандев, Димитар: Лингвистичките околности во Македонија (Синопсис) (Linguistic circumstances in Macedonia), 169–175.*
- Марковска, Анейка: Проект за засновање на логичка граматика на македонскиот јазик (A project setting up a logical grammar for the Macedonian language), 177–186.*

Киїевски, Марко: Местото на фолклорот во макропроектот „Историја на културата на Македонија“ (The role of folklore in the macro-project “A History of the Culture of Macedonia”), 187–190.

Пиличкова, Севим: Текст и контекст – составни елементи при проучувањето на народните приказни (Text and context – components of research into folk stories), 191–198.

Паликрушева, Галаба: Некои методолошки пристапи во истражувањето на народната песна настаната кај Турците во Штип во XIX и XX век (Certain methodological approaches of the research into folk songs created by the Turks in Štip in the 18th and 19th centuries), 199–207.

Милчин, Илија: Прилог кон истражувањето на театарот во Македонија (A contribution to theatre research in Macedonia), 209–216.

Темков, Кирил: Филозофските идеи во Македонија (Philosophical ideas in Macedonia), 217–220.

Канишарциев, Ристо: Школството и просветата во Македонија од крајот на IX век до ослободувањето (The school system and education in Macedonia from the end of the 9th century to the liberation), 221–229.

Илиевска, Красимира: Училиштата во Битолскиот вилает во крајот на XIX век видени со очите на руските дипломатски претставници во Битола (Schools in the Bitola Vilayet at the end of the nineteenth century from the viewpoint of Russian diplomatic agencies in Bitola), 231–239.

Ноневски, Борис: Прилог кон историјата на филмот во Македонија (A contribution to the history of film in Macedonia), 241–243.

Историја на културата на Македонија. Методолошки прашања:

Темков, Кирил: Методолошките аспекти на макропроектот „Историја на културата на Македонија“ (Methodological aspects of the macro-project “A History of the Culture of Macedonia”), 247–259.

Гурчинов, Милан: Категоријата „културен идентитет“ во светлината на современата теорија и компаративната книжевна наука (The category of “cultural identity” in the light of the contemporary theory and the comparative literary studies), 261–266.

Ристовски, Блаце: Методолошки пристап кон општото и посебното во националната култура (Осврт врз некои методолошки аспекти на макропроектот „Историја на културата на Македонија“) (Methodological approach to the general and particular in national culture (Concerning certain methodological aspects of the macroproject “A History of the Culture of Macedonia”)), 267–271.

Проева, Наде: Осврт врз проучувањето на историјата на античките Македонци (Un regard sul les études de l’histoire des anciens Macédoniens), 273–279.

- Петковски, Борис:* Проучувањето на визуелната култура во Македонија: основна теоретско-методолошка проблематика (Visual cultures in Macedonia – basic theoretical and methodological suggestion), 281–290.
- Голабовски, Сојмир:* За методологијата на истражувањето на македонската средновековна музика (Concerning the methodology of the research into Macedonian medieval music), 291–297 : илустр.
- Панзова, Виолета:* Релевантноста на логиката за истражувањето на историјата (The relevance of logic in research of history), 299–305.
- Георгиева, Вера:* Методолошки аспекти на истражувањето на средновековната филозофија во Македонија (Some methodological aspects of research into medieval philosophy in Macedonia), 307–310.
- Кузман, Паско:* Неколку нафлоци во врска со „Содржинските и методолошките прашања на истражувањето на историјата на културата на Македонија“ (A few points concerning “Content and methodological questions in research into the history of the culture of Macedonia”), 311–313.
- Токарев, Михаил:* Идентитетот на модерната архитектура во корелација со наследените вредности, 315–316.
- Стаановски, Цвейтан:* Извесни размисли како предодница (Certain considerations as a prelude), 317–327.
- Чешинчиќ, Мирослав:* Кон историјата на македонскиот филм (Појдовни ставови и методолошки претпоставки) (The theory of Macedonian film), 329–334.
31. **Цивилизации на почвата на Македонија** : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Матеја Матевски, доп. член Цветан Грозданов. – Скопје, 1995. – 244 стр. : илустр.; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“; кн. 2)
- Содржина:
- Старделов, Георги:* Проникнувањето на цивилизациите на почвата на Македонија (Воведни напомнувања) (Permeation of civilizations on Macedonian soil (Introductory remarks)), 5–9.
- Кузман, Паско:* Податоци за палеолитските култури во Македонија (The Paleolithic in Macedonia), 11–20 : илустр.
- Санев, Воислав:* Неолитот и неолитските култури во Македонија (The Neolithic period and Neolithic cultures in Macedonia), 21–46 : илустр.
- Петрова, Елеонора:* Палеобалканските популации во II–I милениум пред н.е. на просторот на Македонија и нивните меѓусебни релации

(Paleo-Balkan populations and their relations in the 2nd and 1st millennium B.C.), 47–55 : илустр.

Мишевски, Драги: Првите етнички заедници во Македонија според начинот на погребување и погребните обичаи (The first ethnic communities in Macedonia according to burial style and burial rituals), 57–66 : илустр.

Бишакова Грозданова, Вера: Мозаиците во Охридскиот регион и врските со Медитеранот (Mosaics from the Ochrid area and the Mediterranean connections), 67–80 : илустр.

Проева, Наде: Туѓи елементи во културата на Горна Македонија во Римско време (Les éléments étrangers dans la culture de la Haute Macédoine à l'époque romaine), 81–89.

Чаусидис, Никос: Контактот меѓу културата на јужните Словени и Византија (Contact between South Slav and Byzantine cultures), 91–101 : илустр.

Алексова, Благо: Старохристијански баптистериуми во Македонија (Early Christian Baptisteries in Macedonia), 103–126 : илустр.

Манева, Елица: Аспекти на проблематиката на средновековната материјална култура во Македонија (Aspects of the problematics of the medieval material culture in Macedonia), 127–152 : илустр.

Бабиќ, Бошко: Денешните територии на Република Македонија и Република Албанија во VII и VIII век (The present-day territories of the Republic of Macedonia and Albania in the 7th and 8th century), 153–182 : илустр.

Пејров, Константин: Црквата Св. Пантелејмон во Нерези по ревизијата во најновите истражувања (The church of St. Panteleimon after a review of the newest findings), 183–189.

Грозданов, Цвейтан: За македонската ликовна уметност од XIX век и Мијачката школа (Macedonian fine art in 19th century and the Mijac school), 191–208 : илустр.

Расолкоска-Николовска, Загорка: Ктиторскиот портрет во сидното сликарство во Македонија (Donor and founder portaits in the Macedonian fresco painting), 209–226 : илустр.

Барциева, Донка: Службените текстови како предмет на инспирација и нивното илустрирање во живописот на XIII и XIV век (Official liturgical texts as a subject of inspiration and their illustration in the fresco and icon painting of the 13th and 14th centuries), 227–238 : илустр.

Томовски, Крум: Архитектонското творештво во Македонија за време на турско-османлиското владеење (Architectural creativity in Macedonia during Turkish-Ottoman rule), 239–244.

1996

- 32. Јазиците на почвата на Македонија :** прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Славко Јаневски, акад. Божидар Видоечки, акад. Матеја Матевски, проф. д-р Димитар Пандев (секретар). – Скопје, 1996. – 253 стр. : илустр.; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“; кн. 3)

Содржина:

Старделов, Георѓи: Историја на јазиците – историја на народите (History of a language – a people history), 5–8.

Видоечки, Божидар: За две нови теории за македонскиот јазик (On two new theories on Macedonian language), 9–17.

Илиевски, Петар Хр.: Јазиците на почвата на Македонија во античкиот и рановизантискиот период (Languages on the territory of Macedonia in the ancient and early Byzantine period), 19–31.

Јашар-Насијева, Оливера: Исказувањата на Горѓи Пулевски за јазичната ситуация во Македонија (Gorgi Pulevski's accounts of the linguistic situation in Macedonia), 33–51 : илустр.

Усикова, Рина: Кон контрастивното изучување на балканословенските јазици: македонски и бугарски (О сопоставительном изучении балканославянских языков: македонского и болгарского), 53–65.

Тојолињска, Зузана: Комуникативната хиерархија како регулатор на јазична интерференција (Communicative hierarchy as a controller of linguistic contact), 67–73.

Фридман, Виктор А.: Диференцијација на македонскиот и бугарскиот во балканскиот контекст, 75–82.

Проева, Наде: Епихорски имиња во Горна Македонија (L'anthroponymie en Haute Macédoine), 83–94.

Пеев, Кости: За дезинтеграцијата на југоисточните македонски говори (On the disintegration of the southeastern Macedonian dialects), 95–101.

Атанасов, Петар: Балканскиот латински во Македонија и неговите денешни хипостази (Le latin balkanique en Macédoine et ses hypostases actuelles), 103–109.

Колономос, Жамила: Евреите во Македонија и нивниот јазик (The Jews in Macedonia and their language), 111–126.

Колономос, Жамила; Садикарио, Аврам: Морфологија на еврејско-шпанските говори во Битола и Скопје (The morphology of Hebrew-Spanish speech-forms of Bitola and Skopje), 127–138.

Тодоровиќ, Миодраг М.: Бригиско-фригиски Συβρίς = Ξανθίς во Македонија и Σύβρος = Ξάνθος во Мала Азија (Der brygische-phryg. Συβρίς = Ξανθίς in Makedonien und Σύβρος = Ξάνθος in Kleinasien), 139–142.

Миовски, Мито: Функционирањето на старословенскиот/црковнословенскиот јазик на македонскиот лингвистички ареал (Функционирање старославянского/церковнославянского языков на македонском лингвистическом ареале), 143–146.

Десиподова, Вангелија: Лексичките заемки во словата на св. Климент Охридски (Loan-words in the sermons of St. Clement of Ohrid), 147–152.

Пандев, Димитар: Статусот на народниот јазик во македонските текстови (Le statut de la langue populaire dans les textes macédoniens), 153–156.

Бужаровска, Елени: Лексичката интерференција на балканските јазици одразени во македонската и грчката паралела на Данииловиот „Четиријазичник“ (Lexical interference of the Balkan languages as reflected in the Macedonian and Greek parallel text of Daniel’s lexicon Tetraglosson), 157–163.

Имери, Хаки: За едно јазично совпаѓање на фонетско рамниште помеѓу албанскиот и македонскиот јазик (On a linguistic concurrence on the phonetical level between Albanian and Macedonian), 165–168.

Полоска, Азим: Прилог кон македонско-албанските лингвистички истражувања во Република Македонија (Contribution aux recherches linguistiques macédoniennes-albanaises en République de Macédoine), 169–175.

Хамићи, Аслан: Албанскиот јазик во речниците на Ѓорѓи Пулевски (The Albanian language in Gjorgji Pulevski’s dictionaries), 177–185.

Атанасов, Петар: Власи: минато и сегашност (Les valaques: passé et présent), 187–197.

Стаматоски, Трајко: Македонскиот литературен јазик и континуитетот на неговото оспорување (Macedonian literary language and its continual denial), 199–209.

Ристовски, Блаже: Процесот на кодификација на современиот македонски литературен јазик (The process of codification of the contemporary Macedonian literary language), 211–218.

Спасов, Јулијан: Пролегомена за јазиците во балкански контекст (Prolegomena to the languages in a Balkan context), 219–222.

Аризанковска, Лидија: Словенечкиот јазик во балкански контекст (The Slovenian language in the Balkan context), 223–230.

Пановска, Искра: Еквиваленти на *λ*-перфектот во преводите на албански јазик на романите „Потомците на Кат“ од Методија Фотев и

„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (The equivalents of *I*-perfect in Albanian translations of the novels “Descendants of Kat” by Metodija Fotev and “The stubborn ones” by Slavko Janevski), 231–236.

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Николај Сергеевич Трубецкој и македонскиот јазик (N. S. Trubetzkoy and Macedonian language), 237–240.

Миљевски, Витомир: Македонскиот философски јазик во светлото на своето преводно наследство (Macedonian philosophical language from the stand point of its tradition of translation), 241–247.

Станковска, Љубица: Прилог кон збогатувањето на македонската фитонимиска лексика (Приложение к обогащению лексики в македонской фитонимии), 249–253.

33. **Религиите и религиските аспекти на материјалната и духовната култура на почвата на Република Македонија** : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Матеја Матевски, акад. Цветан Грозданов, Лидија Симовска-Поповска (секретар). – Скопје, 1996. – 325 стр. : илустр.; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“; кн. 4)

С о д р ж и н а:

Старделов, Георѓи: Свето, световно, светско (Sacred, secular, wordly), 5–10.

Илиевски, Петар Хр.: Појава на словенската христијанска култура (Origin of the Slavonic Christian culture), 11–21.

Грозданов, Цвейтан: Свети Астиј Драчки во средновековниот живопис (St. Astij of Durrës in medieval fresco painting), 23–32 : илустр.

Колбе, Кица Б.: Христијанство или култура. Ставот на светите отци кон хеленско-римскиот театар (Christentum oder Kultur. Am Beispiel der Auseinandersetzung der Kirchenväter mit dem antiken Theater), 33–50.

Таковски, Јован: Периодот на светите браќа Кирил и Методиј (The period of the Holy Brothers Cyril and Methodius), 51–56.

Санџакоски, Стефан: Православието и македонскиот културен простор од XII–XIX век (Orthodoxy and Macedonian cultural territory from 12th to 19th centuries), 57–63.

Георѓиева, Вера: Рационализмот на Григориј Акинддин (The rationalism of Gregory Akindynos), 65–68.

Садикарио, Самуел; Садикарио, Аврам: Евреите во Македонија и нивната религија (Jews in Macedonia and their religion), 69–80.

Рисичовски, Блаже: Унијатството како движење во Македонија во XIX век (*Uniatism as a movement in Macedonia in the 19th century*), 81–88.

Николова, Ружица: Појава и развој на протестантизмот во Македонија (*The emergence and development of Protestantism in Macedonia*), 89–96.

Стојанов, Киро: Улогата на Кукушката унија меѓу македонскиот народ (*The role of Kukush uniate among the Macedonian people*), 97–103.

Садикарио Аврам; Садикарио, Самуел: Талмудизмот во Македонија (*Talmudism in Macedonia*), 105–111.

Соколовска, Викиорија: Прилог кон проучувањето на духовната култура во Пајонија (*A contribution to the studies of the spiritual culture of Paionia*), 113–118 : илустр.

Бишракова Грозданова, Вера: За верувањата во антиката по долината на Вардар (*On ancient beliefs along the River Vardar*), 119–127 : илустр.

Проева, Наде: Религијата на античките Македонци (*La religion des anciens Macédoniens*), 129–138.

Алексова, Блаѓа: *Macedoniae Christiana* (*Macedonia Christiana domus ecclesiae at Stobi*), 139–148 : илустр.

Димитрова, Елизабета: Есхатолошките пораки на ранохристијанска уметност во Македонија (*The eschatological messages of Early Christian art in Macedonia*), 149–158 : илустр.

Барчиева Трајковска, Донка: Лесново и програмата на нартексите во средината на XIV век (*Lesnovo and the programme of narthexes in the middle of 19th century*), 159–172 : илустр.

Томовски, Крум: Христијанската сакрална архитектура во Македонија во XIX-от век (*Christian sacral architecture in Macedonia in the 19th century*), 173–182 : илустр.

Грчев, Кокан: Соборниот храм Св. Климент Охридски: архитектура – структура – дилеми (*The Cathedral of St. Clement of Ohrid: architecture – structure – dilemmas*), 183–193 : илустр.

Николиќ-Новаковиќ, Јасминка: Тематика инспирирана од црковната поезија во живописот од XVII век во Македонија (*Themes inspired by church poetry in the fresco painting of the 17th century in Macedonia*), 195–204 : илустр.

Пейковски, Борис: Сакралното во македонското сликарство на XX век (*Le sacré dans l'art pictural macédonien du XX-ième siècle*), 205–224 : илустр.

Величковски, Владимир: Копнеж по бога. Некои примери на сакрални мотиви во македонската ликовна уметност (Yearning for God. Some examples of sacral motifs in the Macedonian art), 225–237 : илустр.

Алексиев, Емил: Света слика. Два приода кон светото во современата ликовна уметност преку делата на Димитар Кондовски и Владимир Георгиевски (The holy image. Two approaches to the sacred in contemporary pictorial art seen through the works of Dimitar Kondovski and Vladimir Georgievski), 239–249 : илустр.

Чаусидис, Никос: Дијахрониското компарирање на религиските и етно-културните процеси на почвата на Македонија (Диахронное сравнение религиозных и этно-культурных процессов на территории Македонии), 251–265 : илустр.

Митевски, Вишомир: Манихејскиот дуализам и богоимилството во Македонија (Manicheic dualism and Bogomilism in Macedonia), 267–271.

Стојчевска-Антиќ, Вера: Богомилството во Македонија (Bogomilism in Macedonia), 273–277.

Велев, Илија: Религиозните теолошко-догматски аспекти и одраз во книжевните развојни тенденции во Македонија во XIV век (Религиозные теологическо-догматические аспекты и их отражение в развитии литературных тенденций в Македонии в XIV веке), 279–283.

Саздов, Томе: Религиозно-легендарните народни стихови – значаен извор за религијата кај Македонците (Religious-legendary folk verses – an important source for the religion of Macedonians), 285–288.

Вражиновски, Танас: Христијанските светци во народната традиција на Македонците (Christian saints in the popular tradition of the Macedonians), 289–293.

Оршаков, Драгослав: Канонското и индивидуалното во стилските релации на македонското црковно пеење (Canonical and individual in the stylistic relations within the Macedonian chant), 295–310 : илустр.

Голабовски, Сојмир: Христијанството и музичките системи во македонската црковна музика (Christianity and the musical systems of Macedonian church music), 311–317.

Цило, Хасан: Книгата во исламската култура и нејзините одрази во Македонија (Literacy in Islamic culture and its role in Macedonia), 319–325.

34. **Странските влијанија во македонската литература и култура во 50-те и 60-те години** : зборник на трудови од меѓународниот научен собир, Скопје, 12–13 октомври 1994 = Foreign influences on Macedonian literature and culture in the 50s and 60s : papers from international symposium, Skopje, 12–13 October 1994 / уредувачки одбор: акад. Милан Гурчинов,

проф. д-р Борис Петковски. – Скопје, 1996. – 329 стр. : илустр.; 24 см. – (Компаративно проучување на македонската литература и уметност во XX век; Том 2)

Содржина:

Воведен збор на претседателот на Организацioniот одбор, акад. Милан Ѓурчинов, 5.

Ѓурчинов, Милан: Странските влијанија како компаративен книжевен проблем (Воведен реферат) (Les influences étrangères un des problèmes de la littérature comparée), 7–19.

I. Литература:

Chevrel, Yves: Un domaine des recherches comparatistes en expansion: les études de réception (Една област на компаратистички истражувања во експанзија: проучувања на рецепцијата), 23–32.

Доровски, Иван: Меѓулитературните центризми во балканските литератури, 33–44.

Радовиќ, Миодраг: „Утицај“ као категорија транстекстуалности (Influence as a category of transtextuality), 45–54.

Тодорова, Лилјана: Рецепцијата на францускиот егзистенцијализам во македонската литература (La réception de l'existentialisme français dans la littérature macédonienne), 55–61.

Урошевиќ, Влада: Плодоносна лектира. Патиштата на рецепцијата на западноевропските поезии среде претставниците на третата генерацija во македонската поезија (Une lecture fructueuse), 63–71.

Јанева-Стојановиќ, Вера: Расказот „Ќерка“ – лиризирана проза како варијанта на експресионизмот (Le récit “La fille” – la prose lyrique comme variante de l'expressionisme), 73–78.

Тодорова-Јанешлиева, Јубица: Британската и американската поезија во македонската книжевна средина во 50-те и 60-те години (British and American poetry in Macedonia in the 1950's and 1960's), 79–89.

Иванов, Благоја: Нашата лектира во педесеттите години, 91–95.

Ристиќески, Димитрија: Борбата за естетски плурализам во руската книжевност од 20-тите години и аналогните процеси во современата македонска книжевност на преминот од 50-тите во 60-тите години (Борьба за эстетический плюрализм в русской литературе 20-х годов и аналогические процессы в современной македонской литературе на переходе из 50-х в 60-х годах), 97–102.

Тоциновски, Васил: Интимизмот како влијание и повод на книжевна конфронтација (L'intimité en tant qu'influence et motif d'une confrontation littéraire), 103–112.

Шелева, Елизабета: Странските влијанија во македонската книжевна критика во 50-тите и 60-тите години (Influences on Macedonian criticism in the 50s and 60s), 113–123.

Гурчинова, Анастасија: Странските влијанија во контекст на модернизирањето на македонскиот расказ од 50-тите години (Les influences étrangères dans le contexte de modernisation de la prose macédonienne des années 50-tes), 125–134.

Стојменска-Елзесер, Соња: Импулси од руската поезија во македонската лирика од 50-те години (Influences of Russian poetry in the Macedonian lyric of the 50s), 135–145.

Матевски, Матеја: Македонската драма и нејзиното отворање кон модерните литературни и театарски процеси (Macedonian drama and opening for modern literary and theater processes), 147–152.

Алексиев, Александар: Глуви години или влијанието на социјалистичкиот реализам врз македонската драма и театар во 50-те и 60-те години (Les années sourdes ou l'influence du réalisme socialiste sur le théâtre et l'art dramatique macédoniens dans les années 50 et les années 60), 153–167.

Лужина, Јелена: Македонскиот драмски ангажман во шеесеттите години (The engagement of Macedonian drama in the sixties), 169–176.

Pavlovski, Borislav: Egзистенцијализам и филозофија на абсурд у Чашуевим драмама (Existentialism and the philosophy of the absurd in the dramas of Kole Čašule), 177–186.

Цвейтановски, Саве: Македонската критика за Т. С. Елиот (Macedonian critical writing on T. S. Eliot), 187–200.

Кулакова, Каїла: Смисла за чудесност. Поетичките концепции од првата половина на XX-от век во Европа и поезијата на Влада Урошевиќ од 60-те години (Les poétiques du 20-ème siècle et la poésie de Vlada Urosevic), 201–217.

Христијовска, Виолета: Американскиот роман во македонската критичка есеистика објавена во книжевните списанија во 50-те и 60-те години на веков (The American novel in Macedonian critical essays published in literary magazines in the 50s and 60s of this century), 219–232.

Радически, Науме: Медитеранските компоненти во поезијата на Mateja Matевски (Les éléments méditerranéens dans la poésie de Mateja Matevski), 233–238.

Кайшуевска-Дракулевска, Лидија: Рефлексии на поезијата на Артур Рембо кај Радован Павловски и Богомил Гузел (La présence de la poésie d'Arthur Rimbaud chez Radovan Pavlovski et Bogomil Guzel), 239–248.

Јовановска, Славица: Промени во наративната структура на романот „Две Марии“ како одраз на странските влијанија (Changes in narrative structure in the novel “Two Marias”), 249–257.

II. Уметност – култура:

Николовски, Власимијр: Неокласицизмот и сонористиката одразени и во творештвото на македонските композитори (Le néoclassicisme et la sonoristique représentés dans la création des compositeurs macédoniens), 261–266.

Пејиковски, Борис: За карактерот на странските влијанија во македонската ликовна уметност на шестата и седмата деценија (Le caractère des influences étrangères dans l’art plastique macédonien de la sixième et septième décennies), 267–283 : илустр.

Арсовски, Тихомир: Вредности и тенденции на урбаната култура во Македонија во 50-те и 60-те години (The values and tendencies of the urban culture in Macedonia during the 50-thies and 60-thies years), 285–307 : илустр.

Пејиковска, Анишоанела: Социолошките основи на развојот на културата и уметноста во Македонија во шестата и седмата деценија (The sociological bases in the development of culture and art in Macedonia in the 1950s and 60s), 309–314.

Чайенчиќ, Мирослав: Појавата на новиот роман и новиот филмски бран и нивните естетички референции врз македонското прозно творештво и филмот (The appearance of the new novel and the new film wave and their aesthetic references upon the Macedonian prose writing and film), 315–322.

Величковски, Владимир: Некои влијанија на Париската школа во македонското сликарство во повоениот период и по ослободувањето од 1945 година (Some influences of the Paris school on Macedonian painting in the postwar period and following the liberation in 1945), 323–329.

1997

35. **Економската транзиција во Македонија и Бугарија = Икономически преход в Македония и България / уредувачки одбор: акад. Ксенте Богоев, акад. Никола Узунов, акад. Никола Кљусев. – Скопје, 1997. – 233 стр.; 24 см.**

С одрж и на:

Богоев, Ксенте: Постигнатото и претстојното во транзицијата (What has been achieved and what is forthcoming in transition), 5–11.

- Димитров, Александър: Външноикономическата политика на България в периода на преход (Bulgaria's foreign economic policy during the transition period), 13–32.*
- Жиков, Арийон; Кандикjan, Владимир: Надворешно-економските односи во Македонија во транзиционниот период (Foreign economic relations of Macedonia in the period of transition), 33–44.*
- Узунов, Никола: Преструктурирањето на стопанството на Република Македонија во периодот на економската транзиција (Restructuring of the economy in the Republic of Macedonia during the transition period), 45–58.*
- Кљусев, Никола: Структурни и развојни аспекти на транзицијата во Македонија (Structural and developmental aspects of the transition of the Republic of Macedonia), 59–70.*
- Ковачев, Асен: Индустриско-регулативната политика по преструктурирането на икономиката (The industrial regulative policy on the restructuring of the economy), 71–78.*
- Георгиев, Илия: Държавата и управлението на публичния нефинансов сектор при прехода към пазарно стопанство (The state and the administration of the public non-financial sector under the transition towards a market economy in Bulgaria), 79–88.*
- Филип, Таки; Кекеновски, Љубомир: Државата и јавниот сектор во транзицијата. Од државен интервенционизам кон државна регулација и дерегулација (The state and public sector in transition), 89–106.*
- Керемидчиев, Стартиак: Българският модел на масова приватизация (The Bulgarian model of mass privatisation), 107–118.*
- Хаџивасилева-Марковска, Верица: Приватизацијата во Република Македонија (Privatization in the Republic of Macedonia), 119–129.*
- Никофоров, Веселин: Приватизацията в България и въпросът за прехода ѝ към конкурентоспособно пазарно стопанство (Privatization in Bulgaria and the problem for the country's transition towards a competitive market economy), 131–142.*
- Русчева, Дарина: Поземлената реформа и структурното преустройство на аграрния сектор (Land reforms and the structural reforms in the agrarian sector), 143–150.*
- Бишиев, Глигор: Макроекономската политика во периодот на транзиција во Македонија (Macroeconomic policy during the transition period in Macedonia), 151–160.*
- Ангелов, Иван: Макроикономическа политика в България (Macroeconomic policy within a currency board framework in Bulgaria), 161–170.*

- Пейковски, Михаил:* Реформите и финансискиот сектор во Македонија (The financial sector reforms in Macedonia), 171–178.
- Хубенова-Делисивкова, Тайяна:* Финансовото посредничество в условията на прехода на България към пазарна икономика (Financial intermediation in Bulgaria during the transition to a market economy), 179–187.
- Чанкова, Лилия:* Инвестициите в българската икономика при прехода към пазарно стопанство (Investments in the Bulgarian economy during the transition towards a market economy), 189–196.
- Јакимовски, Йордe:* Социалните проблеми во периодот на транзицијата (Social problems in the period of transition), 197–203.
- Дулеv, Сtюo:* Социални проблеми, породени от трансформацията в България (Social problems caused by transition in Bulgaria), 205–214.
- Марковски, Слободан:* Улогата на малото стопанство во процесот на транзиција (The role of small business in a transitional period), 215–222.
- Славески, Трајко:* Невработеноста во Република Македонија. Можности за нејзино намалување со мерките на политиката на пазарот на работна сила (Unemployment in the Republic of Macedonia. Options for its alleviation with active labor market policy measures), 223–233.

II

МОНОГРАФИИ

1987

1. **Общекарпатский диалектологический атлас** : вступительный выпуск = Ошптокарпатски дијалектен атлас : уведен том = *Atlas dialectologique des Carpates : tome introductif* / редакционная коллегия выпуска: Б. Видоески (ответственный редактор), Д. Петрович, С. Реметич. – Скопје : Совет академий наук и искусств СФРЮ : Македонская академия наук и искусств, 1987. – 184 стр. : карти; 21 см.

Резултати од научноистражувачкиот проект „Ошптокарпатски дијалектен атлас (ОКДА)“.

С о д р ж и н а:

Предисловие = Предговор = *Avant-propos (С. Б. Берништейн)*, 1–6.

Введение, 7–11.

Общие сведения об Атласе, 12–13.

Основные принципы картографирования в ОКДА, 14–41 : карти.

Сведения о населенных пунктах и данные об информаторах, 42–86.

Список эксператоров, 87–91.

Данные об участии в работе по Атласу (1973–1986 гг.), 92–101

Вопросник: I. Лексика народного быта; II. Верования, обряды, обычаи; III. Музикальные инструменты; IV. Части человеческого тела, болезни; V. Физические особенности человека и связанные с ним действия; VI. Растительный мир; VII. Сельское хозяйство; VIII. Народная метрология; IX. Орудия труда, ткачество, пчеловодство; X. Рубка леса и разделка древесины; XI. Животный мир; XII. Пастушество; XIII. Рельеф; XIV. Явления природы; XV. Служебные слова, 103–176.

Список сокращений, 177–180.

Условные знаки, 181.

1988

2. **Vector Valued Semigroups and Groups** = Векторско вредносни полу-
групи и групи / Editorial Board: Acad. Blagoj Popov, Acad. Ѓорѓи Ќупона,
Dr. Naum Celakoski. – Skopje, 1988. – 197 стр.; 24 см.

Резултати од научноистражувачкиот проект „Векторско-вредносни
алгебарски структури“.

С о д р ј и н а:

Preface = Предговор, I.

Ќупона, Г.; Целакоски, Н.; Марковски, С.; Димовски, Д.: Vector Valued Grou-
poids, Semigroups and Groups, 1–78.

Dimovski, Dončo; Ilić, Snežana: Commutative (2m,m)-Groups, 79–90.

Dimovski, Dončo; Trenčevski, Kostadin: One-dimensional (4,2)-lie Groups,
91–102.

Dimovski, Dončo: Free (n+1,n)-Groups, 103–122.

Celakoski, N.; Markovski, S.; Janeva, B.: Some Classes of Vector Valued As-
sociatives, 123–140.

Ќупона, Г.; Марковски, С.; Димовски, Д.; Јанева, Б.: Introduction to Combi-
natorial Theory of Vector Valued Semigroups, 141–183.

Stojaković, Zoran: Vector Valued Quasigroups, 185–194.

Векторско вредносни полугрупи и групи (Резиме), 195–197.

3. Tortić, Milica: **Materials for the Mycoflora of Macedonia (Yugoslavia)** =
Граѓа за микофлората на Македонија / Editor: Acad. Kiril Micevski. –
Skopje, 1988. – 64 стр.; 24 см.

С о д р ј и н а:

Preface, 5.

Introduction, 7.

Materials and methods, 8–9.

The region investigated, 10–12.

Discussion and conclusions, 13–14.

Ascomycetes, 15–16.

Basidiomycetes, 17–55.

References, 57–59.

Граѓа за микофлората на Македонија (Резиме), 61–62.

1990

4. *Давчев, Пенчо: Рак на црниот дроб = Cancer of the liver / уредник: акад. Александар Андреевски. – Скопје, 1990. – 96 стр. : илустр.; 24 см.*

Содржина:

Предговор, 5–6.

Воведен збор, 7.

Глава 1: Видови тумори на црниот дроб, жолчното ќесе и жолчните патишта според нивната хистологија и локализација (класификација), 8–10.

Глава 2: Дефиниции, хистолошки и цитолошки објаснувања, 11–21 : илустр.

Глава 3: Хепатоцелуларен канцер. Распространетоста на НСС во светот, во Југославија и во СР Македонија, 22–26.

Глава 4: Можни етиолошки и ризични фактори (механизми) во појавата на НСС со посебен осврт на СРМ, 27–37 : илустр.

Глава 5: Одоносот на делта-антиделта ($\delta/\text{анти}\delta$) систем на НСС, 38–40 : илустр.

Глава 6: Носители на HbsAg и НСС, 41.

Глава 7: Посебна хистолошка студија за НСС, 42–44.

Глава 8: Молекуларна биохемија и онкогенеза на HBV, 45–49 : илустр.

Глава 9: Клиничко-лабораториска студија за особености на НСС, 50–51 : илустр.

Глава 10: Ултразвучна, компјутеризирана томографска, изотопска, рендгенска и лапароскопска дијагностика и магнетна резонанса, 52–57 : илустр.

Глава 11: Рано откривање на НСС, 58.

Глава 12: Методи на третирање на НСС, 59–63 : илустр.

Глава 13: Хепатоцелуларен карцином на нециротичен терен, 64–65 : илустр.

Глава 14: Прогностички аспекти на НСС, 66.

Глава 15: Фиброламеларен карцином на црниот дроб, 67.

Глава 16: Холангикарцином (холангиицелуларен карцином, карцином на интракрепатичните жолчни водови), 68–75 : илустр.

Глава 17: Други видови примарни црнодробни малигни тумори, 76–77.

Глава 18: Бенигни тумори на црниот дроб, 78–81 : илустр.

Глава 19: Метастазичен црн дрбо, 82–84 : илустр.

Резиме, 85–86.

Summary, 87–88.

Литература, 89–94.

5. Ризовски, Радослав; Цеков, Славчо: Шумската вегетација на пла-
нината Бистра = Forest vegetation of Mt. Bistra / уредник: акад. Кирил
Мицевски. – Скопје, 1990. – 72 стр. : илустр. : XVIII табели; 24 см. –
(Бистра; 2)

С о д р ж и н а:

Предговор, 5.

Шумската вегетација на Бистра, 7–13 : илустр.

Преглед на систематските категории, 13–66 : илустр.

Литература, 67–68.

Die Wälder des Gebirgsmassives Bistra (Zusammenfassung), 69–70.

Приложи: Табели од I до XVIII.

6. Струмички (Македонски) апостол : кирилски споменик од XIII век /
Strumica (Macedonian) apostle : A Cyrillic monument from the XIII century /
подготвиле: Емилие Блахова и Зое Хауайтова; уредник: акад. Блаже
Конески. – Скопје, 1990. – XXXIX, 398 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Студија за споменикот:

1. Историја на споменикот, VII–X.

2. Опис на кодексот и палеографска анализа, X–XIV.

3. Фонетика и правопис, XIV.

 А. Самогласки, XIV–XXI.

 Б. Согласки, XXI–XXIV.

4. Морфологија, XXIV.

 А. Деклинација, XXIV–XXIX.

 Б. Конјугација, XXIX–XXXI.

5. Односот на Струмичкиот апостол спрема останатите најстари
стсл. апостоли, XXXI–XXXVII.

Забелешка кон едицијата, XXXVII.

Критичкиот апарат и варијантите, XXXVII–XXXIX.

Струмички (Македонски) апостол. Текст на споменикот, 1–351.

Содржини:

Список на апостолските четива во Струмичкиот кодекс со паралелните места во О Е С Ъ Г, 355–374.

Список на литургиските четива во Струмичкиот кодекс со паралелните места во кодексите О Е С, 375–395.

Библиски цитати, 397–398.

1991

7. *Савицка, Иrena; Спасов, Људмил: Фонологија на современиот македонски стандарден јазик = Segmental phonology of the contemporary standard Macedonian / уредник: акад. Божидар Видоески. – Св. 1. – Скопје, 1991. – 123 стр. : илустр.; 24 см.*

Содржина:

Увод, 5–14.

I дел – Метајазик, 15–29.

Фонетски дендрит, 31–33.

II дел – Јунктури, 35–40.

III дел – Вокали, 41–60.

IV дел – Сонанти (глајдови, ликвиди и назални консонанти), 61–76.

V дел – Опиструенти, 77–98.

Заклучок, 99–105.

Фонолошки дендрит, 107.

Табеларен преглед, 109.

Селективна библиографија, 111–115.

Fonologia segmentalna współczesnego literackiego języka macedońskiego (Streszczenie), 117–121.

Segmental phonology of the contemporary standard Macedonian (Summary), 123.

1992

8. *Доровски, Иван: Студии за балканскиот литературен процес во XIX и XX век / уредник: акад. Александар Спасов; превод од чешки: Алена Георгиевска. – Скопје, 1992. – 217 стр.; 24 см.*

Содржина:

За историјата на идејата за балканска федерација, 5–13.

- За некои прашања на просветителството во балканските литератури, 14–29.
- Кон словенско-грчките литературни врски во почетокот на XIX век, 30–41.
- Кон некои прашања за балканскиот литературен процес во почетокот на XIX век, 42–51.
- За методологијата на споредбеното изучување на балканските литератури, 52–115.
- Првите преводи на Кралеворскиот и Зеленогорскиот ракопис на македонски јазик, 116–141.
- Македонско народно творештво во Чехија, 142–170.
- Југословенско драмско творештво во театите во Брно (1939–1980), 171–185.
- Чешко-чрногорските врски и рецепцијата на делото на Михаило Лалиќ во Чехословакија, 186–197.
- Борбата против фашизмот во грчката, југословенската и албанската литература, 198–207.
- Солунските браќа и Климент Охридски во чешката и словачката литература, 208–217.
9. *Trenčevski, Kostadin; Dimovski, Dončo: Complex commutative vector valued groups* = Комплексни комутативни векторско вредносни групи / Editor: Acad. Gjorgi Čiprona. – Skopje, 1992. – 116 str.; 24 sm.
Резултати од научноистражувачкиот проект „Векторско-вредносни алгебарски структури“.
- С о д р ж и н а:
- Introduction, 1–12.
- I. Commutative vector valued groups, 13–40.
- II. Affine and projective com(n,m)-semigroups and groups, 41–87.
- III. Topological commutative (n,m)-semigroups and groups, 88–109.
- References, 110–111.
- Index, 112–113.
- Notations, 114.
- Резиме, 115–116.
10. **Хепатитис Б вирус инфекција и примарен црнодробен карцином : со посебен осврт на состојбата во Република Македонија : (резултати од научноистражувачки проект) = Hepatitis B virus infection and hepatocellular carcinoma : with special reference to the Republic of Macedonia :**

(results of research project) / раководител на проектот: акад. проф. д-р Пенчо Давчев; уредник: акад. проф. д-р Исак Тацер. – Скопје, 1992. – 75 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Увод, 5–7.

Користена литература, 8–9.

Резултати од истражувањата, 11–51 : илустр.

Заклучоци, 53–60.

Користена литература, 61–64.

Публикации што произлегле од проектот, 65–66.

Summary, 67–73.

1993

11. **Македонија и односите со Грција** / прилози од: акад. Евгени Димитров, акад. Данчо Зографски, акад. Петар Хр. Илиевски ... и др.; редакција: акад. Георги Старделов, доп. член Цветан Грозданов, доп. член Блаже Ристовски. – Скопје : Совет за проучување на Југоисточна Европа на Македонската академија на науките и уметностите, 1993. – 136 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Предговор, 7–9.

I. Античките Македонци и нивниот јазик, 11–14.

II. Македонија од доселувањето на Словените до османлиското завојување, 15–20 : илустр.

III. Сведоштва за Македонија во османлискиот период, 21–24 : илустр.

IV. Охридската архиепископија и Македонската православна црква, 25–30 : илустр.

V. Обид за елинизација, 31–35 : илустр.

VI. Развитокот на македонската национална мисла, 37–48.

VII. Македонските востанија во XIX и почетокот на XX век, 49–52.

VIII. Програмски определби за македонската држава, 53–58 : илустр.

IX. Македонското прашање во меѓународните односи, 59–66.

X. Балканските војни и поделбата на Македонија, 67–70 : илустр.

XI. Егејскиот дел на Македонија по Балканските војни, 71–86 : илустр.

- XII. Македонската националноослободителна идеја меѓу двете светски војни, 87–90.
- XIII. Создавањето на македонската држава во Втората светска војна, 91–94.
- XIV. Република Македонија – од држава членка на југословенската федерација до суверена и независна држава, 95–104 : илустр.
- XV. Македонскиот јазик во балканската јазична средина, 105–111.
- XVI. Македонската култура, 113–119 : илустр.
- Поговор, 121–122.
- Белешки, 123–136.
12. **Macedonia and its relations with Greece** / Contributions by: Acad. Evgeni Dimitrov, Acad. Dančo Zografski, Acad. Petar Hr. Ilievski ... et al.; Editorial Board: Acad. Georgi Stardelov, Ass. Member Cvetan Grozdanov, Ass. Member Blaže Ristovski. – Skopje : Council for Research into Sout-Eastern Europe of the Macedonian Academy of Sciences and Arts, 1993. – 136 str. : илстр.; 24 см.
- С о д р ж и н а:**
- Foreword, 7–9.
- I. The Ancient Macedonians and their language, 11–14.
- II. Macedonia from the settlement of the Slavs to the Ottoman Empire, 15–20 : илстр.
- III. Evidence of Macedonia in the Ottoman period, 21–24 : илстр.
- IV. The Archbishopric of Ohrid and the Macedonian Orthodox church, 25–30 : илстр.
- V. Attempts at Hellenization, 31–35 : илстр.
- VI. The development of the idea of the Macedonian nation, 37–47.
- VII. Macedonian uprisings in the 19th and the beginning of the 20th century, 49–52.
- VIII. Programmatic premises for a Macedonian state, 53–58 : илстр.
- IX. The Macedonian question in foreign relations, 59–65.
- X. The Balkan wars and the Partition of Macedonia, 67–70 : илстр.
- XI. The Aegean part of Macedonia after the Balkan wars, 71–86 : илстр.
- XII. The idea of Macedonian liberation between the two world wars, 87–90.
- XIII. The establishment of the Macedonian state in the Second World War, 91–94.
- XIV. The Republic of Macedonia – from a member state of the Yugoslav federation to a sovereign and independent state, 95–104 : илстр.

- XV. The Macedonian language in the Balkan language environment, 105–111.
 XVI. Macedonian culture, 113–119 : илстр.
 Afterword, 121–122.
 Notes, 123–136.

13. *Мицевски, Кирил: Флора на Република Македонија* = The Flora of the Republic of Macedonia / уредник: акад. Ѓорѓи Филиповски. – Том I, св. 2. – Скопје, 1993. – стр. 153–391; 24 см.

1994

14. *Археолошка карта на Република Македонија* = Archaeological map of the Republic of Macedonia / уредувачки одбор: акад. Димче Коцо, доп. член Цветан Грозданов (одговорен уредник), проф. д-р Блага Алексова, проф. д-р Вера Битракова Грозданова, Воислав Санев. – Том I. – Скопје : МАНУ : Музеј на Македонија, 1994. – 190 стр. : илустр. – 30 см.

Содржина:

Предговор, 5.

Соколовска, Викторија: Историја на археолошките истражувања во Македонија (History of archaeological excavations in Macedonia), 7–13.

Гаревски, Ристо; Малез, Мирко: Развој на релјефот во квартерот (Палеогеографски приказ) (Development of the relief in Macedonia in the Quaternary (Paleographic review)), 14–22.

Мицевски, Кирил: Развиток на квартерната вегетација (Development of quaternary vegetation in the Republic of Macedonia), 23–25.

Санев, Воислав: Младо камено време (The Neolithic period), 26–42 : илустр.

Колиштиркоска Насиева, Ирена: Енеолит (The Eneolithic period), 43–50 : илустр.

Кибаноски, Блаѓоја: Бронзено време (The Bronze Age in Macedonia), 51–61 : илустр.

Пашиќ, Радмила: Железно време (The Early Iron Age in the Republic of Macedonia), 62–79 : илустр.

Соколовска, Викторија: Рана антика (Macedonia in the Early Classical Period), 80–94 : илустр.

Битракова Грозданова, Вера: Хеленистички период (The Hellenistic Period), 95–111 : илустр.

Лилчич, Виктор: Античка патна мрежа (The classical road network in the Republic of Macedonia), 112–118.

Проева, Наде: Римски период (Граници, население, уредување) (Macedonia in the Roman period (Frontiers, population, organisation)), 119–138 : илустр.

Микулчиќ, Иван: Доцноантички фортификации (Late classical fortifications), 139–149 : илустр.

Алексова, Блага: Време на христијанизација (The Early Christian Period), 150–164 : илустр.

Манева, Елица: Средновековниот период (VII–XIV век) (The Medieval Period (7th to 14th centuries)), 165–179 : илустр.

Илиевски, Пејтар Хр.: Остатоци од претсловенската топонимија во Македонија (Remains from the pre-Slavonic toponymy in Macedonia), 180–190.

15. **Идејата за федерација во македонското национално-ослободително движење и неговите програмски основи (1893–1935)** : зборник на документи = The idea of a federation in the Macedonian national liberation movement and its programmatic basis (1893–1935) : collection of documents / подготвиле: акад. *Александар Христов*, проф. д-р *Михаило Миновски*; уредник: акад. Манол Пандевски. – Скопје, 1994. – 206 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

[За зборникот] (акад. *Александар Христов*), 5.

Предговор (акад. *Александар Христов*), 7–11.

Кратка хронолошка содржина на документите, 13–25.

Short summary of the documents, 27–37.

[Документи], 39–206.

16. *Mareš, František Václav:* Makedonská gramatika = Македонска граматика / odpovědný redaktor: akad. Božidar Vidoeški. – Skopje, 1994. – 86 str.; 24 sm.

С о д р ж и н а:

Úvodem (*František Václav Mareš*), 5–6.

1. Písmo a výslovnost (Писмо и изговор), 7–14.

2. Makedonské hlásky ve srovnání s Českými, 14–17.

3. Podstatné jméno (substantivum – именка), 17–37.

4. Přídavná jména (adiectiva – придавки), 37–42.

5. Zájmena (pronomina – заменки), 42–54.

6. Číslovky (numeralia – броеви), 54–60.
 7. Člen (articulus – член), 60–62.
 8. Přislovce (adverbia – прилози), 63.
 9. Sloveso (verbum – глагол), 63–81.
 10. Pořadí „malých slov“ při slovesе, 81–83.
17. *Мицевски, Кирил: Високопланинска вегетација на планината Бистра* = Vegetation of Mt. Bistra / уредник: акад. Ѓорѓи Филиповски. – Скопје, 1994. – 91 стр. : илустр. : XXX табели; 24 см. – (Бистра; 3)
- Содржина:
 Вовед, 5.
 Положба и граници, 5–6 : илустр.
 Геолошки состав, 6–7.
 Преглед на вегетационите истражувања, 7–9.
 Метод на работа, 9–11.
- I. Вегетација на варовничките карпи, 11–20 : илустр.
 II. Вегетација на силикатните карпи, 20.
 III. Вегетација на варовничките сипари, 21–24 : илустр.
 IV. Вегетација покрај снежниците, 24–27.
 V. Високопланинска блатна вегетација, 27–32 : илустр.
 VI. Вегетација на високи тревести растенија, 32–37 : илустр.
 VII. Вегетација на варовнички камењари и плитки почви, 38–58 : илустр.
 VIII. Вегетација на планинските пасишта и кисели почви, 59–74 : илустр.
 IX. Вегетација на брдските пасишта, 75–80 : илустр.
 X. Вегетација на ливадите, 80–83.
 Литература, 85–87.
Hochgebirgsvegetation des Gebirges Bistra (Zusammenfassung), 89–91.

1995

18. *Македонија и Балканот во петроградското списание „Современник“: (1912–1913) = Macedonia and the Balkans in the Petrograd journal “Sovremennik” : (1912–1913) / превод, предговор и коментари акад. Манол Пандевски*. – Скопје, 1995. – 139 стр.; 24 см.
- Содржина:
 Воведни страници, 7–20.

Прилози од „Современник“:

Горцев, Спроти балканскиот пожар, 23–34.

Горцев, Македонското прашање, 35–61.

В. В. Водовозов, На Балканот, 63–89.

В. Водовозов, На Балканот, 91–109.

В. Водовозов, Резултати и факти, 111–116.

В. Водовозов, Балканските војни и државите на Балканскиот Полуостров, 117–125.

В. Водовозов, Балканската војна и Русија, 127–135.

19. *Мицевски, Кирил: Флора на Република Македонија* = The Flora of the Republic of Macedonia / уредник: доп. член Ристо Лозановски. – Том I, св. 3. – Скопје, 1995. – стр. 401–772; 24 см.

20. *Тојолињска, Зузана: Македонските дијалекти во Егејска Македонија* = Macedonian dialects in the Aegean part of Macedonia. – Кн. 1: Синтакса. – Том I: Механизми на предикација; Конструкции со глаголски предикати = Book 1: Syntax. – Vol. I: Mechanisms for predication; Constructions with verbal predicates. – Скопје, 1995. – 323 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

0. Увод, 5–11.

1. Основна реченична конструкција. Нејзината формална (синтак-
сичка) и семантичка структура, 11–312.

Кратенки за граматички категории, 313.

Користена литература, 314–317.

Кратенки на експертирани извори, 317.

A syntax of South Macedonian dialects (in Albania and Greece) (Summary), 318–319.

21. *Филиповски, Ѓорѓи: Почвите на Република Македонија* = Soils of the Republic of Macedonia. – Том I: Педогенетски фактори и класа на почви со (A)-C и (A)-R тип на профилот = Vol. I: Soil-forming factors and the soil class with (A)-C and (A)-R profile type. – Скопје, 1995. – 264 стр. : илустр. : табели; 24 см.

С о д р ж и н а:

Предговор, 9–11.

I дел – Уводен дел, 13–24.

II дел – Педогенетски фактори и нивното влијание врз генезата, еволуцијата, својствата и географијата на нашите почви, 25–164 : илустр. : табели.

III дел – Почви на Република Македонија, 165–256 : табели.

Summary, 257–264.

1996

22. **Етнологија на Македонците** = Ethnology of the Macedonians / уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (претседател), проф. д-р Галаба Паликрушева, Ангелина Крстева. – Скопје, 1996. – 340 стр. : илустр. : карти; 30 см.

Содржина:

Вовед, 5–6.

Паликрушева, Галаба: Развојот на македонската етнологија, 7–10 : илустр.

Паликрушева, Галаба: Етносите и етничките групи во Македонија, 11–14 : илустр. : карта.

Панов, Бранко; Паликрушева, Галаба; Айосијолски, Михаило: Етногенеза на македонскиот народ, 15–30 : илустр.

Видоески, Божидар: Дијалектите на македонскиот јазик (Денешната состојба и историскиот развој), 31–46 : карта.

Николов, Велимир: Народното стопанство во Македонија, 47–64 : илустр.

Константинов, Милош; Делиниколова, Зорка: Занаетчиство и занаетчиски организации, 65–80 : илустр.

Томовски, Крум: Населби и народна архитектура, 81–120 : илустр.

Светишиева, Анейта: Резбарени тавани, долапи и врати, 121–128 : илустр.

Георѓиева, Милица: Старата покуќнина во Македонија, 129–132 : илустр.

Пауновска, Бранислава: Народната исхрана, 133–138 : илустр.

Крстиева, Ангелина: Празнична и обредна храна, 139–142 : илустр.

Пејшурова, Аница: Народните носии, 143–176 : илустр.

Здравев, Ѓорѓи: Типологизација и класификација на македонските народни носии, 177–184 : илустр. : карти.

Здравев, Ѓорѓи: Македонските народни носии според намената и функцијата, 185–198.

- Константинов, Милош:* Општествен и семеен живот, 199–202 : илустр.
- Наумова, Марика:* Обичаи околу раѓање, свадба и умирачка, 203–216 : илустр.
- Хаџи Василев, Миле:* Обичаите и обичајните правни правила при свршувачката, 217–222 : илустр.
- Киїсовски, Марко:* Македонски празнични обичаи, 223–246 : илустр.
- Крстева, Ангелина:* Народната медицина, 247–256 : илустр.
- Пенушишки, Кирил:* Карактеристиките на македонското народно творештво, 257–260 : илустр.
- Крстева, Ангелина:* Народната декоративна уметност, 261–276 : илустр.
- Горѓиев, Георги М.:* Музичките карактеристики на народните песни, 277–280 : илустр.
- Димовски, Михаило:* Народните ора и орската традиција, 281–286 : илустр.
- Библиографија на фолклорот и етнологијата на Македонија (*Боне Величковски*), 287–326.
- The ethnology of the Macedonians (Summary), 327–340.
23. *Майковски, Александар:* **Номадското сточарство во Македонија од XIV до XIX век** = Nomad sheep-farming in Macedonia from XIV to XIX centuries / уредник: акад. Ксенте Богоев. – Скопје, 1996. – 260 стр. : илустр.; 24 см. – (Номадски и полуномадски сточарски движења во Македонија; кн. 2)
- Содржина:
 Доаѓањето на Турците во Македонија и положбата на сточарите, 7–22.
 Отпорот на сточарите против турското навлегување, 23–44.
 Катунската организација кај сточарите, 45–64.
 Сточарски даноци, 65–116.
 Движење на сточарите од јајлак до к'шлак и обратно, 117–154 : илустр.
 Сточарски градби за луѓе и добиток, 155–170 : илустр.
 Работа на бачило, 171–204 : илустр.
 Македонија како снабдувач на овци за различни турски институции, 205–224.
 Трговија со сточарски производи, 225–236.
 Сточарството во македонскиот фолклор, 237–260 : илустр.

24. *Микулчиќ, Иван: Средновековните градови и тврдини во Македонија*
 = Mittelalterliche Städte und Burgen in der Republik Makedonien = Medieval towns and castles in the Republic of Macedonia / уредувачки одбор: акад. Георги Старделов (претседател), акад. Матеја Матевски, акад. Ташко Георгиевски, проф. д-р Елица Манева, м-р Иван Цепаровски (секретар). – Скопје, 1996. – 391 стр. : илустр. : карти; 29 см. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“; кн. 5)

С о д р ж и н а:

Предговор на раководителот на макропроектот, I-II.

Предговор, 5–6.

I. Вовед, 11–18.

II. Доцноантичко наследство, 19–23 : илустр.

III. Словените во Македонија, 24–46 : илустр.

IV. Обнова на византиската власт во 11. и 12. век, 47–52.

V. Настаните во 13. и 14. век, 53–67.

VI. Материјалните остатоци од средниот век, 68–102 : илустр.

Фотографии, 103–127.

VII. Преглед на укрепените места од средниот век во Република Македонија, 129–134.

Каталог, 135–356 : илустр.

Mittelalterliche Burgen und Städte im gebiet der Republik Makedonien (Zusammenfassung), 357–362.

Medieval towns and castles in the Republic of Macedonia (Summary), 363–368.

List of illustrations, 369–374.

Photographies, 375.

Список на илustrации во текстот, 376–382.

Натписи под фотографиите, 383.

Користена литература, 384–390.

25. *Тойолиньска, Зузана: Студии од македонско-бугарската јазична конфронтација* = Macedonian-Bulgarian contrastive studies / уредник: акад. Божидар Видоески. – Скопје, 1996. – 110 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Увод, 7–10.

Функционална оптовареност на кратките дативни форми во македонскиот и во бугарскиот стандарден јазик (паралели и разлики), 11–38.

Континуанти на прасловенското *participium praeteriti II* во македонскиот и во бугарскиот стандарден јазик (паралели и разлики), 39–62.

Мак. ќе їаднев – буг. иќях да їадна (паралели и разлики), 63–82.

Мак. иїто – буг. че (паралели и разлики), 83–97.

Завршни забелешки, 99–101.

Користена литература, 102–104.

Macedonian-Bulgarian contrastive studies (Summary), 105–110.

26. *Филијовски, Ѓ.; Ризовски, Р.; Ристевски, П.: Карактеристики на климатско-вегетациско-почвените зони (региони) во Република Македонија = The characteristics of the climate-vegetation-soil zones (regions) in the Republic of Macedonia / уредник: акад. Кирил Мицевски. – Скопје, 1996. – 177 стр. : илустр. : карта; 24 см.*

С о д р ж и н а:

Предговор, 7–8.

1. Цел на испитувањата, 9–10.

2. Преглед на литературата за досегашното реонирање во Република Македонија, 11–16.

3. Разнообразност на природните услови во Република Македонија и значење на одделните природни фактори за нејзиното реонирање, 17–24.

4. Основни поставки (критериуми) за предложеното климатско-вегетациско почвено реонирање, 25–28.

5. Материјал и методологија, 29–32.

6. Промени во климата, физиономијата, градбата и флористичкиот состав на вегетацијата и во педогенетските процеси во климатско-вегетациско-почвените подрачја на Република Македонија, 33–42.

7. Климатата, вегетацијата и почвите во климатско-вегетациско-почвените подрачја на Република Македонија, 43–102.

Литература, 103–112.

Summary, 113–117.

Прилози (табели и графички прикази), 119–177.

Прилог : карта.

27. *Филијовски, Ѓорѓи: Почвите на Република Македонија = Soils of the Republic of Macedonia. – Том II: Класа на хумусно акумулативни почви со А-С и А-Р тип на профилот = Vol. II: Class of humus accumulative soils of A-C and A-R profile types. – Скопје, 1996. – 313 стр. : табели; 24 см.*

С о д р ж и н а:

Предговор, 7–8.

III дел (продолжение) – Почви на Република Македонија, 9–304 : табели.

Summary, 305–313.

1997

28. **Археолошка карта на Република Македонија** = Archaeological map of the Republic of Macedonia / уредувачки одбор: акад. Димче Коцо, акад. Цветан Грозданов (одговорен уредник), проф. д-р Блага Алексова, проф. д-р Вера Битракова Грозданова, Воислав Санев. – Том II. – Скопје : МАНУ : Музеј на Македонија, 1997. – 638 стр. : илустр. – 30 см.

Содржина:

[Предговор], 5–6.

Скратеници, 7–8.

Археолошки наоѓалишта по општини, 9–449 : илустр.

Археолошки наоѓалишта со нецелосни топографски, хронолошки или културно-историски податоци, 450–455.

Употребени скратеници, 456.

Библиографија = Bibliography, 457–486.

Табеларен преглед на археолошките наоѓалишта, 487–633.

29. *Георѓиевски, Тајко: Црно семе ; Црвениот коњ ; Жолтиот трендафил* : Black Seed ; The Red Horse ; The Yellow Rose / уредник: акад. Матеја Матевски. – Скопје, 1997. – 429 стр.; 22 см.

Содржина:

[Предговор = Preface], 5–6.

Црно семе, 9–105.

Црвениот коњ, 111–249.

Жолтиот трендафил, 253–421.

Станоевски, Џвейтан: Дражта на метаморфозите, 423–429.

30. *Здравева, Милка; Тодоровски, Глигор: Номадското сточарство во Македонија во XIX век до 1918* = Nomad sheep-farming in Macedonia from the 19th century to 1918 / уредник: акад. Ксенте Богоев. – Скопје, 1997. – 115 стр. : илустр.; 24 см. – (Номадски и полуномадски сточарски движења во Македонија; кн. 3)

С о д р ж и н а:

Здравева, Милка: Номадското и полуномадското сточарство во Македонија во првата половина на XIX век, 7–40.

Тодоровски, Глигор:

I. Сточарството во Македонија од втората половина на XIX век до крајот на Првата светска војна, 41–70 : илустр.

II. Сточарството во Вардарска Македонија по балканските војни до крајот на Првата светска војна, 71–86 : илустр.

III. Посебен осврт врз сточарството на планината Бистра, односно во Малореканскиот предел, од втората половина на XIX век до крајот на Првата светска војна, 87–115 : илустр.

31. *Пејровска, Љубица: Модрозелени алги (Cyanophyta) на Република Македонија* = Blue-green algae (Cyanophyta) of the Republic of Macedonia / уредник: акад. Кирил Мицевски. – Скопје, 1997. – 142 стр. : илустр.; 24 см. – (Флора на Република Македонија – алги)

С о д р ж и н а:

[Предговор], 7

1. Вовед, 9–10.

2. Општи карактеристики на модрозелените алги, 11–12.

3. Систематски преглед, 13–110.

Прилози : илustrации, 111–128.

4. Литература, 129–134.

5. Blue-green algae (Cyanophyta) of the Republic of Macedonia (Summary), 135.

6. Индекс, 137–142.

III

МУЗИЧКИ ИЗДАНИЈА

1989

1. Николовски, Властимир: Концерт за пијано = Concerto per pianoforte / уредник: акад. Тодор Скаловски. – Скопје, 1989. – 28 стр.; 33 см.

С о д р ж и н а:

I. Токата, 3–17.

II. Тропар, 17–28.

2. Николовски, Властимир: Концерт за пијано, соч. 84 : партитура = Concerto per pianoforte, op. 84 : partitura / уредник: акад. Тодор Скаловски. – Скопје, 1989. – 132 стр.; 33 см.

С о д р ж и н а:


Властимир Николовски : биографски податоци = биографические данные, 3.

I. Токката, 5 –81.

II. Тропар, 82–96.

III. Тешкото, 97–132.

Избрана библиографија, 133.




IV

ФОТОТИПСКИ ИЗДАНИЈА

1995

1. **Македонски правопис.** – Јубилејно фототипско издание по повод педесетгодишнината од неговото издавање. – Скопје, 1995. – 20 стр.; 24 см.
2. **Младински пој** / предговор *Владимир Николовски*. – Кн. 1. – Фототипно издание. – Скопје, 1995. – 11 листа; 29 см.



V

ЈУБИЛЕЈНИ ИЗДАНИЈА

1988

1. **20 години Македонска академија на науките и уметностите : 1967–1987 / уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (одговорен уредник), акад. Матеја Матевски, Милош Милошевски. – Скопје, 1988. – 86 стр. : илустр.; 25 см.**

Содржина:

Свечената академија на Македонската академија на науките и уметностите:

Воведен збор на акад. Јордан Поп-Јорданов, претседател на МАНУ, одржан на свечената академија, 5–7.

Поздравно писмо од другарот Лазар Мојсов, претседател на Претседателството на СФРЈ, 9.

Пои-Јорданов, Јордан: Двасет години на Македонската академија на науките и уметностите, 11–25.

Поздравна реч на Драгољуб Ставрев, претседател на Претседателството на СРМ, 27–32.

Поздравна реч на акад. Вукашин Филиповиќ, претседател на Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, 33–35.

Поздравна реч на акад. Франтишек Вацлав Мареш, претставник на Австриската академија на науките, 37.

Повелба од Британската академија за унапредување на историските, филозофските и филолошките студии по повод јубилејот на МАНУ, 39.

Поздравна реч на акад. Георги Близнаков, потпретседател на Бугарската академија на науките, 41–42.

Поздравна реч на акад. Рајнер Бредемајер, претставник на Академијата на уметностите на ГДР, 43.

Поздравна реч на акад. Хелмут Ренерт, претставник на Германската академија за природни науки „Леополдина“, 45.

Поздравна реч на акад. Никита Илич Толстој, претставник на Академијата на науките на СССР, 47–50.

Повелба од Академијата на науките на СССР по повод јубилејот на МАНУ, 48.

Поздравна реч на акад. Мирослав Тежман, претставник на Чехословачката академија на науките, 51.

Пропратни активности, 53–54.

Илустрации, 55–61.

Состав на Академијата:

Претседателство, 65.

Извршен одбор, 65.

Членови на Академијата:

Редовни членови, 66–68.

Дописни членови, 69.

Членови надвор од работниот состав, 69–72.

Починати членови, 72–74.

Организациона структура на академијата, 75.

Закон за Македонската академија на науките и уметностите (Пречистен текст), 77–83.

1996

2. **10 години од работата на ИЦГИБ : 1986–1996** / уредник: акад. Георги Д. Ефремов. – Скопје : МАНУ – Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија, 1996. – 531 стр. во различна пагинација : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а :

Податоци за институцијата:

Вовед, 4 : илустр.

Просторно сместување, 4.

Опременост, 5.

Кадар, 5–6 : илустр.

Научна активност, 6–8 : илустр.

- Стручна активност, 8–9.
Едукативна дејност, 9.
Соработка со факултети и институции од Македонија и поранешна Југославија, 9–10 : илустр.
Соработка со научни институции во странство, 10–11.
Меѓународна препознатливост на ИЦГИБ, 11.
Финансиски средства, 11–12 : илустр.
Издавачка дејност, 12.
Преглед на објавени научни трудови, 13–18.
Објавени монографии, 19–20.
Учество на научни сабири, 20.
Преглед на предавања и соопштенија презентирани на научни сабири, 20–27.
Трудови, 28–531 : илустр.
3. **RCGEB activity report : 1986–1996** / Editor: Acad. Georgi D. Efremov. – Skopje : MASA – Research Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 1996. – III, 431 str. : илстр.; 25 см.
- Содржина:
- Introduction, 1 : илстр.
Location, 1.
Equipment, 2.
Staff, 2–3 : илстр.
Scientific activities, 3–5 : илстр.
Applied activities, 5–6.
Educational activities, 6.
Collaboration with faculties and institutions from Macedonia and other republics of Former Yugoslavia, 7 : илстр.
Collaboration with institutions from abroad, 8.
International recognition of the RCGEB, 8–9.
Financing, 9–10 : илстр.
Publications, 10.
List of papers published in international and national scientific journals, 11–16.
List of monographs, 17.
List of papers presented at international and national congresses and symposia, 17–24.

Appendix: Reprints of the published papers and monographs:
 Papers published in international and national scientific journals, 26–354 : ilustr.
 Monography, 355–431 : ilustr.

1997

4. **Македонска академија на науките и уметностите.** – Скопје, 1997. – 37 стр. : илустр.; 29 см.

Содржина:

[Предговор] (Академик *Ксеније Богоев*), 3 : илустр.

Корени, 5–14 : илустр.

Академијата денес, 15 : илустр.

Претседателство, 16–17 : илустр.

Одделенија, 18–20.

Надворешни членови на Академијата, 21–22.

Истражувачки центри, 23–26 : илустр.

Научноистражувачки проекти, 27–29 : илустр.

Научни собири и уметнички презентации, 30–31 : илустр.

Издавачка дејност, 32–34 : илустр.

Межународна соработка, 35 : илустр.

Архив, 36.

Библиотека, 37 : илустр.

5. **Macedonian Academy of Sciences and Arts.** – Skopje, 1997. – 37 str. : ilustr.; 29 sm.

Содржина:

[Preface] (Academician *Ksente Bogoev*), 3 : ilustr.

Roots, 5–14 : ilustr.

The Academy today, 15 : ilustr.

The Presidency, 16–17 : ilustr.

Departments, 18–20.


Foreign members of the Academy, 21–22.

Research centres, 23–26 : ilustr.

Research projects, 27–29 : ilustr.

Scientific conferences, symposia and cultural presentations, 30–31 : ilustr.

Publishing and publications, 32–34 : ilustr.
International co-operation, 35 : ilustr.
The Archives, 36.
The Library, 37 : ilustr.



VI

ЗАЕДНИЧКИ ИЗДАНИЈА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИЈИ

1988

1. **Общеславянский лингвистический атлас** : серия фонетико-грамматическая. – Вып. 1. Рефлексы *ѣ. – Белград : Международный комитет славистов, 1988. – 158 стр.; 49 см.

С о д р ж и н а:

Предисловие, 1–4.

Предговор = Avant-propos = Foreword, 4–5.

Систем фонетической транскрипции, 6–9.

Список населенных пунктов, 10–14.

Список сокращений, 15.

Карты, 17–158.

1994

2. **Общеславянский лингвистический атлас** : серия фонетико-грамматическая. – Вып. 3. Рефлексы *ъг, *ъг, *ы, *ъл. – Москва : Международный комитет славистов, 1994. – 164 стр.; 49 см.

С о д р ж и н а:

Список сокращений, 8.

Вступление, 9–11.

Wstęp = Avant-propos = Foreword, 12–13.

Систем фонетической транскрипции, 14–17.

Список населенных пунктов, 19–23.

Карты *ъг, *ъг, 25–101.

Материалы, которые не картографировались и коментарии к ним, 103–108.

Карты *ы₁, *ъ₁, 109–141.

Фонетические рефлексы интерконсонантных *ыг, *ъг (*тыгт, *тыгт), 142–145.

Сводная карта № I–IV, 146–149.

Влияние консонантного окружения на рефлексацию интерконсонантных *ыг, *ъг, 150.

Сводная карта № V, 151.

Фонетические рефлексы интерконсонантных *ы₁, *ъ₁ (*тыlt, *тыlt), 152–154.

Сводная карта № VI–VII, 155–156.

Влияние консонантного окружения на рефлексацию интерконсонантных *ы₁, *ъ₁ (*тыlt, *тыlt), 157.

Сводная карта № VIII, 158.

Фонологический статус континуантов интерконсонантных сочетаний типа *ыг, *ъг, *ы₁, *ъ₁, 159.

Сводная карта № IX–XII, 160–163.

VII

IN MEMORIAM

1988

1. Споменица посветена на починатиот Михаило Апостолски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Fest-schrift presented as a memorial to Mihailo Apostolski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1906–1987 / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 1988. – 50 стр.; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Стааврев, Драгољуб: [Реч на комеморативната седница по повод смртта на акад. Михаило Апостолски], 9–15.

Милев, Мейоди: [Говор пред капелата на гробиштата во Бутел], 17–18.

Аспровски, Стојан: [Проштална реч при закопот на акад. Михаило Апостолски], 19–20.

Пой-Јорданов, Јордан: [Проштална реч при закопот на акад. Михаило Апостолски], 21–22.

Грујоски, Трајче: [Проштална реч при закопот на акад. Михаило Апостолски], 23–26.

Библиографија на академикот Михаило Апостолски, 27–50.

1990

2. Споменица посветена на починатиот Михаил Д. Петрушевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Mihail D. Petruševski, a member of Ma-

cedonian Academy of Sciences and Arts : 1911–1990 / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 1990. – 35 стр.; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Пой-Јорданов, Јордан: [Говор при отворањето на комеморативната седница во МАНУ], 9.

Стојчевска-Анишќ, Вера: [Реч на комеморативната седница одржана во МАНУ на 1. III 1990 г.], 10–12.

Илиевски, Пејтар Хр.: Михаил Д. Петрушевски (1911–1990), 13–17.

Грозданов, Цвейтан: [Говор одржан пред капелата на гробиштата во Бутел – Скопје], 18–20.

Колева, Елена: [Реч при закопот на акад. Михаил Д. Петрушевски], 21.

Богоев, Ксените: [Реч при закопот на акад. Михаил Д. Петрушевски], 22–23.

Библиографија на објавените трудови на акад. Михаил Д. Петрушевски, 25–34.

1992

3. **Споменица посветена на починатиот Александар Матковски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Aleksandar Matkovski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1922–1992 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1992. – 39 стр.; 24 см.**

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Богоев, Ксените: [Говор на комеморативната седница одржана на 16 април во Македонската академија на науките и уметностите], 9–13.

Ивановски, Владо: [Говор пред капелата на гробиштата во Бутел], 15–17.

Здравеска, Милка: [Говор при закопот], 19–20.

Пандевски, Манол: [In memoriam. Академик Александар Матковски (1922–1992)], 21–23.

Библиографија на трудовите на академикот Александар Матковски, 25–38.

1993

4. Споменица посветена на починатиот Димче Коцо, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Dimče Koco, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1910–1993 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1993. – 29 стр.; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Грозданов, Цветан: [Говор на комеморацијата одржана во МАНУ на 19 март 1993 година], 9–14.

Соколовска, Викторија: [Говор пред капелата на гробиштата во Бутел], 15–16.

Силjanовски, Благоја: [Говор пред капелата на гробиштата во Бутел], 17.

Пейковски, Борис: [Говор при закопот], 19–21.

Библиографија на трудовите на акад. Димче Коцо, 23–28.

5. Споменица посветена на починатиот Ханс Ем, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Hans Em, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1898–1992 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1993. – 29 стр.; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Андреевски, Александар: [Отворање на комеморативната седница во МАНУ], 9–10.

Лозановски, Ристо: [Говор на комеморативната седница во Академијата], 11–14.

Ризовски, Радослав: [Говор при закопот на акад. Ханс Ем], 15–17.

Библиографија на трудовите на акад. Ханс Ем, 19–27.

1994

6. Споменица посветена на Блаје Конески, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Blaže Koneski, a member of Macedonian Academy of Sciences

and Arts : 1921–1993 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1994. – 62 стр.; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Боѓоев, Ксените: [Говор на комеморативната седница], 9–13.

Майлевски, Майлеја: Проштевање со Блаже Конески [Говор пред Капелата – 9 декември 1993], 15–17.

Вангелов, Атанас: [Говор пред Капелата], 19–21.

Димоски, Илија: [Говор пред Капелата], 23–24.

Тодоровски, Гане: [Проштална реч при закопот], 25–26.

Конески Блаже: Една ситуација и едно лично становиште, 27–29.

Библиографија на трудовите на академикот Блаже Конески, 31–62.

1995

7. **Споменица посветена на починатиот Вангел Коџоман, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Vangel Kodžoman, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1904–1994 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1995. – 27 стр.; 24 см.**

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Боѓоев, Ксените: [Говор на комеморативната седница одржана на 29 септември во Македонската академија на науките и уметностите], 9–12.

Куцановски, Раде: [Говор пред капелата на гробиштата Бутел], 13–14.

Серафимовски, Томе: [Говор при закопот], 15–17.

Библиографија на академик Вангел Коџоман, 19–27.

8. **Споменица посветена на починатиот Љупчо Серафимов, дописен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Ljupčo Serafimov, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1930–1995 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1995. – 35 стр.; 24 см.**

Содржина:

[Воведен збор], 5.

Боѓоев, Ксените: [Говор на комеморативната седница одржана на 13 јуни во Македонската академија на науките и уметностите], 9–13.

Прилейчанска Фотева, Злаика: [Реч пред капелата на гробиштата Бутел], 15–19.

Библиографија на трудовите на дописен член Ѓупчо Серафимов, 21–35.

1996

9. **Споменица посветена на починатиот Васил Иљоски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** = Festschrift presented as a memorial to Vasil Iljoski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1902–1995 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1996. – 36 стр.; 23 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Боѓоев, Ксените: [Говор на комеморативната седница одржана на 3 ноември во Македонската академија на науките и уметностите], 9–11.

Стиарделов, Георѓи: [Говор на комеморативната седница одржана на 3 ноември во Македонската академија на науките и уметностите], 13–17.

Алексиев, Александар: [Говор на комеморативната седница одржана на 3 ноември во Друштвото на писателите на Македонија], 19–21.

Јоциќ, Светлана Х.: [Реч одржана пред капелата на гробиштата Бутел], 23–24.

Иљоски, Мирослав: [Реч одржана пред капелата на гробиштата Бутел], 25–27.

Стефановски, Ристо: [Говор при закопот], 29–30.

Васил Иљоски: Био-библиографија, 31–36.

10. **Споменица посветена на починатиот Пенчо Давчев, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** = Festschrift presented as a memorial to Penčo Davčev, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1922–1995 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1996. – 69 стр.; 24 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Андреевски, Александар: [Говор на комеморативната седница одржана на 28 ноември во Македонската академија на науките и уметностите], 9–13.

Чайароски, Љубомир: [Говор на комеморативната седница одржана на 28 ноември на Медицинскиот факултет], 15–16.

Серафимов, Кочо: [Реч одржана пред капелата на гробиштата Бутел], 17–18.

Пренцов, Трајко: [Реч одржана пред капелата на гробиштата Бутел], 19.

Серафимовски, Владимир: [Реч пред гробот], 21–22.

Пенчо Давчев: Био-библиографија, 23–69.

1997

11. Споменица посветена на починатиот Данчо Зографски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Dančo Zografski, a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : 1920–1997 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1997. – 52 стр.; 23 см.

Содржина:

[Воведен збор], 7.

Богоев, Ксеније: [Говор на комеморативната седница одржана на 10 јануари во Македонската академија на науките и уметностите], 9–12.

Христов, Ристо: [Реч одржана пред капелата на гробиштата Бутел], 13–15.

Здравева, Милка: [Реч одржана пред капелата на гробиштата Бутел], 17–19.

Гонев, Јосиј: [Реч одржана пред капелата на гробиштата Бутел], 21–22.

Узунов, Никола: [Реч пред гробот], 23–25.

Мокров, Боро: [Реч пред гробот], 27–29.

Данчо Зографски: Био-библиографија, 31–52.

**СЕРИСКИ
ПУБЛИКАЦИИ**

I

ПРИСТАПНИ ПРЕДАВАЊА, ПРИЛОЗИ И БИБЛИОГРАФИЈА НА НОВИТЕ ЧЛНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

1988

1. [Кн.] IX. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите = Opening addresses, contributions and bibliography of the new members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 1988. – 198 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

[Предговор], 7.

De Bray, Reginald George Arthur: Проблеми во составувањето на еден нов македонско-англиски речник и преводи од македонски јазик на английски, 11–15. [Биографска белешка на стр. 10]

Ивић, Павле: О питању улоге Вука Карадића у развоју књижевног језика Срба, 19–25. [Биографска белешка на стр. 18]

Матковски, Александар: Специфичности и карактеристики на турскиот феудализам во Македонија и на Балканот (*Traits spécifiques et caractéristiques du féodalisme Turc en Macédoine et au Balkan*), 29–38. [Биографска белешка на стр. 28]

Библиографија на доп. член Александар Матковски, 39–49.

Маџура, Милош: Стварни и вредносни проблеми диференцијалног рађања, 53–60. [Биографска белешка на стр. 52]

Požar, Hrvoje: Neke energetske karakteristike eolskih i solarnih elektrana, 63–136 : илустр. [Биографска белешка на стр. 62]

Рисић, Момчило М.: Есеј о синтетирању, 139–147 : илустр. [Биографска белешка на стр. 138]

Старделов, Георѓи: Уметноста, науката и нашето време (Kunst, Wissenschaft und unsere Zeit), 151–160. [Биографска белешка на стр. 150]

Библиографија на доп. член Георги Старделов, 161–174.

Павловна Усикова, Рина: Кон проучувањето на словенскиот глагол од балканистички аспект, 177–183. [Биографска белешка на стр. 176]

Шокљев, Антоније: Интегрално збрињавање масовних повреда максилофацијалног предела после катастрофе, 187–198 : илустр. [Биографска белешка на стр. 186]

1990

2. [Кн.] X. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите = Opening addresses, contributions and bibliography of the new members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 1990. – 194 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

[Предговор], 7.

Бошевски, Томе: Предности на ладењето на термоцентрали со вода од вештачки акумулации, 11–19 : илустр. [Биографска белешка на стр. 10]

Библиографија на доп. член Томе Бошевски, 21–26.

Брозовик, Далибор: Jezična shvaćanja i djelatnost Vuka Stefanovića Karađića i struktura i subbina makedonskoga standardnoga jezika, 29–36. [Биографска белешка на стр. 28]

Гурчинов, Милан: Книжевната наука на крајот од веков, 39–46. [Биографска белешка на стр. 38]

Библиографија на доп. член Милан Гурчинов, 47–64.

Кљусев, Никола: Информациите како развоен ресурс и економски предизвик, 67–80. [Биографска белешка на стр. 66]

Библиографија на доп. член Никола Кљусев, 81–86.

Лозановски, Ристо: Потенцијални и реални можности за поефикасно искористување на енергијата од сончевата радијација во производството на храна во СРМ, 89–106 : илустр. [Биографска белешка на стр. 88]

Библиографија на доп. член Ристо Лозановски, 107–113.

Павловски, Божин: Сидање на сенката (Одломка од романот „Враќање во сказните“), 117–126. [Биографска белешка на стр. 116]

Библиографија на доп. член Божин Павловски, 127–129.

Ристовски, Блаже: Националната програма на Македонското научно-литературно друштво во Петроград, 133–154. [Биографска белешка на стр. 132]

Библиографија на доп. член Блаже Ристовски, 155–177.

Серафимовски Томе: [5 репродукции], 181–185 : илустр. [Биографска белешка на стр. 180]

Попис на делата на доп. член Томе Серафимовски, 187–194.

1993

3. [Кн.] XI. **Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите = Opening addresses, contributions and bibliography of the new members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 1993. – 117 стр. : илустр.; 24 см.**

Содржина:

[Предговор], 5.

Грозданов, Цветан: Ликовите на св. Кирил и св. Методиј во живописот на Македонија и соседните краишта. Појава, карактеристики и еволуција, 11–20 : илустр. [Биографска белешка на стр. 10]

Библиографија на доп. член Цветан Грозданов, 21–28.

Ивановик, Радомир: Пофаќба на дарбата (Елементи на класицизмот, предромантизмот и романтизмот во поемата *Сердарош* од Григор С. Прличев), 31–40. [Биографска белешка на стр. 30]

Јанев, Райко К.: Контролирана термонуклеарна физија, 43–54 : илустр. [Биографска белешка на стр. 42]

Серафимов, Ѓујчо: The role of biomechanical factors in functional adaptation of children's hip joint, 57–87 : илустр. [Биографска белешка на стр. 56]

Библиографија на доп. член Ѓујчо Серафимов, 89–98.

Сошировски, Паскал: Analyse spectrale des taches et des éruptions solaires (Спектрална анализа на сончевите дамки и ерупции), 101–117 : илустр. [Биографска белешка на стр. 100]

1997

4. [Кн.] XII. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите = Opening addresses, contributions and bibliography of the new members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1997. – 133 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Шоптрајанов, Бојан: Водата и нејзиниот инфрацрвен спектар кај кристалохидрати, 13–51 : илустр. [Биографска белешка на стр. 11]

Библиографија на проф. Бојан Шоптрајанов, 53–79.

Ташковски, Васко: Она што не го кажуваат моите слики, 85–87. [Биографска белешка на стр. 83]

[5 репродукции], 89–93.

Попис на делата на Васко Ташковски, 95–104.

Фридман, Виктор: Диференцијација на македонскиот и бугарскиот јазик во балкански контекст, 109–119. [Биографска белешка на стр. 107]

Библиографија на проф. Виктор Фридман, 121–133.

II

STUDIA LINGUISTICA POLONO-MERIDIANOSLAVICA*

1996

1. **Studia linguistica Polono-Meridianoslavica.** – Том 8 / редакциски одбор: Божидар Видоески, Зузана Тополинска, Асим Пеџо. – Скопје, 1996. – 247 стр. : илустр.; 24 см.

С од р ж и н а:

I. Стандарден јазик:

Врубел, Хенрик: Забелешки за полското и македонското префиксирање на глаголите (Uwagi o polskiej i macedońskiej prefiksacji czasowników), 7–11.

Јовановиќ, Лидија; Лаброска, Веселинка; Митковска, Лилјана; Николовска, Виолета: Од семантиката и синтаксата на дел од македонските глаголи на визуелна перцепција (Elementy semantycznego i syntaktycznego opisu macedońskich czasowników percepcji wizualnej), 13–37 : илустр.

Квка, Маќеј: На тие зборои. За местото и функцијата на предлогите во структурата на текстот (На примери од „Македонските народни приказни“ собрани од Марко Цепенков) (Na tye zborou ‘Na te słowa’. O miejscu i funkcji przymków w strukturze tekstu (Na podstawie przykładów z „Macedońskich baśni ludowych“ zebranych przez M. Cepenkowa)), 39–46.

Марковиќ, Марјан: За некои глаголски форми во говорот на Прличев од 1866 година (On some verbal forms in Prličev's speech from 1866), 47–50.

* Со бр. 8 се менува насловот на серијата. Томовите од 1–7 се објавени под наслов STUDIA LINGUISTICA POLONO-JUGOSLAVICA.

Петроска, Елена: Префиксот *по-* во комбинација со други префикси и неговите семантички функции во современиот македонски јазик (Prefiks *po-* w kombinacji z innymi prefiksami i jego funkcje semantyczne w współczesnym języku macedońskim), 51–58.

Поварница, Марина: Кон употребата на *еден* како показател на неопределеношта во македонскиот јазик (Leksem *eden* jako wykładnik nieokreśloności w języku macedońskim), 59–67.

Солецка, Казимјера Марија: За еквиваленцијата во двојазичен македонско-полски речник (O ekwiwalencji w dwujęzycznym słowniku macedońsko-polskim), 69–79.

Сијасов, Људмил: Од проблематиката на императивот во македонскиот јазик (За т.н. „расказен/расскажувачки императив“) (Wokół imperatywu (O tzw. imperativie narracji w języku macedońskim)), 81–88.

Тојолињска, Зузана: Слн. *lahkó* – необична формализација на еден модален предикат (Słń. *lahko* – nietypowa formalizacj predykatu modalnego), 89–96.

Тофоска, Станислава-Сијаша: Македонскиот глаголски префикс *ype-* и неговите полски еквиваленти (Macedoński prefiks werbalny *pre-* i jego polskie ekwiwalenty), 97–109.

Фридман, Виктор: Дијалектна основа, варијација и кодификација на балканските литературни јазици: албанскиот, бугарскиот, македонскиот, ромскиот (Baza dialektalna, wariacja i kodyfikacja bałkańskich języków literackich: albańskiego, bułgarskiego, macedońskiego i romskiego), 111–118.

II. Дијалектологија:

Вендина, Т. И.: Македонские говоры по данным Общеславянского лингвистического атласа (Т. I фонетико-грамматической серии „рефлексы *ě“ и Т. I лексико-словообразовательной серии „животный мир“) (Македонските говори во светлината на податоците содржани во првите томови на ОЛА (I том на фонетско-граматичката серија „рефлекси на *ě“ и I том на лексико-зборообразувачката серија „животински свет“)), 121–130 : илустр.

Vidoeski, Božidar: Kontakty między językowe macedońsko-albańskie (na poziomie dialektałnym) jako czynnik dyferencjacji dialektałnej języka macedońskiego) (Меѓујазичниот македонско-албански контакт (на дијалектно рамнинште) како фактор за дијалектната диференцијација на македонскиот јазик), 131–152 : илустр.

Vujčić, Dragomir: Refleksi *ě u sjevernim (Durmitorskim) krajevima Crne Gore (Рефлексите на *ě во северната (Дурмиторска) област во Црна Гора), 153–156.

Kowalska, Alina: Zależność zmian fleksyjnych od frekwencji (За зависноста на измените во флексијата од фреквентноста на формите), 157–161.

Lisac, Josip: Nikola Majnarić kao dijalektolog (Никола Мајнариќ како дијалектолог), 163–167.

Peco, Asim: Kontaktni ikavizmi u ije-šta govorima Jugozapadne Bosne (Контактни икавизми во *ije-шића*-говорите во Југозападна Босна), 169–182 : илустр.

Puijić, Sava: Malo poznate poljko-srpskohrvatske leksičke podudarnosti (Малку познати полско-српскохрватски лексички паралели), 183–189.

Halilović, Senahid: O govoru Opuzena (Pregled osnovnih osobina i mjesto među susjednim govorima) (За говорот на Опузен (Преглед на основните особини и местото меѓу соседните говори)), 191–198.

Schallert, Joseph: The historical accentuation of neuter nouns in the eastern Macedonian dialect of Maleševo (Историската акцентуација на именките од среден род во источноМакедонскиот дијалект на Малешево), 199–205.

III. Поводи:

Jaspar-Nasiceva, Oliwera: Za Ivo Andrić i negovite razmisluвања за јазикот и стилот (Ivo Andrić: rozmyślania o języku i stylu), 209–234.

IV. Рецензии:

Marković, Marjan: Osvrt kon knigata: Mark J. Elson “Macedonian verbal morphology (A structural analysis)”, 237–241.

Sawicka, Irena: Nowe jugosłowiańskie prace albano-bałkanistyczne, 243–247.



III

СВЕЧЕНИ СОБИРИ

1990

1. *Майковски, Александар: Карпошовото востание во 1689 година : предавање одржано на свечениот собир организиран во Македонската академија на науките и уметностите по повод 300-годишнината од Карпошовото востание на 26 октомври 1989 година / уредник: акад. Ксенте Богоев. – Скопје, 1990. – 21 стр.; 24 см. – (Свечени собири; св. 31)*
2. *Ристовски, Блаже: Беседа за делото на Вапцаров : свечен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Никола Вапцаров, Скопје, 17. X 1989 / уредник: акад. Крум Томовски. – Скопје, 1990. – 23 стр.; 24 см. – (Свечени собири; св. 32)*

1994

3. *Свечен собир по повод 90 години од животот на академикот Васил Ильоски / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1994. – 16 стр.; 24 см. – (Свечени собири; св. 33)*

С о д р ж и н а:
[Предговор], 5.
Писмо на акад. Васил Ильоски до претседателот на Академијата, 7–8.
Алексиев, Ацо: Говор при отворањето на изложбата „Жivotot и делото на Васил Ильоски“, 9–10.
Майевски, Майеја: Беседа за Васил Ильоски, 11–16.


1996

4. *Рисичовски, Блајче: Ѓорѓија М. Пулевски – меѓник во нашата културно-национална историја* : свечен собир по повод стогодишнината од смртта на Ѓорѓија М. Пулевски, одржан на 14. VI 1995 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1996. – 27 стр.; 24 см. – (Свечен собири; св. 34)

1997

5. *Рисичовски, Блајче: Националната мисла на Мисирков* : свечен собир по повод 70-годишнината од смртта на Крсте Мисирков, одржан на 7. XI 1996 / уредник: акад. Ташко Георгиевски. – Скопје, 1997. – 39 стр.; 24 см. – (Свечен собири; св. 35)

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЈА



I

ЛЕТОПИС ANNUAL

1987 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (одговорен уредник), акад. Матеја Матевски, Милош Милошевски). – Скопје, 1988. – 235 стр.; 24 см.

1988 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (одговорен уредник), акад. Матеја Матевски, Милош Милошевски). – Скопје, 1989. – 243 стр.; 24 см. – Биографии на новоизбраните членови на Академијата, стр. 211–240.

1989 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (претседател), акад. Матеја Матевски, Васил Панов). – Скопје, 1990. – 208 стр.; 24 см.

1990 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (претседател), акад. Матеја Матевски, Васил Панов). – Скопје, 1991. – 205 стр.; 24 см.

1991 / (уредувачки одбор: акад. Крум Томовски (претседател), акад. Матеја Матевски, Васил Панов). – Скопје, 1992. – 213 стр.; 24 см. – Биографии на новоизбраните членови на Академијата, стр. 187–209.

1992 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1993. – 162 стр.; 24 см.

1993 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1994. – 165 стр.; 24 см.

1994 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1995. – 214 стр.; 24 см. – Биб-

лиографии на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите, стр. 189–214.

1995 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1996. – 179 стр.; 24 см.

1996 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски (претседател), акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1997. – 177 стр.; 24 см.

ПРИЛОЗИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА
CONTRIBUTIONS
SECTION OF LINGUISTICS AND LITERARY SCIENCES

XI – 2 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1986. – 142 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Илиевски, Пейтар Хр.: Кон употребата на паралели меѓу миленската и словенската религија (Методолошки осврт) (К вопросу о проведении параллелей между миленской и славянской религиями (Методологический обзор)), 5–26.

Toporlińska, Zuzanna: Unusual patterns of the Macedonian relative clause (Небивични шеми на македонската релативна реченица), 27–35.

Цивъян, Т. В.: Перфект I, перфект II и категория пересказывания в македонском языке: к постановке проблемы), 37–43.

Видоески, Божидар: Горанскиот говор (Горанский говор), 45–76.

Galton, Herbert: Markedness in Macedonian verbal morphology (Маркираност во македонската глаголска морфологија), 77–82.

Lubaś, Władysław: Kiedy kodyfikacja może być skuteczna? (Кога кодификацијата може да биде вистинита), 83–89.

Tojolińska, Зузана: Придавските суфикс -ин-, -ов- ~ -ск- во јужномакедонските говори (The adjective suffixes -in-, -ov- ~ -sk- in the south Macedonian dialects), 91–96.

Sawicka, Irena: Macedoński – bułgarski: przykład dywergencji fonetycznej (Macedonian – Bulgarian: An example of phonetic divergence), 97–105.

Mindak, Jolanta: Le marquage [+Anim]/[+Pers] des actants et la structure de l'énoncé (Обележје [+Anim]/[+Pers] на актантите и структурата на исказот), 107–111.

Јашар-Настевица, Оливера: А. М. Селишчев и македонистичката проблематика во балканскиот контекст, 113–142.

XII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1987. – 129 стр.; 24 см. – (Бројот ѝ е посветен на акад. Оливера Јашар-Настева по повод 65 години од животот)

Содржина:

Видоески, Божидар: Фонолошкиот и прозодискиот систем на говорот на селото Елешница (Разлошко) (Фонологическая и просодическая системы говора села Елешница (Разлогский округ)), 5–37.

Gołąb, Zbigniew: Размислувања за супстанцијалните и формалните обележја на словенските јазици (On the substantial and formal characteristics of the Slavic languages), 39–56.

Илиевски, Петар Хр.: Кон проблематиката за појавата на балканизите и уделот на балканскиот јазичен супстрат во развојот на балканскиот јазичен сојуз (On the problems of the origin of Balkanisms), 57–88.

Конески, Блајзе: Агарјани (Agarians), 89–93.

Спасов, Александар: Одзиви за „Бели мугри“ во „Млада култура“ и „Савременик“ (Echoes of “White Dawns” in the “Young Culture” and “Contemporary”), 95–101.

Тојолинска, Зузана: Референцијален идентитет на јунакот и комуникативната перспектива на текстот (По повод поновата употреба на мак. *исъщоий*) (The identity of the referent of a noun phrase and the functional perspective of the text), 103–108.

Фридман, Виктор А.: Типологијата на употребата на *да* во балканските јазици (The typology of use of *da* in the Balkan languages), 109–119.

Цијан, Тајана: Кон категоријата на деиксисот во балканскиот јазичен сојуз (Балканословенскиот фрагмент) (In connection with the category of deixis in Balkan Slavic languages), 121–129.

XII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1987. – 160 стр. : илустр.; 24 см. – (Реферати од XVIII Заседание на Меѓународната комисија за изучување на граматичката структура на словенските литературни јазици : Скопје–Битола, 22–24 септември 1987 г.)

С о д р ж и н а:

[Предговор], 7.

I. Местото на граматичките категории во функционалната граматика:
Бондарко, А. В.: Грамматические категории и функционально-семантические поля, 11–20.

Naylor, Kenneth E.: On the grammatical categories in Slavic: their function in grammar, 21–26.

Шведова, Н. Ю.: О грамматическом значении и об описании частей речи „от значений“, 27–31.

Pisarkowa, Krystyna: O komunikatywnej funkcji uszkodzenia reguły, 33–40.

Andreš, Ž. F.: Давальний і орудний відмінки суб’єкта в українських і чеських модифікованих структурах, 41–49.

Grochowski, Maciej: O miejscu interiekcji w systemie gramatycznym języka (Na przykładzie współczesnego języka polskiego), 51–59.

Шокларова-Љоровска, Германия: За поврзаноста и категориите вид и време, 61–71.

Laskowski, Roman: Kategoria strony w języku polskim, 73–84.

II. Прономина и прономинализација:

Karolak, Stanisław: Pronominalne i niepronominalne wskaźniki nawiązania w tekście wielozdaniowym, 87–102.

Komárek, Miroslav: K některým sociálním aspektům pronominalizace, 103–106.

Ницолова, Руселина: За значението на местоименията, 107–112.

Hlavsa, Zdeněk: Podmínky fungování zájmen v textu, 113–117.

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Околу анафората во македонскиот јазик, 119–123.

Корубин, Благоја: Неутрализацијата на семантичкиот белег „контраст“ кај личните заменки, 125–132.

Grzegorczykowa, Renata: Zaimki uogólniające a mechanizmy tworzenia zdań ogólnych, 133–140.

Michałk, F.: Analytische formy relatywnego pronomena w serbskich dialektach?, 141–154 : илустр.

Topolińska, Zuzanna: O „pronominalizacji“ wyrażeń verbalnych, 155–160.

XIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1988. – 141 стр. : XXI карта; 24 см.

С о д р ж и н а:

Предговор, 5–6.

Транскрипции:

Обобщающая транскрипция, 9–12.

Система фонетической транскрипции, 13–26.

Коментари кон картите:

Синтетски карти со проблематика на *ѣ/Ѣ.

Видоески, Б.; Тойолињска, З.: Фонолошки статус на рефлексите на *ѣ/Ѣ. во современите говори, 33–36.

Basara, A.; Zduńska, H.; Topolińska, Z.: Fonetyczne refleksy *ѣ w pozycji maksymalnej dyferencjacji, 37–41.

Вендини, Т.; Калнынъ, Л.: Отношение рефлексации *ѣ к ударению, 43–45.

Ivić, P.; Logar, T.: Утицај квантитета на развој *ѣ, 47–50.

Brozović, D.; Lisac, J.: Utjecaj konsonantnog okruženja na refleks *ѣ, 51–60.

Синтетски карти со проблематика на *ѧ и *ѫ.

Topolińska, Z.; Vidoeški, B.: Aktualny status fonologiczny refleksów *ѧ/ѫ, 65–67.

Видоески, Б.; Тойолињска, З.: Фонолошки статус на рефлексите на *ѹ/ѹ. во современите говори, 69–71.

Видоески, Б.; Тойолињска, З.: Запазена назална артикулација, 73.

Basara, A.; Basara, J.; Zduńska, H.: Fonetyczne refleksy *ѹ we współczesnych dialektach słowiańskich, 75–81.

Ivić, P.; Logar, T.: Uticaj vokalskog kvantiteta na refleks *ѹ, 83–85.

Ivić, P.; Logar, T.: Vpliv kvantiteta vokala na reflekse *ѹ, 87–88.

Синтетски карти со лексичко-зборообразувачка проблематика:

Закревская, Я.: К проблематике сводных карт лексико-словообразовательной серии ОЛА, 91–94.

Falińska, B.: Próbne mapy zbiorcze nazw ptaków domowych i młodych zwierząt z sufiksem -ѹ (<-ѹt-) w OLA, 95–100.

Ćerić, S.: O deklinaciji imenica tipa telȝ – telȝente u slovenskim jezicima, 101–104.

Список на пунктовите опфатени во ОЛА, 105–125.

Кратенки, 127–129.

Оштокарапатски дијалектен атлас:

Берништейн, С. Б.: Общекарпатский диалектологический атлас. Некоторые предварительные итоги, 133–141.

Прилог: XXI карта.

XIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1988. – 161 стр. : илустр.; 24 см. – (Научен собир посветен на 200-годишнината од раѓањето на Вук Стефановиќ Карадиќ : Скопје, 10 ноември 1987)

С одржина:

[Предговор], 7.

Поздравен говор на акад. Јордан Поп-Јорданов, претседател на МАНУ, 9–10.

Видоески, Божидар: Разлошкиот говор во Вуковите записи и денеска, 11–30.

Друговац, Миодраг: Кон естетскиот идеал на Вук Караџић, 31–37.

Ивић, Павле: О питању улоге Вука Караџића у развоју књижевног језика Срба, 39–45.

Јашар-Настева, Оливера: Односот на Вук кон турцизмите, 47–85 : илустр.

Конески, Блаже: Неколку опсервации во врска со Вук Караџић, 87–90.

Крњевић, Хајица: Једна могућност читања лирске народне поезије на основу поделе Вука Караџића, 91–99.

Органциева, Цвейтанка: Кон емоционално-естетските содржини на македонските песни публикувани од Вук Караџић, 101–117.

Панићић, Мирослав: Вук Караџић и његов приповедач Груја Механић, 119–127.

Саздов, Томе: Македонската литературна наука за делото на Вук Караџић, 129–134.

Спасов, Александар: Македонската народна песна „Јоване, галено дете“ во запис на Вук Ст. Караџић и Константин Петкович, 135–139.

Тојалињска, Зузана: Од синтаксата на македонските евангелија, 141–161.

XIV – 1 / (урдувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1989. – 155 стр. : илустр.; 24 см.

С одржина:

Видоески, Божидар: Петричкиот говор (*Le parler de Petrič*), 5–42.

Илиевски, Пејтар Хр.: Микенски лични имиња од основите χαρι- ‘рад’ и κλεφο-, -κλέψης ‘слав’ (*Mycenaean personal names from the stems χαρι- ‘rad’ and κλεφε/o- ‘slav’*), 43–63.

Конески, Блаже: Берзити – Брсјаци (*Berziti – Brsjaci*), 65–68.

Конески, Блаже: Дрембица и Велика (*Drembica and Velika*), 69–73 : илустр.

Koneski, Blaže; Jašar-Nasteva, Olivera: Les formes linguistiques écrites en Macédoine au XIX^e siècle dans le contexte Balkanique (Писмените јазични форми во Македонија во XIX век во балкански контекст), 75–90.

Спасов, Александар: „Дунавска песња“ на Рајко Жинзифов (Rajko Žinzifov's "Dunavska pesnja" ("Song of the Danube")), 91–93.

Ристовски, Блаже: Непознати „Кратки белешки за звукот *ицо* = *ицо*, *ицо* и *ио* во прилепскиот говор“ од Марко Цепенков (Hitherto unknown "Short comments on the sound *ицо* = *ицо*, *ицо* and *ио* in the speech of Prilep" by Marko Cepenkov), 95–102.

Topolińska, Zuzanna: Jeszcze raz przypadek a przyimek (About the case vs preposition relationship once more), 103–114.

Атанасов, Петар: Фонолошкиот систем на мегленороманскиот (Le système phonologique du mélénò-roumain), 115–144.

Ивановић, Радомир: Парадигматска и синтагматска оса у поезији Славка Јаневског, 145–155.

XIV – 2 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1989. – 117 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Golić, Zbigniew: The language of the first Slavs in Greece: VII–VIII centuries, 5–46 : илустр.

Видоески, Божидар: Говорот на селото Нестрам (Костурско) (The dialect of inhabitants of the village Nestram), 47–78.

Topolińska, Zuzanna: Lingvistička geografija kao zapis jezičke istorije (Linguistic geography as a projection of linguistic history), 79–88 : илустр.

Чашуле, Илија: Модалните глаголи во македонскиот јазик (The modal verbs in Macedonian), 89–117.

XV – 1 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1990. – 82 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Конески, Блаже: Детството Исусово (Jesus' childhood), 5–7.

Конески, Блаже: Топономастички белешки (Toponomatic notes), 9–19.

Конески, Блаже: Нови топономастички белешки (New topological notes), 21–25.

Илиевски, Петар Хр.: Две писма на печалбар до фамилијата во Охрид на македонски со грчко писмо (Two letters by a "gast-arbeiter" to his family in Macedonian with Greek script), 27–40 : илустр.

Видоески, Божидар: Говорот на селото Секавец (диј. С'акавиц, гр. Аιβαδοχωρίου), Серско (The speech of the village of Sekavec (gr. Αιβαδοχωρίου), Seres), 41–82.

XV – 2 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1990. – 72 стр.; 24 см. – (Книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците од најстари времиња до денес : II)

Содржина:

[Предговор], 7.

Спасов, Александар: Манастирот Прасквица и Константин Петкович (The Monastery of Praskvica and Konstantin Petkovič), 9–13.

Стојчевска-Анишиќ, Вера: Паралели и споредби на карактеристични средновековни текстови од мешовитите зборници со зборникот од манастирот Николец во Биело Поле (Parallels and contrasts of the characteristic medieval texts of the assorted collections with the collection from the Monastery of St. Nikola, Bijelo Polje), 15–19.

Саздов, Томе: Сродностите во народните пословици и поговорки кај Македонците и Црногорците (книжевно-историски, тематски и стилско-изразни) (The relationship between folk sayings and proverbs of Macedonia and Montenegro), 21–34.

Десиодова, Ванелија: Значењето на средновековните книжевни центри во Македонија за дукљанско-зетските (Значение средневековых книжных центров в Македонии для дуклянско-зетских), 35–42.

Радически, Науме: Македонија во патописната проза на Камил Сијариќ (Macedonia in the travel writings of Čamil Sijarić), 43–48.

Станковиќ, Љубиша: Црногорските раскажувачи и романиери во македонски превод (Die montenegrinischen Erzähler und Romanschriftsteller in makedonischer Übersetzung), 49–64.

Сипалев, Георги: Црногорската поезија во антологиите на македонскиот јазик (Montenegrin poetry in anthologies in the Macedonian language), 65–72.

XVI – 1 / (уредувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1991. – 137 стр. : илустр. : карта; 24 см. – (По желба на авторите овој број на „Прилози“ му се посветува на академикот Блаже Конески по повод 70-иот роденден)

С о д р ж и н а:

Видоески, Божидар: Формите на глаголскиот прилог во македонскиот дијалектен јазик (Прилог кон Македонскиот дијалектен атлас) (*Forms of the verbal adverb in Macedonian dialects (A contribution to the Macedonian Dialectal Atlas)*), 7–15 : карта.

Wrocławski, Krzysztof: List z nieba czyli Epistoła o niedzieli po macedoński w Polsce (Писмо од небото, т.е. Епистола за неделата на македонски јазик во Полска), 17–54.

Ѓурчинов, Милан: Поетското дело на Блаже Конески (*Blaže Koneski's poetic works*), 55–65.

Илиевски, Петар Хр.: Мик. *a-re-ko-to-re /Alektorei/* (дат.) и Хом. 'Αλέκτωρ, ἡλέκτωρ, ἡλεκτρον (Mycenaean *a-re-ko-to-re /Alektorei/* and Homeric 'Αλέκτωρ, ἡλέκτωρ, ἡλεκτρον), 67–78.

Јашар-Настева, Оливера: Местото и улогата на турцизмите во Кулакиското евангелие (*The place and role of Turkish borrowings in the Kulakia gospel*), 79–99 : илустр.

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Неопределеноста и релативизацијата во македонскиот јазик (*Indefiniteness and relativization in Macedonian language*), 101–108.

Sawicka, Irena: Uwagi w związku z wokalizacją słabych jerów w południowej słowiańszczyźnie (Забелешки во врска со вокализацијата на слабите ерови на јужнословенската територија), 109–113.

Спасов, Александар: За авторството на текстот „Теоријата на одразот и уметничката литература“ (*On the authorship of the text “The theory of expression and belles lettres”*), 115–118.

Тојолињска, Зузана: За прагматичната и семантичната мотивација на морфосинтаксички балканизми (*Pragmatic and semantic motivation of morpho-syntactic Balkanisms*), 119–127.

Усикова, Рина: Обид за функционално-семантичката карактеристика на изразните средства за модалноста на веродостојност во македонскиот литературен јазик контрастивно со рускиот, 129–137.

XVI – 2 / (урдувачки одбор: акад. Божидар Видоески (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). – Скопје, 1991. – 155 стр. : карти; 24 стр. – (Бројот му е посветен на професорот д-р Самуил Борисович Бернштейн, член на МАНУ надвор од работниот состав, по повод 80-годишнината од животот)

С о д р ж и н а:

Усикова, Рина: Шеесет години плодна научна дејност (Кон 80-годишнината на професорот д-р С. Б. Бернштейн), 5–10.

Конески, Блајче: За некои месни имиња во грамотата на Василиј II од 1019 г. (On some place names in the Charter of Vasiliy II from 1019), 11–14.

Видоески, Божидар: Фонолошкиот и прозодискиот систем на говорот на селото Негован (Солунско) (Phonological and prosodic system of the village of Negovan), 15–32.

Тојолињска, Зузана: За разликата меѓу реченото и пресупонираното (On the difference between what is said and what is presupposed), 33–36.

Илиевски, Пејтар Хр.: Местото на македонскиот меѓу балканските и европските јазици (The place of Macedonian among the Balkan and European languages), 37–46.

Јашар-Настевица, Оливера: Лакардија „*slovo/lόγος*“ и „*притча/παραβολή*“ (Lakardya – “*slovo/lόγος*” et “*pritča/παραβολή*”), 47–56.

Спасов, Александар: За една стихотворба од Јосиф А. Петкович (A poem by Josif A. Pešković), 57–59.

Димитровски, Тодор: Околу авторството на предговорот во брошурата „Православни црковни братства во југозападната Русија“ (Москва 1858) (Qui est l'auteur de la préface de la brochure „Pravoslavnvi crkovni bratstva vo jugo-zapadnata Rusija“ (Moscou 1858)), 61–82.

Djurčinov, Milan: L'oral et l'écrit dans la pratique littéraire des écrivains macédoniens (Усната и писмената традиција во книжевната практика на македонските писатели), 83–90.

Конески, Блајче: Царева Вода (Careva Voda), 91–94.

Видоески, Божидар: Формите на имперфектот на македонскиот јазичен ареал (Прилог кон Македонскиот дијалектен атлас) (Imperfect forms in Macedonian dialects (A contributions to the Macedonian Dialectal Atlas)), 95–114 : карти.

Тојолињска, Зузана: Од синтаксата на јужномакедонските говори (Искази конституирани од т.н. именски прирок) (Constructions with nominal and/or adjectival predicates in South Macedonian dialects), 115–131.

Ристовски, Блајче: Пронајдените записи на народни песни од Крсте Мисирков (Newly-discovered folk songs written down by Krste Misirkov), 133–155.

XVII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Александар Спасов (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, доп. член Милан Ѓурчинов). – Скопје, 1992. – 115 стр.; 24 стр.

С о д р ж и н а:

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Релативната реченица во македонските дијалекти во Грција (Егејска Македонија) и Јужна Албанија (Relative clause in Macedonian dialects in Greece (Aegean Macedonia) and South Albania), 7–112.

XVII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Александар Спасов (претседател), доп. член Милан Ѓурчинов, акад. Оливера Јашар-Настева). – Скопје, 1992. – 125 стр. : карта; 24 см.

Содржина:

Видоески, Божидар: Говорот на селата Плевна и Горно Броди, Драмско (The dialects of the villages of Plevna and Gorno Brodi (Drama region)), 5–89 : карта.

Спасов, Александар: Статијата на Константин Петкович „Археолошките раскопки во Сајда (древен Сидон)“ (Konstantin Petković's article “Archaeological sites in Saida (ancient Sidon)”), 91–98.

Илиевски, Пејтар Хр.: Потеклото на античкиот македонски и името на современиот македонски јазик (The origin of the ancient Macedonian language and the name of the contemporary Makedonski), 99–125.

XVIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Александар Спасов (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, доп. член Милан Ѓурчинов). – Скопје, 1993. – 113 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Конески, Блајче: Ономастичко-митолошки теми (Onomastic and mythological themes), 5–26 : илустр.

Конески, Блајче: Скриени значења (Hidden meanings), 27–30.

Спасов, Александар: Кон биографијата на Константин Петкович (Towards a biography of Konstantin Petković), 31–35.

Ѓурчинов, Милан: Смислата и значењето на етичките идеи кај Достоевски спроти XXI век (Sens et signification des idées éthiques chez Dostoévski au seuil du XXI^e siècle), 37–47.

Ивановић, Радомир: Имагинативни проскинитарион (Ходочашће у септalogiji романа Славка Јаневског) (Imaginative proskinitarion (Pilgrimage in S'lavko Janevski's septet of novels)), 49–64.

Марков, Борис: Странскиот удел во зборовната група извици на македонскиот јазик (Об иностранном влиянии на междометия македонского языка), 65–88.

Димитровски, Тодор: Засега само еден доказ (За читалиштето во Скопје во средината на XIX век) (As yet only one piece of evidence (Concerning the reading-room in Skopje in the middle of 19th century)), 89–93.

Ристовски, Блајче: Записи на Кочо Рачин по маргините на некои публикации во неговата библиотека (Kočo Racin's notes on the margins of some of the publications in his library), 95–113.

XVIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Александар Спасов (претседател), доп. член Милан Ѓурчинов, акад. Оливера Јашар-Настева). – Скопје, 1993. – 115 стр. : илустр.; 24 см. – (Бројот му е посветен на акад. Милан Ѓурчинов по повод 65-годишнината од животот)

С о д р ж и н а:

Илиевски, Петар Хр.: Терминот ἐπτάριθμος и состав на групата „Светите словенски Седмочисленици“ (The term ἐπτάριθμος and composition of the SS. Slavonic “Sedmočislenici”), 5–31 : илустр.

Спасов, Александар: Ѓорѓи Абадиев – поет на Илинден (Ѓорѓи Абадžiev – the poet of Ilinden), 33–42.

Тојолињска, Зузана: Арно ама... или како се гради текстот (Arno ama... or how a text is generated), 43–58.

Ристовски, Блаже: Нови сознанија за библиотеката на Крсте Мисирков (New knowledge of Krste Misirkov’s library), 59–65.

Минова-Ѓуркова, Лилјана: Релативното надоврзување во македонскиот стандарден јазик (Sentential relativization in Macedonian standard language), 67–96.

Стаматоски, Трајко: Јазичните особености на писмото од Темко Попов до Деспот Баџовиќ од 1888 година (Linguistic features of Temko Popov’s letter to Despot Badžović in the year 1888), 97–112 : илустр.

Митков, Маринко: Антропономастичката синтагма Рајко Жинзифов (The antropo-onomastic syntagm Rajko Žinzifov), 113–115.

XIX – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Петар Хр. Илиевски (претседател), акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Милан Ѓурчинов). – Скопје, 1994. – 224 стр. : илустр.; 24 см. – (Бројот е посветен на акад. Харалампије Поленаковиќ)

С о д р ж и н а:

Видоески, Божидар: Костурските говори: класификација и карактеристика (The dialects of Kostur: classification and characteristics), 9–54 : илустр.

Дюрчинов, Милан: Отголоски Достоевского в „Бедном рыцаре“ Елены Гуро (Одгласи на Достоевски во „Бедниот рицар“ од Елена Гуро), 55–62.

Ивановић, Радомир: Рацинова поезија у контексту међуратног модернизма. О односу естетизације и социјализације уметности (Racin’s poetry in the context of interwar modernism), 63–76.

Илиевски, Петар Хр.: Константин-Кирил „Философ“ – ортодоксен теолог (Constantine-Cyril the Philosopher – an orthodox theologian), 77–103.

Илиевски, Петар Хр.: Мотивот светлина во делата на св. Климент Охридски (The motif of light in the works of St. Clement of Ohrid), 105–131.

Јашар-Насићева, Оливера: Дали е можно Григор Прличев да ги превел „Смехурите на Ариосто“ на бугарски јазик во Солун 1855 година? (Is it possible that Grigor Prličev translated “Orlando furioso” (Smeħuriite na Ariosto) into Bulgarian in Thessalonica in 1855?), 133–151 : илустр.

Јашар-Насићева, Оливера: За „Истражувањата...“ (1808 г.) на Ароманецот Г. К. Рожа пронајдени во Велес во 1928 година. Прилог кон ароманистиката во Р. Македонија (On the “Studies...” by the Aromanian Georg Konstantin Roža discovered in Veles 1928), 153–179 : илустр.

Сијасов, Александар: Огледот „Либан и Либанците“ од Константин М. Петкович (The essay “Lebanon and the Lebanese” by Konstantin Pešković), 181–188.

Сијасов, Александар: Писмо на Николај Павлович Игњатиев до Константин Дмитриевич Петкович (The letter of N. K. Pavlović to K. D. Petković), 189–190.

Сијасов, Александар: Прозниот состав „Зугра“ од Коста Шахов (The prose composition “Zugra” by Kosta Šahov), 191–200.

Сијасов, Александар: Стихотворниот зборник „1932“ и одзвивите за него (The collection of poems “1932” and reactions to it), 201–214 : илустр.

Тушевски, Ванчо: Статија на грчки јазик за Женското училиште во Охрид од Г. Прличев и Ј. Сапунџиев (An article in Greek about the Girls’ School in Ohrid by G. Prličev and J. Sapundžiev), 215–224 : илустр.

III

**ПРИЛОЗИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ**
**CONTRIBUTIONS
SECTION OF SOCIAL SCIENCES**

XVII –2 / (уредувачки одбор: акад. Ксенте Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1986. – 75 стр.; 24 см.

Содржина:

Узунов, Никола: Глобална оцена на развитокот и структурната трансформација на помалку развиените подрачја во Југославија (An overall evaluation of the results of economic development and structural transition in the less developed regions of Yugoslavia), 5–19.

Кљусев, Никола: Проблеми и дилеми околу формулирањето на целите на општествено-економскиот развој (Problems and dilemmas in formulation of targets of socio-economic development), 21–46.

Майковски, Александар: Новите институции и односи што Турците ги создадоа на Балканот и во Македонија (Novations établies par les Turcs sur la Péninsule Balkanique), 47–67.

Стојановски, Александар: Значењето на *еѓрек* во сточарската терминологија (Значение животноводческого термина *эѓрек*), 69–75.

XVIII – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Ксенте Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1987. – 115 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Зоѣграфски, Данчо: Определби на социјалистите за федерација и против војна на Балканот (Die Entscheidungen der Sozialisten für eine Föderation und gegen den Krieg auf dem Balkan), 5–43.

Пандевски, Манол: Балканските војни и нивното место во македонскиот национален развиток (Влияние балканских войн на македонское национальное развитие), 45–59.

Христов, Александар: Меѓународната политичка активност на Македонската колонија во Русија за време на балканските и Првата светска војна (1912–1918) (Die internationale politische Aktivität der Makedonischen Kolonie in Russland während der Balkankriege und des Ersten Weltkrieges (1912–1918)), 61–82.

Стојанов, Пеїтар: Балканската војна во 1912/13 година во очите на некои современици (Der Balkankrieg von 1912/13 in den Augen einiger Zeitgenossen), 83–96.

Тодоровски, Глигор: Административно-територијалните делби и пописите на населението во вардарскиот дел на Македонија по балканските војни до крајот на Првата светска војна (Administrativ-territoriale Teilungen und Volkszählungen im Vardargebiet Makedoniens nach den Balkankriegen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges), 97–115.

XIX – 1 / (урдувачки одбор: акад. Ксенте Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1988. – 77 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Коцо, Димче: Едно размислување за црквата што ја подигнал во Охрид охридскиот архиепископ Теодул кон средината на XI век (L'église de l'archevêque Teodul à Ohrid), 5–9.

Христов, Александар: Федерализмот во програмата на македонското ослободително движење и неговите идејно-политички основи (1878–1941) (Le fédéralisme dans le programme du mouvement de libération Macédonien et ses fondements idéopolitiques (1878–1941)), 11–34.

Майковски, Александар: Сточарскиот данок адет-и агнам во Македонија (L'impôt d'éleveurs de moutons adet-i agnam), 35–49.

Тодоровски, Глигор: Реформите на големите европски сили во Македонија и односот на Велика Британија спрема нив (1876–1909) (Les réformes en Macédoine du milieu du XIX siècle jusqu'à la révolution des jeunes turcs de 1908 et l'attitude de la Grande Bretagne envers celles-ci), 51–77.

XIX – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ксенте Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1988. – 100 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Димитров, Евгени: Форми на партиципација на граѓаните во функционирањето на државата (Les formes de participation des citoyens au fonctionnement de l'Etat), 5–36.

Зоографски, Данчо: Економските и стратешките аспекти на железниците во Македонија до крајот на Првата светска војна, 37–57.

Майковски, Александар: Сточарскиот данок целеп кешан (L'impôt d'élevage de moutons celep keşan), 59–74.

Узунов, Никола: Појдовни тези за една теорија на (не)вработеноста во социјалистичкото самоуправно општество (Starting theses for a theory of un/employment in a socialist self-managed society), 75–85.

Курчиев, Александар: Популационите варијабили во развојните планови на образоването (Les variables de population dans les plans éducatifs de développement), 87–100.

XX – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ксенте Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1989. – 81 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Коцо, Димче: Уште некој збор за манастирот Велјуса (Quelques mots sur le monastère de Velusa), 5–7.

Зоографски, Данчо: Васил Главинов – основоположник на македонското социјалистичко и работничко движење (Vasil Glavinov – fondateur du mouvement ouvrier socialiste macédonien), 9–22.

Пандевски, Манол: Доктор Крсто Раковски за Македонија и македонското прашање (Docteur Krsto Rakovski: La Macédoine et la question macédonienne), 23–62.

Тодоровски, Глигор: Русија и реформите во Македонија. I. Од средината на XIX век до Илинденското востание (La Russie et les réformes en Macédoine. I. Depuis le milieu du XIX^e siècle jusqu'à l'insurrection d'Ilinden), 63–81.

XX – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ксенте Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1989. – 77 стр.; 24 см.

С од р ж и на:

Коцо, Димче: Прилог кон проучувањето на Величката епископија (Supplement aux recherches de l'évêche de Velika), 5–9.

Antoljak, Stjepan: Doprinos kritičkom proučavanju izvora i literature o Karpoševom ustanku (1689) (Contribution to the critical review of the literary sources for the Karpoch Uprising (1689)), 11–19.

Матковски, Александар: Филурија – сточарски данок според влашкиот статус (L'impôt des éleveurs de moutons – filuryé), 21–28.

Стојановик, Тодор: Утврдување на финансиската ситуација на претпријатијата (La détermination de la situation financière des entreprises), 29–47.

Тодоровски, Глигор: Русија и реформите во Македонија. II. Реформите во Македонија пред и по Илинденското востание и односот на Русија спрема нив (La Russie et les réformes en Macédoine. II. Depuis l'insurrection d'Illinden jusqu'à la révolution des jeunes turcs), 49–71.

Работната сила и невработеноста во сегашните услови на реформирањето на стопанскиот систем (Пораки од научен собир), 73–77.

XXI – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Ксене Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1990. – 153 стр.; 24 см. – (Бројот му е посветен на акад. Димче Коцо по повод 80 години од животот)

С од р ж и на:

Богоев, Ксене: Општествени и економско-политички аспекти на технолошкиот напредок (Aspects sociaux, économiques et politiques du progrès technologique), 5–19.

Димитров, Евгени: Македонскиот народ и создавањето на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците (Le peuple macédonien et la formation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes), 21–43.

Зоографски, Данчо: Дејноста и врските на македонскиот публицист Георги Капчев во Загреб (L'Activité et les relations du publiciste macédonien Georgi Kapčev à Zagreb), 45–68.

Кљусев, Никола: Технолошкиот развој и системот на образоването (Le progrès technologique et le système de l'enseignement), 69–83.

Матковски, Александар: Сточарскиот данок ресм-и отлак или пайпарина (L'Impôt des éleveurs de moutons – resm-i otlak), 85–94.

Пандевски, Манол: Гоце Делчев и бугарските либерални социјалисти (Врски и соработка во првите години на XX век) (Gocé Delčev et les socialistes libéraux bulgares (Relations et collaboration dans les premières années du XX^e siècle)), 95–115.

Узунов, Никола: Структурните промени и технолошката трансформација на стопанството во СР Македонија (Restructuring and technological transformation of the Macedonian economy), 117–130.

Христијов, Александар: Идејата за федерација и нејзиното концепирање во македонската државноправна мисла (1878–1918) (L’Idée de fédération en la pensée juridique et étatique macédonienne (1878–1918)), 131–147.

Библиографија на трудовите на акад. Димче Коцо, 149–153.

XXII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ксените Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1991. – 96 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Богоев, Ксените: Динамички и структурни аспекти на актуелната положба на македонското стопанство (Dynamic and structural aspects of the Macedonian economy), 5–25.

Узунов, Никола: Преструктуирање на стопанството на Македонија според дејностите и гранките (Restructuring the economy of Macedonia by sectors and branches), 27–46.

Кљусев, Никола: Анализа и оценка на досегашниот развојно-инвестиционен модел на стопанството на Република Македонија (Analyses and assessment of the stages of the economic and investment model of the Macedonian economy), 47–66.

Цунов, Тодор: Меѓународната заштита на националните малцинства (Нови погледи и иницијативи) (The international protection of national minorities (New aspects and initiatives)), 67–96.

XXII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ксените Богоев (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1991. – 139 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Димитров, Евгени: Проблемите на македонското национално малцинство во соседните земји (Ретроспективен поглед и денешна положба) (The problems of Macedonian ethnic minorities in Yugoslavia’s neighbouring countries), 5–36.

Зоографски, Данчо: Настанувањето и положбата на домашната буржоазија во Македонија до Втората светска војна (Die Entstehung und Situation der einheimischen Bourgeoisie in Makedonien bis zum Zweiten Weltkrieg), 37–50.

Пандевски, Манол: Мустафа Кемал Ататурк и Македонија (Страници од македонско-турските односи) (Mustafa Kemal Ataturk et la Macédoine (Quelques pages sur les relations macédono-turques)), 51–79.

Каниарциев, Рисито: Школството и просветата во Македонија од средината на XIX до 50-те години на XX век (Das Schulwesen und die Volksbildung in Makedonien von der Mitte des XIX. Jahrhunderts bis in die fünfziger Jahre des XX. Jahrhunderts), 81–103.

Панов, Михаил: Некои демографски и просторно-популацијски карактеристики на населението во Република Македонија според пописот од 1991 година (Einige demografische und raum-Populationsmerkmale der Bevölkerung in der Republik Makedonien nach der Volkszählung von 1991), 105–130.

Куцевски, Воислав: Грчки дипломат за македонскиот јазик (L'avis d'un diplomate grec sur la langue macédonienne), 131–139 : илустр.

XXIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1992. – 101 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Богоев, Ксените: Јавната потрошувачка: динамички и структурни аспекти (Dynamic and structural aspects of public spending policy), 5–19.

Узунов, Никола: Преструктуирање на стопанството на Република Македонија според секторите на сопственоста (Restructuring of the Macedonian economy according to sectors of ownership), 21–44.

Илиевски, Пейтар Хр.: Михаил Д. Петрушевски и списанието Жива Антика (Mihail D. Petruševski and the periodical Živa Antika), 45–62.

Коцо, Димче: За доселувањето на Словените во Охрид (On the settlement of Ohrid by the Slavs), 63–66 : илустр.

Панов, Бранко: Политиката на Византија спрема Македонските Словени одразена во дејноста на Кирил и Методиј (Политика Византии по отношению к македонским славянам – ее отражение в деятельности Кирилла и Мефодия), 67–79.

Тодоровски, Глигор: Некои белези на окупацијата на дел од Вардарска Македонија (Events from the occupation of part of Vardar Macedonia in 1941), 81–101.

XXIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1992. – 81 стр. : илустр.; 24 см.

С одр ж и на:

Узунов, Никола; Сиојков, Методија: Придонесот на Кирил Миљовски за економската наука во Македонија (The contribution of Kiril Miljovski to the study of economics in Macedonia), 5–22.

Куманев, В. А.: Сталин и Гитлер: О мере ответственности за пожар Второй мировой войны (Сталин и Хитлер: Околу мерата на нивната одговорност за пожарот на Втората светска војна), 23–39.

Узунов, Никола: Несовпаѓањето меѓу екологијата и економијата и можностите за негово релативизирање (Lack of accord between ecology and economics and possibilities of its relativisation), 41–52.

Груйче, Љубчо: Еколошки основи во рационалното користење на природните ресурси и заштита на животната средина во Македонија (Ecological bases in the rational use of natural resources and the protection of the environment in Macedonia), 53–65 : илустр.

Петрова, Елеонора: Прилози за историјата на Македонија од архајскиот период до доцната антика (Доаѓањето на Словените) (A contribution to the history of Macedonia from the archaic period to Late Antiquity), 67–81.

XXIV – 1 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1993. – 75 стр. : илустр.; 24 см.

С одр ж и на:

Пандевски, Манол: Револуционерното ослободително движење во илинденскиот период и Еvreите во Македонија (The revolutionary liberation movement of the Ilinden period and Jews in Macedonia), 5–16.

Зоѓрафски, Данчо: Скопје во почетокот на XX век (Skopje at the beginning of the twentieth century), 17–33.

Грозданов, Цвейтан: Мачениците од XV–XIX век во живописот на Македонија (Fifteenth to nineteenth century martyrs in fresco-painting in Macedonia), 35–49 : илустр.

Кљусев, Никола: Проблеми и дилеми во процесот на трансформацијата на општествената (државна) сопственост (Problems and dilemmas in the process of transformation of social (government) ownership), 51–61.

Кралев, Тодор: Менаџментот кај нас во услови на промена на старата во нова парадигма (Management in our country under the circumstances of a change of the old into a new paradigm), 63–75 : илустр.

XXIV – 2 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1993. – 82 стр.; 24 см.

Содржина:

Пандевски, Манол: Македонската револуционерна организација меѓу 1893 и 1918: формирање и развој (The Macedonian Revolutionary Organization between 1893 and 1928: Its formation and development), 5–15.

Кайтарциев, Иван: ВМРО и македонското ослободително движење по Првата светска војна (VMRO (IMRO) and the Macedonian liberation movement after the First World War), 17–29.

Зоографски, Данчо: Улогата и значењето на солунската Социјалистичка федерација (The role and significance of the Thessaloniki Socialist Federation), 31–47.

Филип, Таки: Претприемништвото во новите услови на Република Македонија (Entrepreneurship in the new economic environment in the Republic of Macedonia), 49–62.

Весковик-Вангели, Вера: Зошто во Македонија не дојде до граѓанска војна во текот на НОВ (Why civil war did not break out in Macedonia during the National Liberation War), 63–82.

XXV – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1994. – 112 стр. : илустр.; 24 см. – (Бројот му е посветен на акад. Александар Христов по повод 80 години од животот)

Содржина:

Предговор, 5.

Недков, Милан: Академик д-р Александар Т. Христов: Белешки за животот и делото (Academician Dr. Alexander Hristov: Notes about his life and work), 7–19.

Боѓоев, Ксените: Неолибералистичката теорија за функциите на даночниот систем (Neo-liberal theory of current tax system), 21–32.

Грозданов, Цвејтан: Почетоците на Дичо Зограф и иконостасот во село Росоки (The early works of Dicho Zograf and the iconostasis in the village of Rosoki), 33–40 : илустр.

Димитров, Евгени: Обединувањето на Европа и искуствата од повеќенационалниот федерализам во поранешните социјалистички земји (European integration and the experiences of multinational federalism in former socialist countries), 41–54.

Зоѣрафски, Данчо: Големите сили и Балканот во почетокот на XX век (1900–1914) (Les grandes puissances des Balkans au début du XX^e siècle (1900–1914)), 55–68.

Кљусев, Никола: Културата и општествено-економските промени (Culture and socio-economic changes), 69–75.

Пандевски, Манол: Културни пројави на Македонците во годините на уставното владеење на Турција (1908–1912) (Cultural events of the Macedonians during the constitutional period in Turkey (1908–1912)), 77–94.

Узунов, Никола: Фактори што ќе ја условуваат мобилноста на капиталот при формирањето на пазар на капитал во условите на Република Македонија (Factors determining capital mobility in the process of formation of capital market in the Republic of Macedonia), 95–112.

XXVI – 1 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1995. – 110 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Предговор, 5.

Бајић, Александер: Школата за сопственички права: Дали економската сопственост е алката што недостасува? (The property rights school: Is economic ownership the missing link?), 7–27.

Вејсиу, Или: Употребата на вредносните хартии за забрзување на процесот на приватизација (Usage of vouchers to accelerate the privatization process), 29–33.

Војнич, Драгомир: Транзициската криза. Причини, проблеми и перспективи со посебен осврт на Хрватска (Transitional crisis: causes, problems, prospects (with special review of Croatia case)), 35–63.

Димишков, Николај: Улогата на државата во социјалната заштита на населението во времето на транзицијата (The role of the state in the social welfare for the population during the period of transition), 65–68.

Маџар, Љубомир: Ризиците на градуализмот во сопственичката трансформација (Hazards of gradualism in the ownership restructuring), 69–83.

Појов, Зоран: Приватизационите трендови во Србија (Privatization trends in Serbia), 85–98.

Стишетиќ, Владимира: Трансформацијата – обид за макроекономска анализа на ефектите (Transformation – An attempt of macroeconomic analysis of effects), 99–110.

XXVI – 2 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1995. – 82 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Димитров, Евгени: Педесет години современа македонска држава (Fifty years of the contemporary Macedonian state), 5–23.

Пандевски, Манол: Белградските изјави на Борис Сарафов во 1903 година (Boris Sarafov's statements in Belgrade in 1903), 25–39.

Грозданов, Цвейтан: Циклусот на животот на Богородица во црквата Свети Климент во Охрид (прв дел) (Le cycle de la vie de la Vierge dans l'église Saint Clément d'Ohrid (I partie)), 41–60 : илустр.

Зографски, Данчо: Ученичкиот бунт во битолската гимназија (The students' rebellion in Bitola High School), 61–70.

Миноски, Михајло: Прилог кон прашањето за името на Македонската револуционерна организација во почетниот период од нејзиното дејствување (1893–1896) (A contribution to the question concerning the name of the Macedonian Revolutionary Organization at the beginning of its activity (1893–1896)), 71–82 : илустр.

XXVII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Никола Узунов (претседател), акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). – Скопје, 1996. – 83 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Предговор, 5.

Боѓоев, Ксените; Узунов, Никола: Перспективите на Република Македонија. Реалните можности и перспективи на економскиот развој на Република Македонија во периодот 1996–2010-та година (Actual possibilities and perspectives for the economic development of the Republic of Macedonia in the period of 1996–2010), 7–44.

Кљусев, Никола: Проблеми и дилеми во индустрискиот сектор на Република Македонија (The problems and dilemmas of the industrial sector in the Republic of Macedonia), 45–53.

Жиков, Аришон; Кандиќијан, Владимира; Чаловски, Борис: Визија за перспективите на македонскиот извоз (Vision of the Macedonian export), 55–68.

Пејковски, Михаил: Финансискиот сектор во Македонија: следните петнаесет години (The financial sector in Macedonia: the next fifteen years), 69–83.

IV

ПРИЛОЗИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ
CONTRIBUTIONS
SECTION OF MATHEMATICAL AND TECHNICAL SCIENCES

VIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Петар Серафимов, акад. Милчо Ристов). – Скопје, 1987. – 53 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Srivastava, H. M.; Shen, C. Y.; Owa, Shigeyoshi: The order of close-to-convexity of certain analytic functions, 5–8.

Šapkarev, Ilija A.: Existenz und Konstruktion der Polynomlösung der homogenen linearen Differentialgleichungen (Егзистенција и конструкција на полиномни решенија на хомогени линеарни диференцијални равенки), 9–17.

Hadži Jordanov, S.; Conway, B. E.: Study of the electrocatalytical activity of RuO₂–TiO₂/Ti anodes by means of potential transient methods (Студија на електрокаталитичката активност на RuO₂–TiO₂/Ti аноди со помош на методот на транзиенти на потенцијалот), 19–31 : илустр.

Поцев, Ситефан; Поцева, Данка: Хидролиза на присутни растворливи соли во природни глини (Hydrolysis of accompanying dissolved salts in natural clay minerals), 33–39 : илустр.

Цвейковска, М.; Грчев, Т.; Јакимовска, Г.: Полимеризација на акрилна киселина во раствор (Polymérisation de l'acide acrylique en solution), 41–53 : илустр.

VIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Петар Серафимов, акад. Милчо Ристов). – Скопје, 1987. – 66 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Čupona, G.; Dimovski, D.; Samardžiski, A.: Fully commutative vector valued groups (Потполно комутативни векторско вредносни групи), 5–17.

Starc, Zdravko F.: A contribution to integration of the Laplace equation (Прилог кон интеграцијата на Laplace-овата диференцијална равенка), 19–21.

Galić, Radoslav: RN-k-Seminets of maximal degree (RN-k-полумрежи со максимален степен), 23–27.

Кононова, В. А.; Терзић, М.; Свешникова, Е. В.: Петрохимические серии щелочных базальтоидов вардарской зоны и карпато-балканской дуги (СФРЈ) (Петрохемиски серии на алкалните базалтоидни карпи на Вардарската зона и Карпатско-балканскиот лак во Југославија), 29–44 : илустр.

Podolešov, B. D.; Jordanovska, V. B.: Oxidative cyclization of 1,6-diphenyl-1,3,4,6-hexanetetrone with a mixture od dimethyl sulphoxide, iod and sulphuric acid (Оксидативна циклизација на 1,6-дифенил-1,3,4,6-хексантетрон со смеса од диметил сулфоксид, јод и сулфурна киселина), 45–49.

Serafimov, Petar; Kladek, Tibor; Popovski, Goče; Djurovski, Viktor: State of buildings built by using “Lafarge” (alumina cement) in the Socialist Republic of Macedonia, 51–66 : илустр.

IX – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Милчо Ристов, акад. Петар Серафимов). – Скопје, 1988. – 78 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Димишровски, Драган С.; Цвеќиќ, Стана Д.: Општи метод на варијација на константата во диференцијалната равенка од I ред и определување на асоцираната со овој проблем Ли-ева група непрекинати трансформации (Le méthode général de la variation des constantes dans l'équation différentielle du premier ordre, et la détermination d'un groupe des transformations continus de S. Lie attaché à ce problème), 5–16.

Trenčevski, Kostadin: On the interpretation of connections on vector bundles in local co-ordinates (За интерпретација на конексијата во векторски раслојувања во локални координати), 17–26.

Trenčevski, Kostadin: Some examples of fully commutative vector-valued groups (Неколку примери на потполно комутативни векторско вредносни групи), 27–37.

Мицарески, М.: CdS тенки филмови – оптичка ширина на забранетата зона (CdS thin films – optical band gap), 39–43 : илустр.

Богоева-Гацева, Г.; Пейров, Ѓ.: Калем полимеризација на акриламид врз полиестерски влакна. IV. Калем полимеризација на акриламид врз политеилентерефталат инициран со γ -зрачење (Graft polymerization of acrylamide on polyester fibres. IV. Graft polymerization of acrylamide on polyethylene-terefthalate initiated by γ -irradiation), 45–55 : илустр.

Златановик, В.; Цекова, Б.: IR-анализа на екстрагиран каолински концентрат при синтеза на хидратизирани Na-силкати од бел опализиран туф „стромош“ (IR analysis of extracted concentrate of kaolin obtained by synthesis of hydrated Na-silicates of white opalised tuff Strimoš), 57–63 : илустр.

Jordanovska, V.; Aleksovska, S.: Thermal decomposition of the complexes of some metal oxalates with pyridine (Термичко разложување на комплекс метални оксалати со пиридин), 65–71 : илустр.

Поцев, С.; Зафировски, С.; Златановик, В.: Користење на хемиските адитиви за намалување на потребната вода во керамичките маси (Chemical additive used for reduction of water in the ceramic mass), 73–78 : илустр.

X – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Петар Серафимов, акад. Милчо Ристов). – Скопје, 1989. – 64 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Šekutovski, Nikita: Coherent category of commutative systems is a subcategory of the category of coherent systems (Кохерентната категорија на комутативни системи е поткатегорија на категоријата на кохерентни системи), 5–19.

Pečarić, Josip E.: A note on Hadamard's inequality (Една забелешка за неравенството на Адамар), 21–23.

Dragomir, Sever S.: Some inequalities for convex functions (Некои неравенства за конвексните функции), 25–28.

Zlatanovski, Tomislav: Strenge Lösung des Torsionsproblems für den Kreiszylinder mit zwei Kreislöchern (Строго решение на проблемот на торзија за кружен цилиндер со две надолжни кружни дупки), 29–53 : илустр.

Михајлов, Миле Р.: Деформации на тенкосиден I профил од торзиони моменти и аксијални напрегања (Deformations of thinwalled I section due to torque and axial stresses), 55–64 : илустр.

XI – 1-2 / (редакциски одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Петар Серафимов, акад. Милчо Ристов). – Скопје, 1990. – 68 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Pečarić, Josip E.: Remark on an interpolation of Jensen's inequality (Забелешка за една интерполяција на неравенството на Јенсен), 5–7.

Bogdanović, Stojan; Ćirić, Miroslav: U_{n+1} -Semigroups), 9–23.

Ristov, M.; Синадиновски, Г.; Митрески, М.; Лукин, А.; Грозданов, И.; Тошев, П.: Оптички и фотоелектрични особини на тенки калај-сулфидни филмови (Optical and photoelectrical characteristics of tin sulphide thin films), 25–30 : илустр.

Mitreski, M.; Ristov, M.; Синадиновски, Г.: Бавна компонента на фотопроводливоста кај тенки филмови од CdS (Slow component of photoconductivity of thin CdS-films), 31–41 : илустр.

Němcová, I.; Zimová, N.; Topuzovski, B.: A voltammetric study of some phenanthroline and dipyridyl complexes of ruthenium using a platinum disk electrode in an acetonitrile medium, 43–53 : илустр.

Ризовски, В.; Каркинска, М.; Тодорова, И.; Андреевски, Б.; Денковски, Г.; Пејиров, Г.: Соодносот меѓу физичко-механичките својства и структурните карактеристики кај ПАН-влакната (PAN fiber physico-mechanical properties' corelations with their structural characteristics), 55–61 : илустр.

Mihajlov, Mile R.: Transverse displacement calculations for cantilever beam with variable thickness (Пресметување на трансверзалните деформации за конзолна конструкција), 63–68 : илустр.

XII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Милчо Ристов, акад. Петар Серафимов). – Скопје, 1991. – 64 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Popov, Oliver B.: A system for epistemic reasoning in intensional context (Систем за епистемиолошко расудување во интензионален контекст), 5–12.

Mitrinović, D. S.; Pečarić, J. E.: Notes on the paper “A note on Copson's inequality involving series of positive terms” by B. G. Pachpatte, 13–14.

Mitrinović, Dragoslav S.; Pečarić, Josip E.: On a inequality of G. K. Lebed, 15–19.

Mitrinović, Dragoslav S.; Pečarić, Josip E.: On a identity of D. Ž. Djoković, 21–22.

Džonova Popova, Iskra: A new approach to routing and flow control in packet switched networks (Нов пристап кон одредувањето на оптимален пат на пренос и контрола на сообраќајот во пакетските мрежи), 23–31 : илустр.

Jordanovska, V.; Aleksovska, S.: Synthesis and investigation of some rare earths(III) anthranilates (Синтеза и испитување на антранилати на некои ретки земји), 33–40 : илустр.

Miloševski, M.; Bliznakovska, B.; Miloševska, R.: Aluminium titanate – chemical kinetics and thermal expansion characteristics (Алуминиум титанат – хемиска кинетика и термичко експанзиони карактеристики), 41–53 : илустр. .

Тодоровска-Ажиевска, Јубица: Оптимирање на напречните пресеки на елементите од носечката конструкција на автобус од аспект на безбедност (Optimum safety design of the cross section of the bus body elements), 55–64 : илустр.

XII – 2 / (редакциски одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Петар Серафимов, акад. Милчо Ристов). Скопје, 1991. – 70 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Šapkarev, Ilija A.: Polynome mit Grade sukzessiven natürlichen Zahlen als partikuläre Lösungen einer Klasse der linearen Differentialgleichungen (Полиноми со степени последователни природни броеви како партикуларни решенија од една класа линеарни диференцијални равенки), 5–11.

Dimitrovski, D.; Mijatović, M.; Trenčevski, K.: Some remarks about the connection between thermodynamics and differential geometry (Неколку забелешки за врската помеѓу термодинамиката и диференцијалната геометрија), 13–18.

Боѓанова, С.: Ефикасна верзија на DCT алгоритам за прости фактори (Efficient version of DCT prime factor algorithm), 19–27.

Mitreska, Z.; Jonoska, M.: Diffraction of astigmatic elliptical Gaussian beams of light due to thin sinusoidal phase grating (Дифракција на астигматични елиптични Гаусови снопови на дифракциониа решетка со синусоидна промена на фазата), 29–36 : илустр.

Цеков, Т.; Василеска, Д.: Оптички резонатори со отвор во излезното огледало (Optical resonators with opening in the output mirror), 37–49 : илустр.

Василеска, Д.; Цеков, Т.: Програмски пакет за анализа на оптички резонатори (Software support for optical resonator analysis), 51–60 : илустр.

Jordanovska, Vera: Thermal decomposition of some double sulfates of iron(III) with methylammonium ions in air and in an inert atmosphere (Термичко разложување на некои двојни сулфати на железо(III) со метиламониум јоните во воздух и во инертна средина), 61–70 : илустр.

XIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, доп. член Томе Бошевски). – Скопје, 1992. – 61 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Mitrinović, Dragoslav S.; Pečarić, Josip E.: Remarks on the paper “Inequalities related to generalized means” by V. Laohakosol and P. Ubolsri (Забелешки кон трудот „Inequalities related to generalized means“ од V. Laohakosol и P. Ubolsri), 5–8.

Pečarić, Josip: Remarks on two interpolations of Hadamard’s inequalities (Забелешки за две интерполяции на неравенствата на Hadamard), 9–12.

Dragomir, Sever S.: Some integral inequalities for differentiable convex functions (Некои интегрални неравенства за диференцијабилни конвексни функции), 13–17.

Popov, Oliver B.; Dekock, Arlan R.: A concept of explicit knowledge in intensional context (Концепт на експлицитно знаење во интензионален контекст), 19–23.

Mihajlov, Mile R.: Natural modes of free undamped torsional vibrations for simple beam structure (Природни форми на слободни непридушени торзиони вибрации за едноставна гредна конструкција), 25–36 : илустр.

Spaseska, Dijana: Creation of a porous structure of aluminiumtitanate ceramic by means of carbon fibre (Креирање на порозна структура на алуминиумтинатна керамика со помош на јаглеродни влакна), 37–46 : илустр.

Jordanovska, Vera: Synthesis, identification and thermal behaviour of some double sulphates of Al(III) and Cr(III) with alkylammonium monovalent cations (Синтеза, идентификација и термичко разложување на некои двојни сулфати на Al(III) и Cr(III) со алкиламониум катјони), 47–55 : илустр.

Стојчева-Радовановиќ, Б.; Пејровска-Јовановиќ, С.: Уреаформалдехидни полимерни композити кои содржат антиpirени (Ureaformaldehyde polymeric compositions containing antipyrenes), 57–61 : илустр.

XIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, доп. член Томе Бошевски). – Скопје, 1992. – 66 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Mond, B.; Pečarić, Josip E.: Hölder, Minkowski and related operator inequalities (Hölder, Minkowski и соодветни операторски неравенства), 5–21.

Dragomir, Sever S.: On some nonlinear generalizations of Gronwall’s inequality (За некои нелинеарни обобщувања на неравенството на Gronwall), 23–28.

Sotirovski, Paskal; Boyer, R.: The Sun and its activities (Сонцето и неговите активности), 29–42 : илустр.

Popov, Oliver B.: The notions of entailed and common knowledge (Концепти на преземено и заедничко знаење), 43–47.

Jordanovska, Vera; Šiftar, J.: Thermal decomposition of some double sulfates of Ce(III) and Pr(III) with tetramethylammonium (Термичко разложување на некои двојни сулфати на Ce(III) и Pr(III) со тетраметиламониум), 49–54 : илустр.

Miloševski, Milosav; Schulz, Brigitte: Preparation, characterization and thermo-physical properties of BaTiO₃ (Добивање, карактеристики и термофизички својства на BaTiO₃), 55–66 : илустр.

XIV – 1 : физички и хемиски науки (physical and chemical sciences) : 1 / (урдувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, доп. член Томе Бошевски). – Скопје, 1993. – 73 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Najdenova, Vasilka; Crvenkov, Ljubomir; Dimitrova, Silvija: Computer study of the transient state characteristics of a system with irreversible exothermal reaction regulated by proportional controller (Компјутерско студирање на карактеристиките на преодната состојба на одзивите на системот со егзотермна иреверзибилна реакција регулирана со пропорционален регулатор), 5–19 : илустр.

Šoptrajanova, Lidija; Jankovska, Katica: Qualitative and quantitative characterization of the reaction leading to the formation of K₂[Pd₂(OAc)₆] in a non-aqueous medium (mixture of glacial acetic acid and acetic anhydride) (Квалитативна и квантитативна карактеризација на реакцијата што води кон образување на K₂[Pd₂(OAc)₆] во неводна средина (смеса од глацијална оцетна киселина и анхидрид на оцетна киселина)), 21–29 : илустр.

Најденова, Василка; Димитрова, Силвија; Велковска, Светлана: Математичко дефинирање на односите на масените протоци, концетрациите и параметарот на проникнувањето за различни процесни услови при мембранско сепарирање (Mathematical defining of the relations of mass fluid flows, the concentrations and the parameter of the penetration for different process conditions during membrane separation), 31–42 : илустр.

Стојанова, Корнелија; Петровска-Јовановиќ, Симка; Јорданоски, Благоја: Определување на талиум во водите за пиење со примена на диференцијален пулс аноден стрипинг волтамперметрички метод (Differential pulse anodic stripping voltammetric method for the determination of thallium in natural waters), 43–52 : илустр.

Најденова, Василка; Пойовска-Павловска, Фредерика; Велковска, Светлана; Димитрова, Силвија: Зависност на транспортниот параметар β од процесните услови при мембранско сепарирање на електролити од нивните водени раствори (Dependence of transporting parameter β of the processing conditions during membrane separation of electrolytes from their liquid solutions), 53–62 : илустр.

Stojčeva Radovanović, B. C.; Samaržija, S. M.: The effect of activated white fillers on the activation energies crosslinking and reversion of natural rubber compounds (Ефектот на активираните бели полнила врз активационите енергии на вмрежување и реверзија на соединенија од природен каучук), 63–68 : илустр.

Stojčeva Radovanović, B. C.; Samaržija, S. M.: The effect of activated white fillers on the physical-mechanical properties of natural rubber vulcanizates (Ефектот на активираните бели полнила врз физичко-механичките особини на вулканизати од природен каучук), 69–73 : илустр.

XIV – 2 : математички науки (mathematical sciences) / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, доп. член Томе Бончевски). – Скопје, 1993. – 82 стр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Tasić, Milan: Version intuitioniste du calcul des nég.-propositions (prédicts) (Интуиционалистичка верзија на сметање на нег.-искази (предикати)), 5–12.

Čuprona, Čorđi; Ilić, Snežana: Free hypersemigroups (Слободни хиперполугрупи), 13–26.

Dragomir, Sever Silvestru: On best approximation in smooth normed linear spaces and characteristics of reflexivity and strict convexity (За подобра апроксимација во глатко нормирани линеарни простори и карактеристики на рефлексивност и строга конвексност), 27–37.

Mitrinović, Dragoslav S.; Pečarić, Josip E.: Some properties of Bernstein polynomials (Некои својства на полиномите на Бернштайн), 39–44.

Mitrinović, Dragoslav S.; Pečarić, Josip E.: Jensen's inequality for some non-convex functions (Јенсеново неравенство за некои неконвексни функции), 45–47.

Pečarić, Josip E.; Mesihović, Behdžet A.: On some complementary inequalities (За некои комплементарни неравенства), 49–54.

Pečarić, Josip E.: On Stolarsky's quotient (За количникот на Stolarsky), 55–60.

Popov, Blagoj S.: On a class of the second order linear differential equations (За една класа линеарни диференцијални равенки од втор ред), 61–64.

Šapkarev, Ilija A.: Elementare Funktionen als Lösungen einer linearen Differentialgleichung der Ordnung n (Елементарни функции како решенија на една линеарна диференцијална равенка од n -ти ред), 65–76.

Piperevski, Boro M.: On integration of one class of linear homogeneous differential equations of the n -th order (За интегриралиноста на една класа линеарни хомогени диференцијални равенки од n -ти ред), 77–82.

XV – 1 : физички и хемиски науки (physical and chemical sciences) : 2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, доп. член Томе Бошевски). – Скопје, 1994. – 62 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Fukarova-Jurukovska, M.; Ristov, M.; Tošev, P.: Cd_{1-x}Pb_xSe thin films prepared by chemical deposition method (Cd_{1-x}Pb_xSe тенки филмови препарирани со методот на хемиска депозиција), 5–12 : илустр.

Janićijević, Ljiljana; Jonoska, Mirjana: The sinusoidally curved hologram grating as laser beam splitting element (Синусоидално закривениот холограм како умножувачки елемент на лазерски спнопови), 13–28 : илустр.

Stafilov, Trajče; Rizova, Vesna: Determination of manganese in blood serum by electrothermal atomic absorption spectrometry (Определување на манган во серум од крв со електротермичка атомска апсорпциона спектрометрија), 29–37 : илустр.

Bliznakovska, B.; Miloševski, M.; Köller, H.-R.; Meixner, Chr.; Krawczynski, S.: Plasma-assisted chemical vapour deposition of thin TiN coatings on carbon-fibres (Плазма-асистирана хемиска гасна депозиција на тенки слоеви на TiN врз карбон-влакна), 39–50 : илустр.

Spaseska, Dijana; Stojanović, Tanja; Miloševski, Milosav: Use of organometallic precursors for obtaining high-dense Al₂O₃ (Употреба на органометални сировини за добивање високо-густ Al₂O₃), 51–62 : илустр.

XV – 2 : математички и технички науки (mathematical and technical sciences) / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, акад. Томе Бошевски). – Скопје, 1994. – 66 стр. : илустр.; 24 см. – (Посветено на акад. Крум Томовски по повод неговиот 70-ти роденден)

Содржина:

Dragomir, S. S.; Mond, B.: On the superadditivity and monotonicity of Schwarz's inequality in inner product spaces (За суперадитивноста и монотоноста на неравенството на Шварц во простори со внатрешен производ), 5–22.

Šapkarev, Ilija A.: Existenz und Konstruktion der Lösungen einer linearen Differentialgleichung der zweiten Ordnung (Егзистенција и конструкција на решенијата на една линеарна диференцијална равенка од втор ред), 23–31.

Popov, Blagoj S.: Summation of reciprocal series of a class of polynomials (Сумирање на реципрочни редови од една класа на полиноми), 33–36.

Popeska, Žaneta: Quotient sampling design (Фактор план на примерок), 37–48.

Pop-Jordanov, J.; Boševski, T.: Development of electric power related to flexibility, environmental impacts and rational final use (Развој на електроенергетиката во однос на флексибилност, околински влијанија и рационална употреба), 49–54 : илустр.

Mihajlov, Mile R.: Natural modes of undamped torsional vibrations for a cantilever structure with particular boundary conditions (Природни форми на слободни непридушени торзиони вибрации за конзолна конструкција за посебни гранични услови), 55–66 : илустр.

XVI – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Благој Попов (претседател), акад. Крум Томовски, акад. Томе Бошевски). – Скопје, 1995. – 74 стр. : илустр.; 24 см. – (Посветено на акад. Јордан Поп-Јорданов по повод не-говиот 70-ти роденден)

Содржина:

Tasić, Milan: A gentzenian version of the neg.-predicate calculus (Гентцијанска верзија на нег.-предикатско сметање), 5–9.

Šunić, Zoran: A generalization of the notion of algebra (Едно обопштување на поимот алгебра), 11–21.

Popov, Blagoj S.: On reciprocal series related to Tchebycheff polynomials (Реципрочни редови за полиномите на Чебишев), 23–27.

Tošev, P.; Ristova, M.; Mitreski, M.; Andonovski, B.: Preparation of CdS_{1-x}Se_x thin films by a chemical deposition method, and examination of some optical and photoelectrical properties (Приготвување на тенки филмови од CdS_{1-x}Se_x по метод на хемиска депозиција и испитување на некои нивни оптички и фотоелектрични свойства), 29–39 : илустр.

Fredro-Kumbaradzi, Emilija; Popovska-Pavlovska, Frederika; Simov, Angel: Osmotic-induced phase in version of multiple W/O/W into a W/O emulsion: Rheological study of an inverted W/O emulsion (Осмотски индуцирана фазна инверзија на повеќекратна В/М/В во В/М емулзија: Реолошко испитување на инвертираната В/М емулзија), 41–52 : илустр.

Šoptrajanova, Lidija; Spirevska, Ilinka: Infrared spectra of nickel fumarate and zinc fumarate (Инфрацрвени спектри на никел фумарат и на цинк фумарат), 53–62 : илустр.

Miloševski, Milosav: Thermophysical properties of crack-free Al_2TiO_5 (Термофизички особини на нефрактурирани Al_2TiO_5), 63–74 : илустр.

V

ПРИЛОЗИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОЛОШКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
CONTRIBUTIONS
SECTION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES

VI – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски (претседател), акад. Пенчо Давчев, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1985. – 54 стр. : илустр. : табели; 24 см.

Содржина:

Ем, X.; Цеков, С.; Ризовски, Р.: За рефугијалната шумска вегетација во СР Македонија (Refugiale Waldvegetation in der SR Mazedonien), 5–20 : илустр.

Мицевски, K.; Матевски, B.: *Thymus ciliatopubescens* (Hal.) Hal. var *bistrae* Micevski et Matevski var. nov. во флората на СР Македонија (*Thymus ciliatopubescens* (Hal.) Hal. var *bistrae* Micevski et Matevski var. nov. in der Flora von Makedonien), 21–25 : илустр.

Tadžer, Isak; Simova, Nina; Karanfilski, Borislav; Serafimov, Nikola; Georgievska, Branislava; Korugin, Vera; Micevska, Svetlana; Loparska, Suzana; Vaskova, Olivija: Extended long-term drug monotherapy of Graves' disease (Продолжена терапија со метимозол на Базедовата (Graves-овата) болест), 27–32.

Матвејева, Јана: Асоцијација *Leersio-Bidentetum* (W. Koch, 1926), Poli et Tüxen 1960 во Македонија (The association *Leersio-Bidentetum* (W. Koch 1926) Poli et Tüxen 1960 in Macedonia), 33–36 : табела.

Матвејева, Јана: *Chenopodio-Xanthietum* Matvejeva, ass. nov. во рудералната вегетација на СР Македонија (*Chenophodio-Xanthietum* Matvejeva, ass. nov in the ruderal vegetation of the Socialist Republic of Macedonia), 37–39 : табела.

Матиевски, Владо: Thymus balcanus Borbas во флората на СР Македонија (Thymus balcanus Borbas in der Flora der SR Makedonien), 41–49 : илустр.

Митиќ, Васе: Влијанието на антропогениот фактор врз промените на фитопланктонаот во Охридското Езеро, 51–54.

VII – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски (претседател), акад. Пенчо Давчев, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1986. – 46 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Andreevski, Aleksandar; Kaev, V.; Čaparoski, S.: Résultats fonctionnels après laryngectomies subtotales reconstructives (Функционални резултати после суптотални реконструктивни ларингектомии), 5–9.

Bogdanova, Vukosava; Georgievska, Branka; Davčev, P.; Bidikov, V.; Miševski, J.; Tadžer, I. S.: Biliary scintigraphy for qualitative and quantitative screening of bile duct retention syndrome (Билијарна сцинтиграфија – квалитативен и квантитативен „screening“ на синдромот на жолчна ретенција), 11–18 : илустр.

Stojanova, Delka; Tadžer, I. S.: Comparison of pyrrophosphate, methyldiphosphonate and dicarboxypropandiphosphonate labelled with Tc-99m in acute myocardial infarction produced with isoprenaline on rats (Компаративно испитување на експериментален миокарден инфаркт со фосфонатни радиофармацеутици), 19–25 : илустр.

Матиевска, Јана: Придонес кон познавање на флората на Македонија (Contribution to the knowledge of Macedonian flora), 27–32.

Šapkarev, Joneč A.: Description of new species of earthworms (Oligochaeta : Lumbricidae) from Yugoslavia (Опис на нови видови дождовни црви (Oligochaeta : Lumbricidae) од Југославија), 33–46 : илустр.

VIII – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски (претседател), акад. Пенчо Давчев, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1987. – 68 стр. : илустр. : табела; 24 см.

Содржина:

Andreevski, A.; Stavrić, G.; Kaev, V.; Čaparoski, S.: La dégénérescence maligne du papillome du larynx des adultes (Малигна дегенерација на ларингеални папиломи кај возрасните), 5–14 : илустр.

Tadžer, Isak; Loparska, Suzana: Lung uptake of Tc-99m labelled colloid in rats (Врзување на Tc-99m-сулфурен колоид во белиот дроб на стаорци), 15–20.

Zisovski, N.; Muratovska, O.; Glabočanin, S.; Milenkov, V.; Dukovski, R.; Tadžer, I. S.: The use of labelled platelet survivals in thrombocytopenic children (Преживувањето на маркирани тромбоцити во испитувањето на тромбоцитопенијата кај деца), 21–29.

Мицевски, Кирил: Новитети кај родот *Dianthus* L. (Caryophyllaceae) во флората на СР Македонија (Novitäten in der Gattung *Dianthus* L. (Caryophyllaceae) in der Flora der SR Makedonien), 31–46 : илустр.

Micevski, Kiril: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Centaurea* L. (Asteraceae) in SR Makedonien (Прилог за запознавање на родот *Centaurea* L. (Asteraceae) во СР Македонија), 47–56 : илустр.

Матевески, Владо: *Thymus rohlenae* Vel. и *Thymus grisebachii* Ronn. во флората на СР Македонија (*Thymus rohlenae* Vel. und *Thymus grisebachii* Ronn. in der Flora der SR Makedonien), 57–64 : илустр.

Матвејева, Јана: Рудерална заедница *Geranio-Myrrhietum odoratae* Matvejeva, ass. nov. во вегетацијата на СР Македонија (Ruderal association of *Geranio-Myrrhietum odoratae* Matvejeva ass. nov. in the vegetation of the Socialist Republic of Macedonia), 65–68 : табела.

IX – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски (претседател), акад. Пенчо Давчев, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1988. – 63 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Andreevski, A.; Chaparoski, S.; Kaev, V.; Stavrić, G.: Histiocytome fibreux malin du larynx (Малиген фиброзен хистиоцитот на гркланот), 5–10 : илустр.

Kaev, V.; Andreevski, A.; Čaparoski, S.; Stavrić, Gj.; Zografski, Gj.; Kaja, E.: Dysplasies laryngées (Ларингеални дисплазии), 11–16 : илустр.

Мицевски, Кирил: Новитети од фамилијата *Labiatae* во флората на Македонија (Neuheiten aus der Familie *Labiatae* in der Flora von Makedonien), 17–37 : илустр.

Мицевски, Кирил: Новитети од фамилијата *Caryophyllaceae* во флората на Македонија (Neuheiten aus der Familie *Caryophyllaceae* in der Flora von Makedonien), 39–50 : илустр.

Матевески, Владо: Прилог кон таксономијата и хорологијата на некои видови од родот *Thymus* L. (Lamiaceae) Sect. Marginati (A. Kerner) A. Kerner Subsect. Marginati во флората на Македонија (Beitrag zur Taxonomie und Chorologie einiger Arten der Gattung *Thymus* L. (Lamiaceae) Sect. Marginati (A. Kerner) A. Kerner Subsect. Marginati in der Flora Makedoniens), 51–63 : илустр.

X – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски (претседател), акад. Пенчо Давчев, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1989. – 96 стр. : илустр.; 24 см. – (Резултати од истражувањата на Дојранското Езеро : материјали од научен собир одржан во Скопје на 8 јуни 1989 година)

Содржина:

[Предговор], 7.

Цунов, Тодор: Југословенско-грчките спогодби за користење на водите и положбата на Дојранското Езеро (Yugoslav-Greek agreements on the utilization of water and legal status of Lake Doiran), 9–23.

Андоновски, Томе; Зиков, Михаило: Морфолошки и морфометриски карактеристики на Дојранското Езеро и влијанието на осцилациите врз нивно создавање (The morphological and morphometric characteristics of the shores of Lake Doiran and the influence of the water on them), 25–35 : илустр.

Стојанов, Ристо; Мицевски, Ефтијим: Геологија на Дојранското Езеро и неговата околина (Geology of Lake Doiran and its surroundings), 37–52 : илустр.

Ристов, Т.; Ивановска, П.; Атанасовски, А.; Хаци-Наумов, Ј.: Физичко-хемиски и токсиколошко-хемиски карактеристики на водата во крајбрежниот појас на Дојранското Езеро во периодот од 1974 до 1988 г. (The physico-chemical and toxicological-chemical characteristics of the water of the shoreside zone of Lake Doiran for the period 1974–1988), 53–63 : илустр.

Соколовски, Боривое; Ангелевски, Александар; Штойовски, Ефтијим: Бактериолошката загаденост на водите на Дојранското Езеро во периодот 1973–1988 година (Bacterial contamination of the water of Lake Doiran during the period 1973 to 1988), 65–71.

Станковиќ-Јовановиќ, Снежана: Прилог кон познавањето на екологијата на полжавите од Дојранското Езеро (Contribution to knowledge of the ecology of snails in Doiran Lake), 73–83 : илустр.

Апостолски, Кирил: Ихтиофаунистички и популациони односи во Дојранското Езеро во периодот 1946–1987 година (Fish population relations in Lake Doiran in the period 1946–1987), 85–96.

XI – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Александар Андреевски (претседател), акад. Пенчо Давчев, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1990. – 51 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Andreevski, A.; Kaev, V.; Čaparoski, S.: Osteodysplasie fibreuse du massif crano-facial (Фиброзна остеодисплазија на краниофацијалниот масив), 5–12 : илустр.

Андреевски, А.; Каев, В.; Чайароски, С.; Плавевски, В.: Оперативен третман на билатерални рекуренс парализи (Surgical treatment in patients with bilateral paralyses of reccurent nerves), 13–20 : илустр.

Bogdanova, Vukosava; Georgievska, Sonja; Tadžer, Isak S.: A rapid method of estimation red blood cells survival time (Убрзан метод за одредување на преживувањето на автологни еритроцити маркирани со Cr-51), 21–28 : илустр.

Kaev, V.; Andreevski, A.; Čaparoski, S.; Zografski, G.; Plavevski, V.: L'hemilaryngectomy type Hautant. Résultats fonctionnels et oncologiques (Хемиларингектомија од типот Hautant – функционални и онколошки резултати), 29–33 : илустр.

Мурашовска-Гордова, А.; Ангелеска, М.; Тацер, И. С.: Сцинтиграфско испитување на прометот на жолчката кај деца со цистична фиброза (Hepato-biliary scintigraphy in children with cystic fibrosis), 35–42 : илустр.

Серафимоски, В.; Трајковска, М.; Боданова, В.; Бидиков, В.; Тацер, И. С.: Порталната циркулација одредена со динамичка сцинтиграфија и со „real time“ ултрасонографија кај пациенти со хронична црнодробна афекција (Ratio of porto-arterial hepatic perfusion using dynamic scintigraphy and sonographic portal measurements in diffuse liver diseases), 43–51 : илустр.

XII – 1–2 / (урдувачки одбор: акад. Александар Андреевски (претседател), акад. Пенчо Давчев, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1991. – 53 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Тацер, Исак С.: Врзување на радиофармацевтици за крвни ќелии (Red blood cells binding of radiopharmaceuticals), 5–13.

Davčev, Penčo: The carrying of HBsAg as a possible risk-factor in the development of hepatocellular carcinoma (Носителскиот статус на HBsAg како можен ризичен фактор за развој на хепатоцелуларен карцином), 15–20.

Андреевски, А.; Орушев, Т.; Ивановски, Д.; Шукаров, П.; Марковиќ, Ј.: Влијание на штетните агенси од работната средина врз здравјето и работоспособноста на вработените (The influence of harmful agents from the workplace on the health and work capacity of employees), 21–32 : илустр.

Micevski, Kiril: *Astragalus mariovoensis* Micevski spec. nov. aus der Gruppe *Astragalus sericophyllus* Griseb. in der Flora der R. Makedonien (*Astragalus mariovoensis* Micevski spec. nov. од групата на *Astragalus sericophyllus* Griseb. во флората на Р. Македонија), 33–38 : илустр.

Мицевски, Бранко: Социјален живот на птиците во доминантните шумски заедници на планината Галичица (Social life of birds in the dominant forest communities on Galičica mountain), 39–53 : илустр.

XIII – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Пенчо Давчев (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1992. – 54 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Davčev, P.; Tadžer, I.; Bidikov, V.; Dejanov, I.; Serafimovski, V.; Trajanovski, D.; Neškovski, M.; Ivanov, Lj.: Unintensive fluctuating mild hyperbilirubinemia after post-viral hepatitis infectiosa (Неинтензивна флукутирачка хипербилирубинемија после hepatitis virosa), 5–9.

Bidikov, V.; Serafimovski, V.; Neškovski, M.; Miloševski, M.; Trajkovska, M.; Josifovska, T.; Tadžer, I. S.: Segmental trapping of ^{99m}Tc -HIDA in intrahepatic lithiasis (Сегментално „заробување“ на ^{99m}Tc -HIDA при интрахепатична литијаза), 11–17 : илустр.

Георѓиевска, Б.; Јосифовска, Т.; Јањевик-Иванова, Е.; Таџер, И. С.: Лиенална акумулација на диетил-иминодиацетна киселина – ^{99m}Tc во слезината при билиерна сцинтиграфија (Splenic accumulation of diethyl-imino diacetic acid- ^{99m}Tc during hepatobiliary studies), 19–27 : илустр.

Micevski, Kiril: Silene paeoniensis Bornm. und Stachys babunensis Micevski spec. nov. in der Flora der Republic Makedonien (Silene paeoniensis Bornm. и Stachys babunensis Micevski spec. nov. во флората на Република Македонија), 29–32 : илустр.

Мицевски, Кирил: Неофити во флората на Република Македонија (Neophyten in der Flora der Republik Makedonien), 33–39 : илустр.

Мишиева, Нада: Цитолошки аспект на адреналниот кортекс кај стаорци во услови на долготрајна хипертермија (Cytological aspect on the adrenal cortex of rats in the long-term hyperthermic conditions), 41–51 : илустр.

Упатство за авторите, 53–54.

XIV – 1–2 / (уредувачки одбор: акад. Пенчо Давчев (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1993. – 72 стр. : илустр.; 24 см.

Содржина:

Давчев, П.; Бидиков, В.; Трајановски, Д.; Дејанов, И.; Стлаерик, Г.; Серафимовски, В.; Нешковски, М.; Чаловска, В.: Можна HCV-етиологија на НСС кај HBsAg-негативните и кај HCV- и HBV-позитивните случаи со

хепатоцелуларен карцином (A possible HCV etiology of HCC in HBsAg negative and HCV and HBV positive cases of hepato-cellular carcinomas), 5–12.

Andreevski, A.; Kaev, V.; Čaparoski, S.; Kaya, E.: Treatment of bilateral recurrent laryngeal paralysis by arytenoidectomy and cordopexy (Третман на билатерални рекуренс ларингеални парализи со аритеноидектомија и хордопексија), 13–16.

Костаровски, А.; Грујовска, С.; Тодоровски, Г.; Јосифовска, Т.; Таџер, И. С.: Сцинтиграфска детекција на болеста на Rotor (Scanographic detection of Rotor's disease), 17–23 : илустр.

Таџер, И. С.; Милошевски, М.; Гордова-Мурајовска, А.; Јосифовска, Т.: Посебна примена на динамична билиерна сцинтиграфија кај хепатобилиерните болести (Particular employment of membrofenant-^{99m}Tc in dynamic scintigraphy of biliary diseases), 25–40 : илустр.

Šukarova, E.; Čepreganova-Krstić, B.; Efremov, G. D.: An evaluation of the methods for quantitation of glycosylated hemoglobin (Еволуација на методи за одредување на гликозилиран хемоглобин), 43–52 : илустр.

Мицевски, Кирил; Костадиновски, Михо: Festuga adamovicii (St. Yves) Markgr.-Dannenb. subsp. *bistrae* Micevski & Kostadinovski subsp. nov. во флората на Република Македонија (*Festuga adamovicii* (St. Yves) Markgr.-Dannenb. subsp. *bistrae* Micevski & Kostadinovski subsp. nov. in der Flora der Republik Makedonien), 53–56 : илустр.

Тавчиовска-Василева, Ирена: Хистолошка анализа на сперматогонијалните нестови и ленти како иницијална фаза на новиот репродуктивен циклус кај дојранската перкија (*Perca fluviatillis macedonica Kar.*) во постмрестителниот период (Histological analysis of spermatogonial cysts and cords as the initial phase for a new reproductive cycle in Dojran perch (*Perca fluviatillis macedonica Kar.*) in the postspawning period), 57–70 : илустр.

Упатство за авторите, 71–72.

XV – 1–2 / (урдувачки одбор: акад. Пенчо Давчев (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1994. – 60 стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Andreevski, A.; Kaev, V.; Čaparoski, S.: A propos de trois cas de naurilemmome dans le domaine d'ORL (По повод три случаи на неурилемома во доменот на ОРЛ), 5–8 : илустр.

Давчев, Пенчо: Вируси и хепатоцелуларен карцином (Viruses and hepatocellular carcinoma), 9–13.

Kaev, V.; Andreevski, A.; Čaparoski, S.; Nikolovski, N.; Kaja, E.; Zografski, G.: Les hyperkératoses du larynx (Ларингеални хиперкератози), 15–18 : илустр.

Лукареска, В.; Миленков, В.; Пасху, М.; Тацер, И. С.: Спонтано врзување на радиофармацевтици за крвни ќелии (II) (Spontaneous uptake of radio-pharmaceutics in blood cells), 19–24.

Tačer, I. C.; Boždanov, B.; Boždanovska, A.; Nikоловска, Т.; Џајковска, О.; Кийровска, С.; Гордова-Мурашовска, А.: Изучување на јодопенијата во Македонија. Анализа на јод во урината на новородени, бремени, деца во претшколска возраст (Iodine deficiency in Macedonia. Iodine in urine of newborns, pregnant women, children 3–7 years), 25–32.

Čaparoski, S.; Kaev, V.; Andreevski, A.; Plavevski, V.: Laryngectomy fronto-laterale (Фронтолатерална ларингектомија), 33–35.

*Мицевски, Кирил: Родот *Tamarix* L. (*Tamaricaceae*) во флората на Република Македонија (Die Gattung *Tamarix* L. (*Tamaricaceae*) in der Flora der Republik Makedonien), 37–40 : илустр.*

*Мицевски, Кирил: Sect. *Odonarrhena* (C. A. Meyer) Koch кај родот *Alyssum* L. (*Cruciferae*) во флората на Република Македонија (Die sect. *Odonarrhena* (C. A. Meyer) Koch der Gattung *Alyssum* L. (*Cruciferae*) in der Flora der Republik Makedonien), 41–58 : илустр.*

Упатство за авторите, 59–60.

XVI – 1–2 / (урдувачки одбор: акад. Ѓорѓи Филиповски (претседател), акад. Александар Андреевски, акад. Кирил Мицевски). – Скопје, 1995. – 98 стр. : илустр. : таблица; 24 см.

С одржана:

Мицевски, Кирил: Прилог за запознавање на флората на Република Македонија, X. (Beitrag zur Kenntnis der Flora der Republik Makedonien, X.), 5–26 : илустр.

Tadžer, I. S.; Serafimovski, V.; Čalovska, V.; Neškovski, M.; Grličkov, M.; Josifovska, T.; Bogdanova, V.: Mebrofenin-Tc-99m identification of liver damage in a patient undergoing therapy with Methotrexate for rheumatoid arthritis (Квантифицирана билијарна сцинтиграфија кај Methotrexat-на цироза), 27–32 : илустр.

Tadžer, Isak S.: Thyreoglobulin in cord blood of neonates in Macedonia (Тиреоглобулин во крвта од папочната врвца кај новороденчињата во Македонија), 33–41 : илустр.

Andreevski, A.; Kaev, V.; Čaparoski, S.: Frontobasal fractures and posttraumatic recurrent purulent meningitis (Фронтобазални фрактури и посттравматски пурулентен менингитис), 43–56 : илустр.

Micevski, Kiril: *Astragalus creticus* Lam. subsp. *rumelicus* (Bunge) Maire et Petitmengin – ein neues Taxon für die Flora der Republik Makedonien (*Astragalus creticus* Lam. subsp. *rumelicus* (Bunge) Maire et Petitmengin – нов таксон за флората на Република Македонија), 57–62 : илустр.

Serafimovski, V.; Joksimović, N.; Bogdanova, V.; Josifovska, T.; Tadžer, I. S.: Ectopic ascites in Budd-Chiari syndrome secondary to nonfunctioning Le Veen shunt (case report) (Екточичен асцит кај Budd-Chiari syndrome настанат по оклузија на Le Veen-ов абдоминално-југуларен шант), 63–68 : илустр.

Miteva, Nada; Mitev, Slavčo; Jordanova, Maja: Effects of starvation and hyperthermic environment on the cytological aspect of thyroid gland in rats (Ефекти на гладувањето и хипертермичката средина врз цитолошкиот аспект на тироидната жлезда кај стаорци), 69–80 : илустр.

Серафимовски, В.; Чаловска, В.; Трајковска, М.; Жанитева, М.; Васкова, О.; Јосифовска, Т.; Богданова, В.; Таџер, И. С.: Budd-Chiari-ева болест кај декомпензирана миокардопатија (Budd-Chiari disease in right-sided cardiac failure), 81–87 : илустр.

Пойзгорчева, Данчела; Таџер, Исак С.: Зголемена радијациона резистенција кај пациенти со Basedow-Graves' третирани со тиреостатска терапија (Radioiodine resistance in patients with Graves-Basedow after oral thyreostatics), 89–96 : илустр. : tabela.

Упатство за авторите, 97–98.

VI

МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА*

XVIII – 1 (59) / (уредник: проф. Тодор Димитровски) – Скопје, 1988. – 139 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Мицевски, Борис: Медицинска терминологија (буква З), 3–30.

Никодиновски, Јордан: Медицинска терминологија (буква К), 31–103.

Панов, Мишко: Географска терминологија – термини од социјална географија, 105–131.

Извештај за работата врз проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во МАНУ за 1987 година, 133–134.

Програма за реализација на научноиспитувачкиот проект „Македонска научна и стручна терминологија“ во МАНУ за 1988 година, 135–136.

Хроника:

Седница на Одборот за изработување на македонската научна и стручна терминологија, 137–138.

Состанок на Терминолошката комисија по економски науки, 139.

XVIII – 2 (60) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1988. – 97 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Николоска, Мирослава: Терминологија по психологија (психологија на личноста), 3–23.

Мишевски, Александар: Медицинска терминологија (буква Е), 25–68.

* До 1991 година (год. XXI, бр. 4 (74)) излегува под наслов „Билтен на Одборот за изработување на македонска терминологија“, а од 1992 (год. XXII, бр. 1–2 (75–76)) излегува под наслов „Македонска терминологија“.

Лазаров, Диме: Терминологија по геодезија (букви: Х, Ц, Ч, Џ, Ш), 69–97.

XVIII – 3 (61) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1988. – 127 стр.; 29 см.

С одржина:

Тошев, Димче; Тоїузовски, Блаѓоја; Подолешов, Бојан: Терминологија по хемија (буква А), 3–34.

Сайунов, Пејко; Павловски, Блаѓоја; Злайтановиќ, Владан; Зафировски, Стојан: Термини од неорганска хемиска технологија – технологија на неметалите, 35–119.

Марковиќ, Милица: Преглед на објавената терминологија од областа на медицината и стоматологијата, 121–127.

XVIII – 4 (62) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1988. – 81 стр.; 29 см.

С одржина:

Сайунов, Пејко; Павловски, Блаѓоја; Злайтановиќ, Владан; Зафировски, Стојан: Термини од неорганска хемиска технологија – технологија на неметалите (продолжение), 5–81.

XIX – 1 (63) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1989. – 121 стр.; 29 см.

С одржина:

Жиков, Арилон: Терминологија од областа на економските науки – меѓународни економски односи, 9–67.

Момирска-Марјановиќ, Мирослава: Терминологија од областа на економските науки – економетрија, 69–109.

Користена литература, 111.

Извештај за работата врз проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во текот на 1988 година, 113–114.

Програма за реализација на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ за 1989 година, 115–116.

Хроника:

Седница на Одборот за изработување на македонската научна и стручна терминологија, 117–119.

Исправки во текстот: Термини од неорганска хемиска технологија – технологија за неметалите, Билтен на ОИМТ – XVIII (1988), бр. 3, 121.

XIX – 2 (64) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1989. – 147 стр.; 29 см.

Содржина:

Марјановиќ, Ѓорѓи: Терминологија од областа на правото и политичките науки – кривично право, 3–82.

Користена литература, 83–84.

Николовска, Наталија: Терминологија од областа на економските науки – регионална и просторна економија, 85–140.

Избор од користена литература, 141.

Хроника:

Од активноста на терминолошките комисии, 143.

Советување за терминологијата во новите закони, 145.

Иницијатива на Сојузот на друштвата на научните и стручни преведувачи на СРМ за соработка, 147.

XIX – 3 (65) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1989. – 111 стр.; 29 см.

Содржина:

Калалиева, Леонора: Терминологија по социологија (буква Г), 3–19.

Стојановски, Нелко: Терминологија по социологија (буква П), 21–82.

Трајковски, Ило: Терминологија по социологија (буква Т), 83–97.

Ташева, Марија: Терминологија по социологија (буква Ц), 99–111.

XIX – 4 (66) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1989. – 101 стр.; 29 см.

Содржина:

Пойовска, Злаїка: Терминологија од областа на економските науки – економска кибернетика, 5–100.

Користена литература, 101.

XX – 1 (67) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1990. – 97 стр.; 29 см.

Содржина:

Милевски, Александар: Терминологија од областа на економските науки (политичка економија на социјализмот), 3–55.

Дервенци, Васо: Народни имиња на лековити растенија, 57–73.

Литература, 73–74.

Регистар на народните имиња на лековитите растенија, 75–85.

Прикази:

Миљева, Димка: Славе Николовски–Катин – Англиско-македонски лимнолошки лексикон, 87–88.

Извештај за работата на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1989 година, 89–91.

Програма за работа на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1990 година, 92.

Хроника:

Годишна седница на Одборот за изработување на македонска терминологија, 93–96.

XX – 2 (68) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1990. – 156 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Шаровска, Миљра: Терминологија од областа на економските науки – политичка економија на капитализмот, 3–142.

Белешка за немските термини, 142.

Хроника:

Од активноста на терминолошките комисии:

Терминолошка комисија по археологија и историја на уметноста, 143–144.

Терминолошка комисија по теолошки науки, 145.

Промоција на резултатите на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во периодот 1987–1989 година, 147–148.

Извештај за работата на проектот во периодот 1987–1989 година, 149–151.

Рецензии за работата врз проектот во периодот 1987–1989 година, 153–156.

XX – 3 (69) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1990. – 110 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Шаровска, Миљра: Терминологија од областа на економските науки – политичка економија на капитализмот (продолжение од минатиот број), 3–110.

Белешки за немските термини, 110.

Исправка, 110.

XX – 4 (70) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1990. – 75 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Тофовиќ, Петар: Термини од невротравматологија, 3–45.

Литература, 46.

In memoriam на проф. д-р Тофовиќ Петар, 46.

Состанок на претставници на Републичката заедница за научноистражувачка дејност и на членови на Одборот за изработување на македонска терминологија, 47–49.

Хроника:

Од активноста на терминолошките комисии:

Терминолошка комисија по теолошки науки, 50.

Недановска, Светлана: Преглед на содржината на Билтенот на Одборот за изработување на македонска терминологија од 1971 до 1990 година, 51–75.

XXI – 1–2 (71–72) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1991. – 189 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Стојановски, Зоран: Педагошка психологија, 3–32.

Литература, 33.

Керамичиева, Ружица: Развојна психологија, 35–50.

Литература, 50.

Ачковска-Лешковска, Елена: Општа психологија, психологија на трудот и историја на психологијата, 51–68.

Литература, 69.

Такашманова-Соколовска, Тайјана: Општа и развојна психологија и психопатологија, 71–85.

Литература, 85.

Тодорова-Цвејик, Илина: Општа психологија, 87–115.

Литература, 115.

Пойовски, Михаило: Социјална психологија, 117–134.

Литература, 135.

Арнаудова, Виолета: Општа психологија, 137–174.

Литература, 175.

Белешка за немските и француските термини, 175.

Извештај за работата на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ при МАНУ во 1990 година, 177–179.

Програма за работа врз проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ при МАНУ во 1991 година, 181–182.

Хроника:

Годишна седница на Одборот за изработување на македонска терминологија, 183–186.

Терминолошка комисија по географски науки, 187–188.

Терминолошка комисија по археологија и историја на уметноста (Работна група за изработување на терминологија од нововековна, модерна и современа уметност), 189.

XXI – 3 (73) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1991. – 129 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Дамјановска, Љубица: Терминологија по графика, 3–127.

Литература, 128.

Поговор, 129.

XXI – 4 (74) / (уредник: проф. Тодор Димитровски). – Скопје, 1991. – 125 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Најчевска, Цвейтанка: Терминологија од областа на земјоделските науки – селекција на растенијата, семепроизводство и биометрика, 3–122.

Користена литература, 123.

Поговор, 125.

XXII – 1-2 (75–76) / (уредник: Тодор Димитровски). – Скопје, 1992. – 156 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Узунов, Никола; Георѓиев, Анѓел; Нессторовски, Меѓодија; Чеџујнски, Ѓорѓи: Економска терминологија (економски систем; економска политика и планирање), 1–147.

Критика:

Лазески, Борко: Забелешки кон прилогот Терминологија по графика (Билтен ОИМТ бр. 73), 148–150.

Василевски, Пејшар: За доследна примена на Меѓународниот систем на мерните единици, 150.

Хроника:

Годишна седница на Одборот за изработување на македонска терминологија, 151–152.

Извештај за работата врз проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1991 година, 153–154.

Програма за работа врз проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1992 година, 154.

Од активноста на терминолошките комисии (информатика, шумарство), 154–155.

Соработници во овој двоборј, 156.

XXII – 3–4 (77–78) / (уредник: Тодор Димитровски). – Скопје, 1992. – 130 стр.; 29 см.

С одржина:

Курчиев, Александар; Димићриева, Елка; Масевска, Соња; Јовановик, Амалија; Јанеска, Верица: Демографска терминологија, 1–65.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 65–94.

Користена литература, 94–95.

Белешка на редакцијата, 95.

Пејковска, Анѓоанела: Терминологија по социологија (Дополнение кон веќе објавениот материјал), 97–117.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 118–130.

Белешка од редакцијата, 130.

Соработници во овој двоброј, 130.

XXIII – 1–2 (79–80) / (уредник: Тодор Димитровски). – Скопје, 1993. – 148 стр.; 29 см.

С одржина:

Талеска, Вера; Шуклев, Бобек; Ѓорѓијовски, Благоја; Бојациоски, Димитар; Блажевска, Олга; Дракулевски, Љубомир: Економика и организација на претпријатијата, 1–100.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 100–143.

Белешка, 144.

Хроника:

Годишна седница на Одборот за изработување на македонска терминологија, 145–146.

Извештај за работата врз проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1992 година, 146–147.

Програма за работа врз проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1993 година, 147–148.

Соработници во овој двоброј, 148.

XXIII – 3–4 (81–82) / (уредник: акад. Божидар Видоески). – Скопје, 1993. – 362 стр.; 29 см.

С од р ж и н а:

Филиповски, Горѓи: Терминологија од областа на науката за почвата, 1–259.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 260–360.

Користена литература, 360–362.

XXIV – 1–2 (83–84) / (уредник: акад. Божидар Видоески). – Скопје, 1994. – 305 стр.; 29 см.

С од р ж и н а:

Лозановски, Ристо: Терминологија од областа на плевелните растенија, 3–191.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 191–298.

Користена литература, 298–299.

Хроника:

Акад. Блаже Конески (1921–1993), 301.

Годишна седница на Одборот за изработување на македонска терминологија, 301–303.

Извештај за работата на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ при Македонската академија на науките и уметностите во текот на 1993 година, 303–305.

Програма за работа на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1994 година, 305.

Од активноста на терминолошките комисии, 305.

XXIV – 3–4 (85–86) / (уредник: акад. Божидар Видоески). – Скопје, 1994. – 180 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Нешкоски, Блаѓоја Б.: Терминологија од областа на градежништвото (А; Б), 3–123.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 123–179.

Користена литература, 180.

XXV – 1–2 (87–88) / (уредник: акад. Божидар Видоески). – Скопје, 1995. – 333 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Тошев, Димче: Терминологија од областа на неорганската хемија, 3–227.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 227–327.

Користена литература, 327–328.

Хроника:

Годишна седница на Одборот за изработување на македонска терминологија, 329–330.

Извештај за работата на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ при Македонската академија на науките и уметностите во текот на 1994 година, 331–332.

Програма за работа на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1995 година, 332–333.

XXV – 3–4 (89–90) / (уредник: акад. Божидар Видоески). – Скопје, 1995. – 127 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Јовановски, Тихомир: Терминологија од областа на монетарната економија, 3–89.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 91–126.

Користена литература, 127.

XXVI – 1–2 (91–92) / (уредник: акад. Божидар Видоески). – Скопје, 1996. – 135 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Ќурчев, Александар; Ристески, Славе; Момирска-Марјановиќ, Мирослава; Секуловска-Габер, Биљана; Конески, Тодор; Тешковиќ, Марика: Терминологија од областа на статистиката, 3–91.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 91–125.

Користена литература, 125.

Македонска научна и стручна терминологија. По повод излегувањето на Социолошкиот терминолошки речник (1995 г.), 127–129.

Хроника:

Годишна седница на Одборот за изработување на македонска терминологија, 131–132.

Извештај за работата на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ при Македонската академија на науките и уметностите во 1995 година, 133–134.

Програма за работа на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1996 година, 135.

XXVI – 3–4 (93–94) / (уредник: акад. Божидар Видоески). – Скопје, 1996. – 115 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Стамболиев, Димитар: Терминологија од областа на машинската техника:

Предговор, 3.

I. Елементи за навојни врски, 5–60.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 61–93.

Користена литература, 93.

II. Тolerанции на должински мери, 94–106.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 107–114.

Користена литература, 115.

XXVII – 1 (95) / (уредник: акад. Божидар Видоески). – Скопје, 1997. – 63 стр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Дамјановска, Љубица; Гилевска, Јулија; Бошњаковска, Маја; Пејковски, Борис: Терминологија од областа на ликовната уметност : цртежи, цртачки техники и материјали, 3–39.

Регистри на еквивалентите на другите јазици, 39–57.

Користена литература, 57.

Хроника:

Годишна седница на Одборот за изработување на македонска терминологија, 59–60.

Извештај за работата на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1996 година, 61–62.

Програма за работа на проектот „Македонска научна и стручна терминологија“ во 1997 година, 63.

VII

БИЛТЕН

XV – 1 / (уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски, акад. Крум Томовски, Милош Милошевски). – Скопје, 1988. – 21 стр.; 29 см.

XV – 2 / (уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски, акад. Крум Томовски, Милош Милошевски). – Скопје, 1988. – 30 стр.; 29 см.

XVI – 1 / (уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски, акад. Крум Томовски, Милош Милошевски). – Скопје, 1989. – 23 стр.; 29 см.

XVI – 2 / (уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски, акад. Крум Томовски, Милош Милошевски). – Скопје, 1989. – 20 стр.; 29 см.

XVII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1990. – 27 стр.; 29 см.

XVII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1990. – 22 стр.; 29 см.

XVIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1991. – 27 стр.; 31 см.

XVIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Матеја Матевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1991. – 20 стр.; 29 см.

XIX – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1992. – 28 стр.; 29 см.

XIX – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1992. – 20 стр.; 29 см.

XX – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1993. – 22 стр.; 29 см.

XX – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1993. – 24 стр.; 29 см.

XXI – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1994. – 24 стр.; 29 см.

XXI – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1994. – 24 стр.; 29 см.

XXII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1995. – 27 стр.; 29 см.

XXII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1995. – 16 стр.; 29 см.

XXIII – 1 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1996. – 27 стр.; 29 см.

XXIII – 2 / (уредувачки одбор: акад. Ташко Георгиевски, акад. Крум Томовски, Васил Панов). – Скопје, 1996. – 19 стр.; 29 см.

КАТАЛОЗИ



1989

Томе Серафимовски : скулптури – цртежи : пристапна изложба : Изложбен салон МАНУ – Скопје, 26. IV–12.V 1989 / уредник: Крум Томовски; предговор: Георги Старделов; ликовна обработка: Кочо Фидановски; фотографија: Благој Дринков. – Скопје, 1989. – [12] стр. : илустр.; 22 см.

Содржина:

Старделов, Георѓи: [Предговор], [3–4].

Репродукции, [5–10].

Биографија, [11].

Самостојни изложби, [12].

Споменици и спомен-обележја, [12].

Награди и признанија, [12].

Репродукции, [12].

1990

Избор од ликовниот фонд на МАНУ : (македонски автори) : Изложбен салон на МАНУ, 6–20. XI 1990 година / уредник: Крум Томовски; поставка: Томе Серафимовски. – Скопје, 1990. – [4] стр.; 21 см.

Содржина:

[За изложбата], [1].

Список на уметнички дела од фондот на МАНУ за постојана поставка на изложба, [2–4].

1992

Димитар Кондовски : дел од реализмот во моето сликарство : пристапна изложба : Изложбен салон на Македонската академија на науките и уметностите, 20–30 април 1992. – Скопје, 1992. – [4] стр.; 20 см.

Содржина:

[Кратка биографска белешка], [2].

Самостојни изложби, [2].

Каталог, [3–4].

1993

Никола Мартиноски : Ликовен салон – МАНУ, октомври 1993. – Скопје, 1993. – [3] стр. : илустр.; 31 см.

Содржина:

Пейковски, Борис: Ликовните фантазии на Никола Мартиноски, [1].

[Кратка биографска белешка], [3].

Самостојни изложби, [3]

Поважни групни изложби, [3]

Каталог, [3].

Репродукции, [насловна, 2].

1994

Вангел Коцоман : 90 години живот и дело : Ликовен салон – МАНУ, февруари 1994. – Скопје, 1994. – [3] стр. : илустр.; 31 см.

Содржина:

Величковски, Владимира: Творечкото искуство на Вангел Коцоман, [1].

[Кратка биографска белешка], [3].

Самостојни изложби, [3].

Каталог, [3].

Репродукции, [насловна, 2].

Васко Ташковски : пристапна изложба : Ликовен салон – МАНУ, октомври 1994. – Скопје, 1994. – [3] стр. : илустр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Урошевиќ, Влада: Ведрата фантастика на Васко Ташковски, [1–2].

[Кратка биографска белешка], [3].

Самостојни изложби, [3].

Поважни групни изложби, [3].

Каталог, [3].

Репродукции, [насловна, 1–2].

Коле Манев = Kole Manev : Ликовен салон – МАНУ, 26 мај – 6 јуни 1994 година / главен уредник Коста Бојациевски; ликовен уредник Јордан Филипоски; колор дијапозитиви Кочо Недков. – Скопје, 1994. – [30] стр. : илустр.; 24 см.

С о д р ж и н а:

Пойовски, Аніїе: Автопроекција на сопствената меланхолија и неизвесност = Autoprojection de la mélancolie et des incertitudes personnelles = Auto-projection of personal melancholy and uncertainty, [4–26].

Биографија = Curriculum vitae = Biography, [27].

Самостојни изложби = Expositions idividuelles = One-man exhibitions, [28].

Групни изложби = Expositions collectives = Group exhibitions, [28].

Награди = Prix = Awards, [29].

Репродукции, [насловна, 1–25].

Лазар Личеноски : Ликовен салон – МАНУ, април 1994. – Скопје, 1994. – [3] стр. : илустр.; 31 см.

С о д р ж и н а:

Конески, Блаже: [За творештвото на Лазар Личеноски], [1].

[Кратка биографска белешка], [3].

Самостојни изложби, [3].

Каталог, [3].

Репродукции, [насловна, 2].

Димитар Аврамовски Пандилов : 1899–1963 : Ликовен салон на МАНУ, април 1995. – Скопје, 1995. – [3] стр. : илустр.; 31 см.

С о д р ж и н а:

Грозданов, Џвейтан: Творец на современата уметност во Македонија, [1–2].

[Кратка биографска белешка], [3].

Каталог, [3].

Репродукции, [насловна, 2].

Славко Јаневски : изложба : 87 слики (1968–1995) : Ликовен салон – МАНУ, септември–октомври 1995. – Скопје, 1995. – [5] стр. : илустр.; 29 см.

С о д р ж и н а:

Шагал: Свадба = Wedding, [1].

[Биографија = Biography], [3].

Репродукции, [насловна, 2, 4–5].

Томе Серафимовски : скулптури и цртежи : Ликовен салон на МАНУ, мај 1995. – Скопје, 1995. – [5] стр. : илустр.; 31 см.

С о д р ж и н а:

Јаневски, Славко: Приказната на една бронза = The story of bronze, [1, 3].

[Биографија = Biography], [5].

Репродукции, [насловна, 2, 4].

1996

Благоја Дринков : грст бисери на Македонија : 60 компјутерски фотографии : Ликовен салон – МАНУ, 28 февруари – 13 март 1996. – Скопје, 1996. – [5] стр. : илустр.; 30 см.

С о д р ж и н а:

Стиарделов, Георѓи: [За творештвото на Благоја Дринков], [1, 3].

Караџашева, Менка: Благоја Дринков = Blagoja Drinov, [4].

Репродукции, [насловна, 3, 5].

Димитар Малиданов : 25-годишнен јубилеј = Dimitar Malidanov : 25th Anniversary : Ликовен салон – МАНУ, 3–18 октомври 1996. – Скопје, 1996. – [16] стр. : илустр.; 30 см.

С о д р ж и н а:

Биографија = Biography, [2].

Старделов, Георги: Графичкиот свет на Димитар Малиданов = The graphic world of Dimitar Malidanov, [3–4].

Групни изложби = Group exhibitions, [12–15].

Самостојни изложби = Personal exhibitions, [15–16].

Награди = Awards, [16].

Репродукции, [насловна, 5–11].

Радован Трнавац–Миќа : изложба : слики и објекти : Ликовен салон – МАНУ, ноември 1996. – Скопје, 1996. – [5] стр. : илустр.; 29 см.

С одржина:

Серафимовски, Tome: Творештво за XXI век = Creating for the 21st century, [1, 3].

Самостојни изложби = One man shows, [4].

[Биографија = Biography], [4].

Репродукции, [насловна, 2, 5].

1997

Драган Караджиќ : слики : (1986–1997) : Ликовен салон на МАНУ, мај 1997. – Скопје, 1997. – [5] стр. : илустр.; 29 см.

С одржина:

[За творештвото на Драган Караджиќ = On Dragan Karadžić's works], [1].

[Од белешките на авторот = From the author's notes], [4].

[Биографија = Biography], [4].

Репродукции, [насловна, 2, 3, 5].

Данчо Кал'чев : слики – објекти : (1992–1997) : Ликовен салон на МАНУ, мај–јуни 1997. – Скопје, 1997. – [5] стр. : илустр.; 29 см.

С одржина:

Старделов, Георги: [За творештвото на Данчо Кал'чев = On Dancho Kal'chev's works], [1, 3].

[Биографија = Biography], [4].

Самостојни изложби = One man shows, [4].

Групни изложби = Group exhibitions, [4].

Библиографија = Bibliography, [4].

Репродукции, [насловна, 2, 3, 5].

РЕГИСТРИ

I

РЕГИСТАР НА НАСЛОВИТЕ НА ОБЈАВЕНИТЕ КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЈА

Археолошка карта на Република Македонија, том I	97	Долгорочниот развој на енергетиката во СР Македонија (1986–2005)	25
Археолошка карта на Република Македонија, том II	105	Горѓија М. Пулевски – меѓник во нашата културно-национална историја	136
АСНОМ – педесет години македонска држава(1944–1994)	61	Екологијата и економијата во условите на Република Македонија	46
Беседа за делото на Вапцаров	135	Економска транзиција : состојби, проблеми, перспективи	48
Билтен	195	Економската наука и стопанскиот развој на Република Македонија	44
Vector Valued Semigroups and Groups	90	Економската транзиција во Македонија и Бугарија	86
Високопланинска вегетација на пла- нината Бистра, кн. III	99	Етничките традиции и современоста	18
Геотермална енергија: состојба и пер- спективи во Република Македо- нија	65	Етнологија на Македонците	101
Даме Груев во македонското нацио- налноослободително движење	17	Животот и делото на Григор Прили- чев	49
20 години Македонска академија на науките и уметностите	111	Зборник на трудови посветени на академик Блаже Конески	66
Демографски, социјални и економ- ски аспекти на работната сила и вработеноста	31		
10 години од работата на ИПЦИБ	112		

Идејата за федерација во македонското национално-ослободително движење и неговите програмски основи (1893–1935)	98	Македонски правопис	109
Јазиците на почвата на Македонија	79	Македонскиот народ и 1 декември 1918 година	35
Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото	11	Македонските дијалекти во Егејска Македонија	52
Карактеристики на климатско-вегетациско-почвените зони (региони) во Република Македонија	104	Македонските дијалекти во Егејска Македонија, кн. 1 – Синтакса	100
Карпошовото востание во 1689 година	135	Materials for the Mycoflora of Macedonia (Yugoslavia)	90
Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методиевската традиција во Македонија	14	Macedonia and its relations with Greece	96
Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета	20	Macedonian Academy of Sciences and Arts	114
Complex commutative vector valued groups	94	Младински пој	109
Концепт за пијано	107	Модрозелени алги (Cyanophyta) на Република Македонија	106
Концепт за пијано, соч. 84	107		
Летопис	139		
Македонија и Балканот во петроградското списание „Современник“	99	Националната мисла на Мисирков	136
Македонија и односите со Грција	95	Номадското сточарство во Македонија во XIX век до 1918	105
Македонија во војните 1912–1918	32	Номадското сточарство во Македонија од XIV до XIX век	102
Македонска академија на науките и уметностите	114		
Makedonská gramatika	98	Общекарпатский диалектологический атлас	89
Македонска терминологија	185	Общеславянский лингвистический атлас, вып. 1	117
Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социјалниот реализам	67	Общеславянский лингвистический атлас, вып. 3	117
Македонската литература меѓу двете светски војни и појавата на „Бели мугри“	28		

Примарен црнодробен канцер	23
Пристатки предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите	127
Рак на црниот дроб	91
Религиите и религиските аспекти на материјалната и духовната култура на почвата на Република Македонија	81
Реферати на македонските слависти за XI меѓународен славистички конгрес во Братислава	45
RCGEB activity report	113
Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура	71
Свечен собир по повод 90 години од животот на академикот Васил Иљоски	135
Слободата и стремежот за слобода во современата македонска литература	30
Современи аспекти на вирусните хепатити	35
Современи аспекти на вирусните хепатити со посебен осврт на хепатитот Ц	54
Содржински и методолошки прашања во истражувањето на историјата на културата на Македонија	74
Споменица посветена на Блаже Конески, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	121
Споменица посветена на почнатиот Александар Матковски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	120

Споменица посветена на почнатиот Вангел Кодоман, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	122
Споменица посветена на почнатиот Васил Иљоски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	123
Споменица посветена на почнатиот Данчо Зографски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	124
Споменица посветена на почнатиот Димче Коцо, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	121
Споменица посветена на почнатиот Јуѓчо Серафимов, дописен член на Македонската академија на науките и уметностите	122
Споменица посветена на почнатиот Михаил Д. Петрушевски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	119
Споменица посветена на почнатиот Михаило Апостолски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	119
Споменица посветена на почнатиот Пенчо Давчев, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	123
Споменица посветена на почнатиот Ханс Ем, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	121
Средновековните градови и тврдини во Македонија	103
Сто години од основањето на ВМРО и 90 години од Илинденското востание	57
Странските влијанија во македонската литература и култура во 50-те и 60-те години	83

Струмички (Македонски) апостол	92	
Studia linguistica Polono-Meridianoslavica, том 8	131	
Студии за балканскиот литературен процес во XIX и XX век	93	
Студии од македонско-бугарската јазична конфронтација	103	
Теоретски истражувања во природните и техничките науки во Република Македонија	41	
XII Yugoslav symposium on the physics of condensed matter	42	
Флора на Република Македонија, том I, св. 2	97	
Флора на Република Македонија, том I, св. 3	100	
Фонологија на современиот македонски стандарден јазик, св. 1	93	
Хепатитис Б вирус инфекција и промарен црнодробен карцином	94	
Цивилизации на почвата на Македонија	77	
Црно семе ; Црвениот коњ ; Жолти от трендафијл	105	
VI Меѓународен конгрес за проучување на Југоисточна Европа (Софija 1989)	39	
Шумската вегетација на планината Бистра	92	

II

РЕГИСТАР НА АВТОРИТЕ ЗАСТАПЕНИ ВО ИЗДАНИЈАТА НА АКАДЕМИЈАТА

Азбучен

Аго, Ариф 70
Алексиев, Ацо 135
Алексиев, Александар 69, 85, 123
Алексиев, Емил 83
Алексова, Блага 16, 22, 40, 73, 75,
78, 82, 98
Алексовска, С. 165, 167
Ангелевски, Александар 178
Ангелеска, М. 37, 179
Ангелов, Иван 87
Ангелова, Ј. 56
Ангеловска, Л. 56
Ангеловски, Петар 26
Андоновска, Н. 43
Андоновски, А. 43
Андоновски, Б. 172
Андоновски, Томе 178
Андоноски, Илија – Ченто 28
Andreевски, Александар 47, 121,
124, 176, 177, 178, 179, 181, 182
Andreевски, Б. 166
Andreјевић, Милан 24
Andreјевски, Благоје 27, 66
Andреш, Ј. Ф. 143
Andриќ, Б. 56
Anовски, Тодор 47

Antевски, Б. 57
Antoniјevић, Драгослав 19
Apostолов, Александар 35, 58
Apostолски, Кирил 178
Apostолски, Михаило 101
Argировски, Мито 51, 52
Aризанковска, Лидија 80
Arнаудова, Виолета 190
Arsенов, Арсен 26
Арсова, М. 55
Арсовски, А. 57
Арсовски, Милан 66
Арсовски, Тихомир 70, 86
Астровски, Стојан 119
Атанасов, Петар 39, 79, 80, 146
Атанасовски, А. 56, 178
Атанасовски, Живко 48
Атанасовски, Тодор 58, 64
Ачковска-Лешковска, Елена 189
Ачкоска, Виолета 63

Бабиќ, Бошко 78
Бабић Стојић, Б. 43
Бајт, Александер – види: Bajt, Alek-
sander
Балабанов, Коста 16, 22
Балова, Нада 37, 38

Бардиева, Донка 78
 Бардиева Трајковска, Донка 82
 Басотова, Љубинка 20
 Батковски, Томе 62
 Бернштейн, С. Б. 89, 144
 Бидиков, В. 23, 24, 25, 37, 38, 54, 55,
 56, 57, 176, 179, 180
 Битовски, Крсте 18, 58
 Битракова Грозданова, Вера 40, 78,
 82, 97
 Бицевска, Кита 20, 73
 Бицевски, Трпко 20
 Бишев, Глигор 48, 87
 Благадуша, Лили 59
 Благоевска, Миленка 25
 Блажев, Благоја 26
 Блажевска, Олгица 191
 Блахова, Емилије 92
 Близнаковска, Б. 167, 171
 Богданов, Б. 182
 Богданов, М. 41
 Богданова, Вукосава 37, 176, 179,
 182, 183
 Богданова, С. 167
 Богдановић, Стојан 166
 Богдановска, А. 182
 Богоев, Ксенте 31, 44, 47, 48, 50, 57,
 67, 86, 114, 120, 122, 123, 124, 156,
 157, 158, 160, 162
 Богоева-Гаџева, Г. 165
 Бојафиоски, Димитар 191
 Бондарко, А. В. 143
 Босилковски, М. 36, 56
 Бошале, Никола 22
 Бошевски, Томе 27, 41, 128, 172
 Бошковски, Борис Кр. 16
 Бошковски, Р. 38
 Бошњаковска, Маја 194
 Брајовић, Миодраг 41, 47
 Брозовић, Далибор – види: Brozović,
 Dalibor
 Бромлей, Наталија Яковлевна 19
 Бромлей, Юлијан Владимирич 19

Бубевски, Душан 65
 Бужаровска, Елени 80
 Бундалевски, Томислав 26
 Бунтески, Ристо 35
 Бург, Лидија 24
 Вангелов, Атанас 122
 Вановски, Бојан 24, 55
 Василевски, Васко 24, 37, 38, 54, 55
 Василевски, Петар 191
 Василевски, Тадеуш 73
 Василеска, Д. 167
 Васиљев, Јулика 16, 20
 Ваккова, Оливија 175, 183
 Вејсиу, Или – види: Vejsiu, Ili
 Велев, Илија 22, 73, 83
 Величковски, Боне 102
 Величковски, Владимијр 71, 83, 86,
 200
 Велјановски, Б. 41
 Велјановски, Н. 25, 38
 Велјановски, Новица 61, 63
 Велковска, Ј. 37
 Велковска, Светлана 169, 170
 Велковска, Снежана 52
 Велковски, Б. 37
 Велковски, К. 37
 Вељановски, В. 56
 Вељаноски, Б. 43
 Вендина, Т. И. 132, 144
 Весковић-Вангели, Вера 39, 59, 63,
 160
 Видојески, Божидар 12, 45, 52, 65,
 67, 79, 101, 132, 141, 142, 144, 145,
 146, 147, 148, 149, 150, 151
 Витларова, Д. 55
 Војнић, Драгомир – види: Vojnić,
 Dragomir
 Вражалски, Никола 65
 Вражиновски, Танас 40, 46, 73, 83
 Врубел, Хенрик – види: Wróbel, Hen-
 ryk
 Вукмановић, Јован 19

Вуковић, Владета 29, 30
 Вуковић, Чедо 29
 Вукотић, Љубинка 37
 Вученовић, Милана 24
 Вучков, Ф. 38
 Вучкова, Н. 38

Габер, Стеван 59, 62
 Галев, Гале 63
 Галовска, Д. 38
 Гаревски, Ристо 97
 Гашева, М. 54, 56, 57
 Гашева, Магдалена 36
 Гега, Џеват 69
 Георгиев, Ангел 44, 190
 Георгиев, Душко 66
 Георгиев, Илија 87
 Георгиева, Вера 77, 81
 Георгиева, Милица 101
 Георгиева, Мирјана 66
 Георгиевска, Б. 180
 Георгиевска, Бранислава 175
 Георгиевска, Бранка 176
 Георгиевска, Соња 179
 Георгиевски, Георги 14, 20, 51, 54
 Георгиевски, Михајло 14, 20, 50, 73
 Георгиевски, Петре 64
 Георгиевски, Ташко 105
 Гилевска, Јулија 194
 Глабочанин, С. 177
 Глигоријевић, Ј. 37
 Глишић, Љубиша 25
 Гоголевски, Станислав 13
 Голабовски, Сотир 16, 22, 77, 83
 Голомб, Збигњев – види: Golomb, Zbigniew
 Голубовић, Градимир 24
 Гонев, Јосип 124
 Гордова-Муратовска, А. 181, 182
 Гоцевски, Трајан 65
 Грданоски, С. 36, 56
 Грличков, М. 182

Грозданов, И. 43, 166
 Грозданов, Цветан 16, 22, 40, 64, 72, 75, 81, 120, 121, 129, 159, 160, 162, 202
 Грубовић, М. 25
 Грујовска, С. 181
 Грујоски, Трајче 119
 Груневска, Виолета 36, 54, 56, 57
 Групче, Јуップо 47, 159
 Грчев, Кокан 82
 Грчев, Т. 163
 Гучев, В. 43

Давчев, Пенчо 23, 24, 37, 38, 54, 55, 56, 91, 176, 179, 180, 181
 Дамев, Огнен 32, 49
 Дамјановска, Љубица 190, 194
 Дамјановски, Драган 26
 Дамјановски, Ристо 58, 64
 Дејанов, Иван 23, 25, 37, 38, 54, 55, 56, 57, 70, 180
 Дејанов, П. 55
 Делић, Драган 37
 Делиниколова, Зорка 101
 Денковски, Г. 166
 Дервенци, Васо 187
 Десподова, Вангелија 12, 14, 21, 40, 45, 53, 72, 80, 147
 Ђжурова, Аксинија 72
 Димески, Димитар 17, 35, 58
 Димировски, Георги М. 27, 41
 Димитриев, Димитар 36, 54, 56, 57
 Димитријева, Елка 32, 44, 49, 191
 Димитријевски, Марјан 64
 Димитров, Александър 87
 Димитров, Благој 27
 Димитров, Евгени 62, 65, 155, 156, 157, 160, 162
 Димитров, И. 36
 Димитров, Константин 26, 66
 Димитров, Николај 161
 Димитрова, Елизабета 82
 Димитрова, Силвија 169, 170

- Димитрова-Шмигер, Нина 53
 Димитровски, Д. 167
 Димитровски, Драган С. 164
 Димитровски, Тодор 12, 29, 51, 68, 149, 150
 Димовска, И. 38
 Димовска, Николина 25, 37, 38, 55
 Димовски, Дончо 90, 94, 164
 Димовски, Г. 36
 Димовски, Михаило 102
 Димовски, Наум 35
 Димоски, Илија 122
 Донев, Јован 34
 Донев, С. 66
 Доровски, Иван – види: Dorovský, Ivan
 Доцевски, Б. 25
 Драгојловић, Драгољуб 22
 Дракул, Симон 60
 Дракулевски, Љубомир 191
 Дрвошанов, Васил 13, 52
 Друговац, Миодраг 145
 Дуковски, Р. 177
 Дулев, Стою 88
- Ђајић, Ненад 27
 Ђорђевић, Г. 36
 Ђорђевић, Ђ. 36
 Ђорђевић, Ж. 36
 Ђорђевић, З. 36
 Ђорѓевић, Недељко 28, 66
 Ѓорѓиев, Драги 59
 Ѓорѓиев, Ђорѓи М. 102
 Ѓорѓијовски, Благоја 191
 Ѓуркова, Елена 36, 54, 56, 57
 Ѓуркова-Греневска, Е. 36, 37
 Ѓуровски, Виктор 164
 Ѓурчинов, Милан 29, 46, 50, 64, 67, 68, 76, 84, 128, 148, 149, 150, 151
 Ѓурчинова, Анастасија 70, 71, 85
- Евтимовска, Ћ. 36
 Едровски, Никола 35
 Ем, Х. 175
 Ефремов, Г. Д. 181
 Ефтимова, Ц. 56
 Ефтимовска, Цветанка 36, 56
- Жантева, М. 183
 Жиков, Аритон 49, 87, 162, 186
- Закревская, Я. 144
 Зарезанкова-Потевска, Марија 27
 Зафировски, С. 165
 Зафировски, Стојан 186
 Здравев, Ѓорѓи 101
 Здравева, Милка 105, 106, 120, 124
 Зиков, Михаило 178
 Зисовски, Н. 36, 177
 Златановић, В. 165
 Златановић, Владан 186
 Златановски, Томислав 165
 Зографски, Данчо 17, 29, 33, 35, 39, 58, 62, 68, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162
 Зографски, Г. 23, 24, 38, 177, 179, 182
 Зографски, Евгени 48
- Иванов, Благоја 30, 84
 Иванов, Бојан 70, 71
 Иванов, Љ. 55, 180
 Иванова, Л. 55
 Иванова, Олга 13
 Ивановић, Радомир 29, 30, 50, 69, 129, 146, 150, 151
 Ивановска, П. 178
 Ивановски, Владо 120
 Ивановски, Г. 41
 Ивановски, Димитар 23, 24, 25, 38, 47, 57, 179
 Ивановски, Љ. 36, 54, 56
 Ивановски, Нинослав 25, 54
- Евтимовска, Ц. 54, 56, 57

Ивановски, Христо 42
 Иваноски, Владимир 62
 Иваноски, Владо 61
 Иваноски, Орде 34, 39, 59
 Ивић, З. 42
 Ивић, Павле 127, 144, 145
 Иконић, З. 42, 43
 Илиева, Љубица 36, 37, 56
 Илиевска, Красимира 14, 21, 73, 76
 Илиевска, Милена 24, 37, 56
 Илиевска-Арсова, Милена 25, 57
 Илиевски, Петар Хр. 12, 16, 22, 67,
 71, 74, 79, 81, 98, 120, 141, 142, 145,
 146, 148, 149, 150, 151, 158
 Илић, М. 37
 Илић, Снежана 90, 170
 Иљоски, Мирослав 123
 Имери, Хаки 80

 Јакимовска, Г. 163
 Јакимовски, Јорђе 32, 88
 Јанев, Ратко К. 129
 Јанева, Б. 90
 Јанева-Стојановић, Вера 69, 84
 Јаневски, Славко 202
 Јанеска, Верица 191
 Јанићевић, Љ. 41, 171
 Јанковска, Катица 169
 Јанкуловски, Н. 25
 Јанчев, Мичо 48
 Јанчевски, Јане 66
 Јањевић-Иванова, Е. 180
 Јакоски, Воислав 19
 Јашар-Настева, Оливера 12, 21, 29,
 40, 50, 53, 67, 79, 133, 142, 145, 148,
 149, 152
 Јеумовић, Љиљана 37
 Јешић, Рада 25
 Јовановић, Амалија 191
 Јовановић, Лидија 131
 Јовановић, Б. 37
 Јовановић, Божидар 32
 Јовановић-Стипчевић, Биљана 14

Јовановска, Славица 86
 Јовановски, Тихомир 193
 Јовев, С. 57
 Јоксимовић, Н. 183
 Јоноска, Мирјана 167, 171
 Јорданова, Маја 183
 Јордановска, В. А. 164, 165, 167,
 168, 169
 Јорданоски, Благоја 169
 Јосифовска, Т. 180, 181, 182, 183
 Јоцић, Светлана Х. 123
 Јурукова, Нада 64

 Каварић, Л. 36
 Кавка, Маќеј – види: Kawka, Maciej
 Каев, В. 176, 177, 178, 179, 181, 182
 Каја, Е. 177, 181, 182
 Калајлиева, Леонора 187
 Каламарас, Р. 25, 37
 Калњинь, Л. 144
 Камчев, Никола 38, 54, 55, 57
 Камчева, М. 38, 55
 Кандиќјан, Владимир 49, 87, 162
 Кантарџиев, Ристо 76, 158
 Капор, Д. 42
 Капушевска-Дракулевска, Лидија 85
 Карафозов, А. 25
 Карапилиов, Илија 27
 Карапилиски, Борислав 175
 Карапашева, Менка 202
 Карадинска-Бислимовска, Ј. 36
 Каркинска, М. 166
 Картов, Владимир 18, 33, 39
 Катардиев, Иван 17, 33, 57, 62, 65,
 160
 Кекеновски, Љубомир 87
 Керамичиева, Ружица 189
 Керемидчиев, Спартак 87
 Кипровска, С. 182
 Кирјазовски, Ристо 34, 61, 63
 Киселиновски, Стојан 62
 Китаноски, Благоја 97
 Китевски, Марко 50, 76, 102

- Киш, Маријана 13, 52
 Кљусев, Никола 28, 47, 87, 128, 153,
 156, 157, 159, 161, 162
 Ковачев, Асен 87
 Колбе, Кица Б. 81
 Колева, Елена 21, 51, 120
 Колевски, Перко 25, 55, 57
 Колиштркоска Настева, Ирена 97
 Колономос, Жамила 79
 Кондов, Г. 57
 Кондова, Ирена 36, 37, 56, 57
 Конески, Блаже 14, 21, 29, 40, 45,
 50, 68, 122, 142, 145, 146, 149, 150,
 201
 Конески, Тодор 193
 Кононова, В. А. 164
 Константинов, Душан Хр. 58
 Константинов, Милош 101, 102
 Константиновић, Ј. 37
 Коробар-Белчева, Марија 53
 Корубин, Благоја 143
 Корубин, Вера 175
 Костадиновски, Митко 181
 Костић, В. 37
 Костов, Владимир 13
 Костовска, С. 25, 55
 Костовски, А. 181
 Костовски, Михајло 27
 Котев, Иван 18
 Котевски, Георги 66
 Коцевски, Данило 30
 Коцо, Димче 16, 22, 154, 155, 156,
 158
 Кочанковски, Јован Д. 61
 Кралев, Тодор 48, 159
 Крњевић, Хатица 145
 Крстева, Ангелина 101, 102
 Крстевски, М. 38
 Крстић, М. 37
 Кузман, Паско 74, 77
 Куманев, В. А. 159
 Кумањов, В. А. 60
 Кутановски, Раде 122
 Куцуловска, Галена 61
 Кушевски, Воислав 158
 Кушевски, Војо Д. 60
 Лаброска, Веселинка 131
 Лазаров, Диме 186
 Лазаров, Лазар 39, 63
 Лазески, Борко 191
 Лембергер, Јанош 25
 Лилчић, Виктор 98
 Личеноска, Зое 73
 Логар, Т. – види: Logar, T.
 Лозановски, Ристо 47, 121, 128, 192
 Лончар, Илија 66
 Лопарска, Сузана 175, 176
 Лужина, Јелена 69, 85
 Лукареска, В. 182
 Лукић, Света 30
 Лукин, А. 166
 Мавродиев, Г. 43
 Малез, Мирко 97
 Маленко, Билјана 52
 Маликоски, Џане 27
 Мангова Поњавић, Кики 59, 65
 Манева, Елица 73, 75, 78, 98
 Мареш, Франтишек Вацлав – види:
 Mareš, František Václav
 Марјановић, Ѓорђи 187
 Марков, Борис 13, 40, 45, 53, 67, 150
 Марковић, Ј. 47, 179
 Марковић, Марјан 131, 133
 Марковић, Милица 186
 Марковска, Анета 75
 Марковски, С. 90
 Марковски, Слободан 48, 88
 Масевска, Соња 191
 Масин, Ѓорѓи 25, 54
 Матвејева, Јана 175, 176, 177
 Матевски, Владо 175, 176, 177
 Матевски, Матеја 30, 85, 122, 135
 Матијевић, Лајош 19
 Матковски, Александар 39, 102,
 127, 135, 153, 154, 155, 156

Мацура, Милош 31, 127
 Маџар, Љубомир 161
 Машковић, Ј. 42
 Машковић, Д. Р. 42
 Меловски, Христо 16, 73
 Менковска, И. 43
 Мијатовић, М. 41, 42, 43, 167
 Микулчић, Иван 98, 103
 Милановић, В. 42, 43
 Милев, Методи 119
 Милевски, Александар 187
 Миленков, В. 177, 182
 Миловска, Добрила 22, 73
 Милосављевски, Ж. 43
 Милосављевски, Славко 60, 64
 Милосављевић, А. 36, 56
 Милошевска, Р. 167
 Милошевски, М. 56, 180, 181
 Милошевски, Милосав 167, 169, 171, 173
 Милутиновић, Светлана 24
 Милчин, Илија 76
 Миљковић, Петар – Пепек 16, 23
 Миндак, Јоланта – види: Mindak, Jolanta
 Минова-Ѓуркова, Лилјана 45, 51, 52, 81, 143, 148, 149, 151
 Миноски, Михајло 16, 34, 59, 63, 98, 162
 Миовски, Мито 13, 15, 51, 53, 80
 Миркуловска, Милица 51
 Мирчевска, Л. 37
 Митев, Славчо 183
 Митева, Димка 53, 188
 Митева, Нада 180, 183
 Митевски, Александар 185
 Митевски, Витомир 50, 81, 83
 Митић, Васе 176
 Митков, Владимир 64
 Митков, Маринко 151
 Митковска, Лилјана 131
 Митковска, Р. 43
 Митревски, Драги 78
 Митреска, З. 167

Митрески, М. 165, 166, 172
 Митрески, Павле 18
 Митриновић, Драгослав С. 166, 168, 170
 Михаилов, Владимир 47
 Михајлов, Миле 62
 Михајлов, Миле Р. 165, 166, 168, 172
 Михајловски, Драган 26
 Мицајков, Глигор 28
 Мицевска, Светлана 175
 Мицевски, Борис 185
 Мицевски, Бранко 180
 Мицевски, В. 43
 Мицевски, Ефтим 66, 178
 Мицевски, Кирил 97, 99, 100, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183
 Мицковић, Слободан 30
 Мишевска, Петранка 24, 25, 37, 56, 57
 Мишевски, Јане 24, 25, 176
 Мокров, Боро 34, 51, 124
 Момирска-Марјановић, Мирослава 186, 193
 Мошин, Владимир 11, 15
 Мукоска-Чинго, Весела 65
 Мулина, Трипо 32
 Муратовска, О. 36, 177
 Муратовска-Гордова, А. 179

Најденова, Василка 169, 170
 Најчевска, Цветанка 190
 Наневски, Благоја 49
 Наневски, Душко 21
 Наумова, Марика 102
 Наумоски, Светозар 34
 Недановска, Светлана 189
 Недановски, Пеце 49
 Недељковић, Душан 19
 Недков, Милан 160
 Ненадовић, Т. 43
 Несторовски, Методија 44, 190
 Нешковски, Методија 23, 24, 37, 38, 54, 55, 180, 182

- Нешкоски, Благоја Б. 193
 Никодиновски, Јордан 185
 Николић, Илија 59
 Николић, Ј. 37
 Николић, Предраг 37
 Николић-Новаковић, Јасминка 82
 Николов, Велимир 101
 Николова, Ружица 82
 Николова, Светлица 73
 Николовска, Виолета 131
 Николовска, Наталија 187
 Николовска, Т. 182
 Николовска-Нејашмић, Искра 69
 Николовски, А. 43
 Николовски, Б. 36, 56
 Николовски, Властимир 70, 86, 107,
 109
 Николовски, Н. 182
 Николоска, Мирослава 185
 Никофоров, Веселин 87
 Ницолова, Руселина 143
 Новаковић, Радослав 25
 Новковски, Тодор 66
 Ноневски, Борис 76
 Ношпал, Александар 28
 Ношпалоска, Катарина 32
- Органџиев, Ангел 26
 Органџиева, Цветанка 29, 145
 Ортаков, Драгослав 23, 75, 83
 Орушев, Т. 47, 179
- Павловна Усикова, Рина – види:
 Усикова, Рина
 Павловски, Благоја 186
 Павловски, Божин 129
 Палавестра, Предраг 68
 Паликрушева, Галаба 19, 40, 76, 101
 Пандев, Димитар 53, 74, 75, 80
 Пандевска, Марија 58
 Пандевски, Манол 18, 33, 57, 99,
 120, 154, 155, 156, 158, 159, 160,
 161, 162
- Панзова, Виолета 77
 Панов, Бранко 16, 23, 74, 75, 101,
 158
 Панов, Митко 158, 185
 Пановска, Искра 80
 Пановски, М. 25
 Пантић, Мирослав 145
 Параћанин, Љубиша 28
 Пасху, М. 182
 Пауновска, Бранислава 101
 Пашић, Радмила 97
 Паштракуљић, Надежда 25
 Пеев, Коста 12, 45, 52, 67, 79
 Пенушлиски, Кирил 19, 102
 Перишић, Вера 25
 Перишић-Савић, Мирјана 25
 Петковић, Е. 56
 Петковска, Антоанела 70, 71, 86,
 191
 Петковска, Нада 51
 Петковска, Р. 38
 Петковски, Борис 41, 70, 77, 82, 86,
 121, 194, 200
 Петковски, Љ. 43
 Петковски, Михаил 48, 88, 162
 Петрески, Гоце 44
 Петров, Ѓ. 165, 166
 Петров, Константин 78
 Петрова, Елеонора 77, 159
 Петровска, Љубица 106
 Петровска-Јовановић, Симка 168,
 169
 Петровски, Александар 44
 Петровски, Блаже 40
 Петровски, Киро 66
 Петроска, Елена 51, 132
 Петрушева, Аница 101
 Пешев, Љупчо 28
 Пешикан, Митар 13
 Пиличкова, Севим 76
 Пиперевски, Боро М. 171
 Пирузе-Тасевска, Виолета 51
 Плавевски, В. 179, 182

Плетерски, Јанко – види: Pleterski, Janko
 Поварницина, Марина 132
 Подолешов, Бојан 164, 186
 Поленаковиќ, Б. 57
 Поленаковиќ, Момир 25, 38, 54
 Полоска, Агим 80
 Поп-Атанасов, Ѓорѓи 15, 21, 72
 Попвасилева, Александра 40, 46
 Попборчева, Даниела 183
 Попеска, Жанета 172
 Поп-Јорданов, Јордан 26, 28, 41,
 111, 119, 120, 172
 Попов, Благој С. 170, 172
 Попов, Зоран 161
 Попов, Оливер Б. 166, 168, 169
 Попов, Т. 36
 Попова, Розалинда 24
 Попова-Јовановска, Р. 24
 Поповић, Бојан 32
 Поповић, Н. 43
 Поповска, Златка 187
 Поповска Неткова, Билјана 59, 63
 Поповска-Павловска, Фредерика 41,
 170, 172
 Поповски, Анте 21, 201
 Поповски, Гоче 164
 Поповски, Кирил 66
 Поповски, Михаило 189
 Поцев, Стефан 163, 165
 Поцева, Данка 163
 Пренцов, Трајко 124
 Прилепчанска Фотева, Златка 123
 Продановић, Милош 27
 Продановска, Ц. 38
 Проева, Наде 76, 78, 79, 82, 98
 Радически, Науме 85, 147
 Радовић, Миодраг 84
 Радојевиќ, П. 36
 Рајичиќ, Д. 41
 Ракиќ, Стево 66

Расолкоска-Николовска, Загорка 23,
 78
 Рибарова, Зденка 15, 21, 45, 52, 72
 Ризова, Весна 171
 Ризовски, В. 166
 Ризовски, Радослав 92, 104, 121, 175
 Ристевски, П. 104
 Ристески, Димитрија 84
 Ристески, Славе 193
 Ристески, Темелко 65
 Ристић, Момчило М. 128
 Ристов, М. 166, 171
 Ристов, Т. 178
 Ристова, М. 172
 Ристовски, Блаже 16, 17, 23, 29, 33,
 39, 46, 50, 58, 62, 65, 67, 69, 74, 76,
 80, 82, 129, 135, 136, 146, 149, 150,
 151
 Ристујчин, Петре 53
 Русчева, Дарина 87
 Рушков, Тодор 44
 Савевска, С. 55
 Савицка, Ирена – види: Sawicka, Irena
 Садикарио, Аврам 79, 81, 82
 Садикарио, Самуел 81, 82
 Саздов, Томе 15, 21, 29, 69, 74, 83,
 145, 147
 Самаржија, С. М. 170
 Самарџиски, А. 164
 Санев, Воислав 77, 97
 Санџакоски, Стефан 75, 81
 Сапунов, Петко 186
 Светиева, Анета 40, 101
 Свешникова, Е. В. 164
 Секуловска-Габер, Биљана 193
 Селмани, Аслан 46
 Семенакова-Цветковска, В. 36
 Серафимов, Кочо 124
 Серафимов, Љупчо 55, 129
 Серафимов, Никола 175
 Серафимов, Петар 164

Серафимовски, Владимир 124, 182, 183
 Серафимовски, Михаил 26
 Серафимовски, Томе 122, 129, 203
 Серафимоски, Владимир 23, 24, 37, 38, 54, 55, 56, 179, 180
 Сидовски, Коcho 34
 Силјановски, Благоја 121
 Симов, Ангел 172
 Симова, Нина 175
 Синадиновски, Ѓ. 166
 Славева, Лидија 22, 45
 Славеска, Лидија 12, 15
 Славески, Трајко 48, 88
 Смилевски, Веле 30
 Смилевски, Цветко 32
 Соколовска, Викторија 74, 82, 97, 121
 Соколовски, Б. 36, 56
 Соколовски, Боривое 178
 Солецка, Казимјера Марија – види:
 Solecka, Kazimiera Maria
 Сотировска, Ј. 25, 37, 38, 55, 57
 Сотировски, Паскал 129, 169
 Спасеска, Дијана 168, 171
 Спасов, Александар 29, 50, 67, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
 Спасов, Људмил 12, 45, 50, 67, 80, 93, 132
 Спасов, Синиша 44
 Спиревска, Илинка 173
 Спировски, З. 57
 Ставрев, Драгољуб 119
 Ставриќ, Ѓ. 23, 24, 38, 176, 177, 180
 Стajiћ, Михајло 24
 Сталев, Георги 69, 75, 147
 Стаматоски, Трајко 13, 15, 51, 54, 64, 65, 80, 151
 Стамбалиев, Димитар 194
 Станковиќ, Јубиша 147
 Станковиќ-Јовановиќ, Снежана 178
 Станковска, Јубица 13, 54, 81

Станоевски, Цветан 60, 77, 105
 Станчев, Красимир 72
 Старделов, Георги 30, 50, 64, 68, 74, 77, 79, 81, 123, 128, 199, 202, 203
 Старова, А. 25, 55, 57
 Старова, Луан 68
 Старц, Здравко Ф. 164
 Страфилов, Трајче 171
 Стерјовски, Александар 13
 Стефанија, Драги 30
 Стефановски, Ристо 123
 Стикова, Е. 36
 Стипетиќ, Владимир – Види: Stipetić, Vladimir
 Стоев, Фиданчо 63
 Стоименов, С. 43
 Стоичковски, Благој 39
 Стојаковиќ, Зоран 90
 Стојанов, Киро 82
 Стојанов, Петар 154
 Стојанов, Ристо 66, 178
 Стојанова, Делка 176
 Стојанова, К. 43
 Стојанова, Корнелија 169
 Стојановић, С. 42
 Стојановиќ, Тања 171
 Стојановиќ, Тодор 156
 Стојановски, Александар 153
 Стојановски, Зоран 189
 Стојановски, Мирко 27
 Стојановски, Нелко 187
 Стојков, Методија 44, 159
 Стојковић, Живан 34
 Стојковска, С. 56
 Стојковски, З. 56
 Стојковски, Мирослав 28
 Стојкоски, С. 56
 Стојменска-Елзесер, Соња 70, 71, 85
 Стојовска, П. 56
 Стојчев, Ванче 65
 Стојчева-Радовановић, Б. Џ. 168, 170

- Стојчевска-Антић, Вера 12, 15, 22, 29, 46, 54, 72, 75, 83, 120, 147
 Стојчевски, Ѓорѓи 59
 Столић, Новица 66
 Сутинова, Јагода 66
- Тавчиовска-Василева, Ирена 181
 Тадић, М. 43
 Такашманова-Соколовска, Татјана 189
 Таковски, Јован 81
 Талеска, Вера 191
 Танић, Живан 32
 Тасев, Славчо 60
 Тасић, Милан 170, 172
 Таџер, Исак С. 37, 54, 55, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183
 Ташева, Марија 187
 Ташковски, Васко 130
 Темков, Кирил 76
 Теодоровић, Јован 24
 Терзић, М. 164
 Терзиоски, Растислав 60
 Тетиковић, Марија 193
 Тимотеј, Митрополит 74
 Тјапкин, Д. 42, 43
 Тодоров, Тодор 44
 Тодорова, И. 166
 Тодорова, Лилјана 68, 84
 Тодорова-Јанешлиева, Љубица 51, 84
 Тодорова-Цвејић, Илина 189
 Тодоровић, Миодраг М. 80
 Тодоровска, Е. 25, 38, 54, 55, 57
 Тодоровска-Ажиевска, Љубица 167
 Тодоровски, Г. 181
 Тодоровски, Гане 59, 122
 Тодоровски, Глигор 18, 59, 65, 105, 106, 154, 155, 156, 158
 Тодоровски, П. 36
 Токарев, Михаил 77
 Толевски, Михајло 28
 Томовски, Крум 70, 75, 78, 82, 101
 Томоски, Томо 23
 Тополињска, Зузана – види: Тополињска, Zuzanna
 Топузовски, Б. 166
 Топузовски, Благоја 186
 Тортић, Милица 90
 Тофовић, Петар 189
 Тофовски, Ј. 38
 Тофоска, Станислава-Сташа 51, 132
 Тоциновски, Васил 69, 84
 Тошев, Димче 186, 193
 Тошев, П. 166, 171, 172
 Тошић, Б. С. 42
 Трајановски, Александар 18, 23, 35, 74
 Трајановски, Драгољуб 23, 24, 37, 38, 54, 55, 56, 57, 180
 Трајковска, М. 179, 180, 183
 Трајковска, Т. 57
 Трајковски, Б. 55, 57
 Трајковски, Ило 187
 Трајковски, Кирил 13, 74
 Трајковски, С. 25
 Трајковски, Стрезо 42
 Тренчевски, Костадин 42, 90, 94, 164, 167
 Тушевски, Ванчо 46, 50, 152
 Ђирић, Мирослав 166
 Ђорнаков, Димитар 75
 Ђосевски, Владимир 27
 Ђулавкова, Ката 70, 85
 Ђурчић, Александар 31, 155, 191, 193
 Угринова-Скаловска, Радмила 15, 53
 Узунов, Никола 27, 31, 44, 47, 48, 64, 87, 124, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 190
 Урошевић, Влада 29, 30, 69, 84, 201

- Урумов, В. 41, 42
 Усикова, Рина 79, 128, 148
- Фиданова, Славка 61, 62
 Филиповски, Ѓорѓи 100, 104, 192
 Филиповски, Владимир 48
 Филипче, Мирјана 36, 37, 56
 Фити, Таки 44, 49, 87, 160
 Фишера, Владимир-Клод 33
 Фредро-Кумбараџи, Емилија 172
 Фридман, Виктор А. – види: Friedman, Victor A.
 Фукарова-Јуруковска, М. 171
- Хамити, Аслан 80
 Хауптова, Зоје 92
 Хади Василев, Милен 102
 Хаџивасилева-Марковска, Верица 49, 87
 Хациев, В. 38
 Хациева, Р. 38
 Хациева-Алексиевска, Јасмина 75
 Хади Јорданов, С. 163
 Хади-Наумов, Ј. 56, 178
 Храбак, Богумил 34
 Христов, Александар 18, 33, 58, 62, 98, 154, 157
 Христов, Ристо 124
 Христовска, Виолета 85
 Хубенова-Делисивкова, Татјана 88
- Цаца, Ѓорѓи Ј. 62
 Цвејић, Стана Д. 164
 Цветанов, В. 36
 Цветановски, Саве 70, 85
 Цветковска, М. 163
 Цветковски, Владимир 12, 53
 Цекова, Б. 165
 Целакоски, Н. 90
 Целакоски, Наум 22
 Цивъян, Татјана В. 141, 142
 Црвенков, Љубомир 169

- Чакалароски, К. 54
 Чакмакова-Манова, Катерина 49
 Чаловска, В. 37, 55, 57, 180, 182, 183
 Чаловска-Иванова, В. 54, 56
 Чаловски, Борис 162
 Чанкова, Лилија 88
 Чапароски, Јубомир 124
 Чапароски, С. 176, 177, 178, 179, 181, 182
 Чаусидис, Никос 78, 83
 Чапуле, Илија 146
 Чепенчиќ, Мирослав 71, 86
 Чепинчиќ, Мирослав 77
 Чепреганов, Тодор 63
 Чепреганова-Крстиќ, Б. 181
 Чепујноска, Виолета 49
 Чепујноски, Ѓорѓи 44, 47, 48, 49, 190
 Черепналковски, Илија 42
 Чобељић, Никола 31
 Чоланчески, В. 57
 Чоловиќ, Милош 27
 Чубриловић, Васа 33
 Чукарски, Благој 35
 Чупона, Ѓорѓи 90, 164, 170
- Цајковска, О. 182
 Цамбазовски, Климент 17, 34, 60
 Цеков, Славчо 92, 175
 Цеков, Т. 41, 167
 Циков, З. 38
 Цикова, Соња 25
 Цило, Хасан 83
 Цонова Попова, Искра 167
 Цунов, Тодор 65, 157, 178
- Шагал 202
 Шапкарев, Илија А. 163, 167, 171, 172
 Шапкарев, Јонче А. 176
 Шаровска, Митра 188
 Шведова, Н. Ю. 143
 Шелева, Елизабета 70, 85

Шекутовски, Никита 165
Шендов, Л. 55
Шетрајчић, Ј. П. 42
Шикова, В. 25
Шиколе, Александар 25
Шишковски, Михаило 26
Шкарић, Светомир 64
Шкољев, Антоније 128
Шкрињар, М. 42
Шмигер, Роланд 53
Шојлевски, Драган 75
Шокларова-Љоровска, Германија
46, 143
Шолјакова, М. 25

Шоповски, Ефтим 178
Шоптрајанов, Бојан 130
Шоптрајанова, Лидија 169, 173
Шошкић, Бранислав 31
Шошкић, З. 43
Шуваков, Тихомир М. 32
Шукаров, Мирољуб 47, 48
Шукаров, П. 47, 179
Шукарова, Е. 181
Шуклев, Бобек 191
Шукриев, Љ. 56
Шуманов, Ѓ. 56
Шуник, Зоран 172
Шуплиноски, Ристо 65

Абецеден

- Antoljak, Stjepan 16, 22, 156
 Bajt, Aleksander 161
 Baltić, R. 43
 Basara, A. 144
 Basara, J. 144
 Belić, B. 38
 Bežić, Jerko 19
 Bikić, S. 43
 Bjelić, Jovan 24
 Bošnjaković, P. 38
 Boyer, R. 169
 Brozović, Dalibor 12, 128, 144
 Burns, Yvonne 67
 Busuladžić, M. M. 42
 Chevrel, Yves 84
 Conway, B. E. 163
 Čajkovski, D. 43
 Čajkovski, T. 43
 Ćerić, S. 144
 De Bray, Reginald George Arthur 127
 Dekock, Arlan R. 168
 Dogo, Marco 34
 Dorovský, Ivan 21, 29, 68, 84, 93
 Dragomir, Sever Silvestru 165, 168, 170,
 171
 Duvnjak, Z. 43
 Elaković, Mihajlo 24, 38
 Erceg, S. 38
 Falińska, B. 144
 Fine, J. 43
 Friedman, Victor A. 13, 79, 130, 132,
 142
 Gadžijev, Eldar 25
 Gaković, B. 43
 Galić, Radoslav 164
 Galton, Herbert 141
 Girt, E. 43
 Gołęb, Zbigniew 72, 142, 146
 Gribajčević, Mehmed 23, 37
 Grochowski, Maciej 143
 Gróza, Sándor 37
 Grzegorczykowa, Renata 143
 Hadžijahić, Hasan 23, 37
 Hadžijahić, Neven 23, 37
 Halilović, Senahid 133
 Hamm, Josip 15
 Hlavsa, Zdeněk 143
 Jovanović, Dragan 24, 38
 Jovanović, Predrag 27
 Jovanović, R. 38
 Karolak, Stanisław 143
 Kawka, Maćej 131
 Kiss, Mária 19
 Kladek, Tibor 164
 Knežević, G. 43
 Kočergin-Pavlović, A. 38
 Komárek, Miroslav 143
 Kötter, H.-R. 171
 Kowalska, Alina 133
 Kramarić, Zlatko 29, 30
 Krawczynski, S. 171
 Laskowski, Roman 143
 Lisac, Josip 133, 144
 Logar, T. 144
 Lubaś, Władysław 141
 Lukačević, Stojan 24, 38
 Luszczyska, Ewa 72

- Malačič, Janez 32
 Mareš, František Václav 12, 15, 21, 72,
 98
 Marković, Mirko 19
 Meixner, Chr. 171
 Mencinger, Jože 32
 Mesihović, Behdžet A. 170
 Michałk, F. 143
 Mihać, T. 43
 Mindak, Jolanta 12, 142
 Mirjanić, D. Lj. 42
 Mond, B. 168, 171
 Moszyński, Leszek 12, 15, 21, 72
- Naylor, Kenneth E. 143
 Nazor, Anica 21
 Němec, I. 166
 Numić, B. 23
- Owa, Shigeyoshi 163
- Pandey, Lalji 24
 Panjan, P. 43
 Pavlovska, Borislav 30, 85
 Peco, Asim 133
 Pečarić, Josip E. 165, 166, 168, 170
 Pegan, Vladislav 25
 Petrović, Živka 24, 38
 Petrović, M. 38
 Pisarkowa, Krystyna 143
 Pleterski, Janko 61
 Pogačnik, Jože 15, 29
 Požar, Hrvoje 27, 127
 Pujić, Savo 133
 Pushka, Asllan 32
- Rabrenović, Lj. 38
 Rajilić, Z. 42
 Rakić, J. 38
 Rašević, Miroslav 32
 Redžić, Bogoljub 24, 38
- Redžić, Enver 33
 Rihtman, Cvjetko 19
- Sawicka, Irena 93, 133, 141, 148
 Schallert, Joseph 133
 Schulz, Brigitte 169
 Shen, C. Y. 163
 Simeunović, R. 43
 Solecka, Kazimiera Maria 132
 Srivastava, H. M. 163
 Stawowy-Kawka, Irena 34
 Stipetić, Vladimir 161
 Svetlik, Ivan 32
 Sztytula, A. 43
- Šebić, Fahrudin 32
 Šiftar, J. 169
 Šošić, M. 38
- Tanović, L. 43
 Tanović, N. 43
 Tomšić, Miha 27
 Tomkowicz, Z. 43
 Topolińska, Zuzanna 12, 15, 40, 50, 53,
 67, 79, 100, 103, 132, 141, 142, 144,
 145, 146, 148, 149, 151
 Troebst, Stefan 60
- Udovićić, Božo 27
- Vejsiu, Illi 161
 Vićentijević, R. 38
 Vojnić, Dragomir 161
 Vranešević, Branislav 34
 Vrcelj, A. 43
 Vujičić, Dragomir 132
- Wertheimer-Baletić, Alica 32
 Wróbel, Henryk 131
 Wroćławski, Krzysztof 148

Zaradija Kiš, Antonija 22, 72

Zduńska, H. 144

Zimová, N. 166

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР	5
ПОСЕБНИ ИЗДАНИЈА	
I. Зборници на трудови од научни собири организирани од Македонската академија на науките и уметностите	11
1988	11
1989	17
1990	25
1991	31
1992	41
1993	44
1994	46
1995	61
1996	79
1997	86
II. Монографии	89
III. Музички изданија	107
IV. Фототипски изданија	109
V. Јубилејни изданија	111
VI. Заеднички изданија со други институции	117
VII. <i>In memoriam</i>	119
СЕРИСКИ ПУБЛИКАЦИИ	
I. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите	127
II. <i>Studia linguistica Polono-Meridianoslavica</i>	131
III. Свечени собири	135

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЈА	
I. Летопис	139
II. Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука	141
III. Прилози. Одделение за општествени науки	153
IV. Прилози. Одделение за математичко-технички науки	163
V. Прилози. Одделение за биолошки и медицински науки	175
VI. Македонска терминологија	185
VII. Билтен	195
КАТАЛОЗИ	199
РЕГИСТРИ	
I. Регистар на насловите на објавените книги и периодични изданија	207
II. Регистар на авторите застапени во изданијата на Академијата	
а) Азбучен	211
б) Абецеден	224

СИР – Каталогизација во публикација
Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“,
Скопје

012:061.12(497.17)"1988/1997"
0/9"1988/1997"(01)

НИКОЛОВСКА, Роберта

Преглед на изданијата : 1988–1977 : Македонска академија на науките и уметностите / [уредувачки одбор Ташко Георгиевски (претседател), Крум Томовски, Васил Панов ; прегледот го подготви Роберта Николовска]. – Скопје : МАНУ, 1997. – 228 стр. ; 24 см

Податокот за авторот преземен од стр. 4. – На насопор. насл. стр.: Survey of Editions. – Тираж 600. – Регистар на насловите на објавените книги и периодични изданија ; Регистар на авторите застапени во изданијата на Академијата.

ISBN 9989-649-32-4

а) Македонска академија на науките и уметностите

ISBN 9989-649-32-4

Издавач: Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
Техничко уредување и коректура: Роберта Николовска
Печат: „Магнант Р.М.Л“ – Скопје
Тираж : 600 примероци

МАНУ